



EPSON AcuLaser M8000 Series

Упатство за корисникот

NPD3936-00 MK

Авторско право и заштитени знаци

Ниеден дел на ова издание не смее да се репродуцира, да се зачувува во систем за обновување или да се пренесува во која било форма или со помош на кои било механички средства или средства за фотокопирање, запишување, или на кој било друг начин без претходно писмено одобрување од Корпорацијата Seiko Epson. Не се презема одговорност за патентот во однос на употребата на информациите што се содржани тука. Ниту, се презема каква било одговорност за штетите што ќе резултираат од употребата на информациите што се содржани тука.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и партнерите нема да бидат одговорни за какви било штети или проблеми кои настанале од употреба на кои било опции или потрошни делови кои не се посочени како Оригинални производи на Epson или Одобрени производи на Epson од страна на корпорацијата Seiko Epson.

Се назначува Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) за емулација при печатење јазици.



NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. All rights reserved.

Дел од профилот ICC што се содржи во овој производ е создаден од Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth е регистриран заштитен знак на логото Gretag Macbeth Holding AG. ProfileMaker е заштитен знак на LOGO GmbH.

IBM и PS2 се регистрирани заштитни знаци на корпорацијата International Business Machines.

Microsoft®, Windows® и Windows Vista® се регистрирани заштитени на корпорацијата Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® и Bonjour® се регистрирани заштитни знаци на Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco и New York се заштитни знаци и регистрирани заштитни знаци на Apple, Inc.

EPSON и EPSON ESC/P се регистрирани заштитени знаци и EPSON AcuLaser и EPSON ESC/P 2 се заштитени знаци на корпорацијата Seiko Epson.

Monotype е заштитен знак на Monotype Imaging, Inc. регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитени знаци и и веќе се регистрирани во некои правни системи.

Производот UFST® (Universal Font Scaling Technology™) е подсистем за рендерирање скалабилни фонтови за уреди за печатење на Monotype Imaging.

Технологијата за компресија на фонтови MicroType® на Monotype Imaging работи со подсистемот за прикажување фонтови на UFST® за значително намалување на големините на датотеките со фонтови.

Форматот за фонтови MicroType® на Monotype Imaging е компримиран формат за фонтови на MicroType.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv се заштитени знаци на Monotype Imaging, Inc. и може да се регистрираат во одредени правни системи.

Мерливите нацрти се лиценцирани од Monotype Imaging, Inc.

Albertus, Arial, Coronet, GillSans и Times New Roman се заштитени знаци на корпорацијата Monotype регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитени знаци и може да се регистрирани во некои правни системи.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery и ITC ZapfDingbats се заштитени знаци на корпорацијата International Typeface регистрирани во Бирото на САД за патенти и заштитени знаци и може да се регистрирани во некои правни системи.

Clarendon, Helvetica, Palatino, Times и Univers се регистрирани заштитени знаци на Heidelberger Druckmaschinen AG, кои може да се регистрирани во некои правни системи, исклучиво лиценцирани преку Linotype Library GmbH, подружница во целосна сопственост на Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings е регистриран заштитен знак на корпорацијата Microsoft во Соединетите Држави и во другите земји.

Marigold е заштитен знак на Arthur Baker и може да е регистриран во некои правни системи.

Antique Olive е заштитен знак на Marcel Olive и може да е регистриран во некои правни системи.

HP и HP LaserJet се регистрирани заштитени знаци на компанијата Hewlett-Packard.

PCL е регистриран заштитен знак на компанијата Hewlett-Packard.

Adobe, логото на Adobe и PostScript3 се заштитени знаци на Adobe Systems Incorporated кои се веќе се регистрирани во некои правни системи.

CompactFlash е заштитен знак на корпорацијата SanDisk во Соединетите Држави и во другите земји.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се заштитни знаци на нивните сопственици. Epson не се повикува на кои било и на сите права во тие знаци.

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Верзии на оперативни системи

Следните кратенки се употребени во ова упатство.

Windows се однесува на Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 и Server 2003 x64.

- ❑ Windows Vista се однесува на Windows Vista Ultimate Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Business Edition.
- ❑ Windows Vista x64 се однесува на Windows Vista Ultimate x64 Edition, Windows Vista Home Premium x64 Edition, Windows Vista Home Basic x64 Edition, Windows Vista Enterprise x64 Edition и Windows Vista Business x64 Edition.
- ❑ Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional.
- ❑ Windows XP x64 се однесува на Windows XP Professional x64 Edition.
- ❑ Windows 2000 се однесува на Windows 2000 Professional.
- ❑ Windows Server 2008 се однесува на Windows Server 2008 Standard Edition и Windows Server 2008 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2008 x64 се однесува на Windows Server 2008 x64 Standard Edition и Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 се однесува на Windows Server 2003 Standard Edition и Windows Server 2003 Enterprise Edition.
- ❑ Windows Server 2003 x64 се однесува на Windows Server 2003 x64 Standard Edition и Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition.

Содржина

Безбедносни упатства

Предупредувања, Внимание и Забелешки.	13
Важни безбедносни упатства.	13
Поставување на печатачот.	13
Заштитник на колото од губиток на заземјувањето.	15
Наоѓање место за печатачот.	17
Користење на печатачот.	18
Ракување со потрошните материјали.	20
Безбедносни информации.	21
Безбедносни етикети за ласерот.	21
Внатрешна ласерска радијација.	21
Безбедност за озонот.	21

Поглавје 1 Запознавање со печатачот

Делови на печатачот.	23
Преден изглед.	23
Заден изглед.	24
Во печатачот.	25
Контролен панел.	25
Опции и потрошен материјал.	26
Опции.	26
Потрошен материјал.	27
Каде да најдете информации.	28
Функции на печатачот.	29
Голем капацитет за влез/излез на хартија.	29
Функција за сортирање.	29
Безбедносно печатење.	29

Поглавје 2 Задачи за печатење

Ставање хартија во печатачот.	30
MP-табака.	30
Стандардна долна касета за хартија.	33

Изборна единица со касета за хартија.	38
Белешки за ставање хартија со големина А4.	39
Избор и употреба на медиуми за печатење.	39
Налепки.	39
Пликови.	40
Дебела хартија.	42
Фолии.	43
Прилагодена големина на хартија.	43
Откажување задача за печатење.	44
Од печатачот.	44
Од компјутерот.	45
Поставување на квалитет за печатење.	45
Употреба на поставката Automatic.	45
Употреба на поставката Advanced.	46
Прилагодување поставки за печатење.	47
Режим за зачувување на тонерот.	48
Поставување напреден распоред.	49
Двострано печатење (со Двојната единица).	49
Поставки на излезот.	50
Менување на распоредот за печатење.	52
Менување големина на отпечатоците.	53
Печатење водени жигови.	54
Печатење заглавија и подножја.	55
Печатење со преклопување.	56
Печатење со преклопување (со складирање).	59
Печатење документ кој е заштитен од копирање.	61
Печатење веб-страници за вклопување во големината на хартијата.	63
Употреба на функцијата Reserve Job	63
Испраќање задача за печатење.	64

Поглавје 3 Употреба на контролниот панел

Употреба на менијата во контролниот панел.	66
Кога да ги направите поставките во контролниот панел.	66
Како се пристапува до менијата во контролниот панел.	66
Како се регистрираат менија како маркери.	67
Менија во контролниот панел.	68
Мени за информации.	68
Мени со системски информации.	71

Мени за табаки.	71
Мени за емулација.	72
Мени за печатење.	72
Мени за поставки.	75
Мени за ресетирање.	79
Мени за брзо печатење задачи.	80
Мени со доверливи задачи.	80
Мени за часовник.	81
Мени за паралелност.	81
USB-мени.	83
Мени за мрежи.	84
AUX-мени.	84
PCL-мени.	84
PS3-мени.	86
ESCP2-мени.	88
FX-мени.	90
I239X-мени.	92
Мени за конфигурација на лозинка.	94
Мени за поддршка.	95
Мени за маркери.	96
Пораки за статус и грешки.	96
Печатење и бришење податоци за резервирани задачи.	109
Користење со менито за брзо печатење задачи.	110
Користење на менито за доверливи задачи.	110
Печатење лист со статус на конфигурацијата.	111
Откажување печатење.	112
Употреба на копчето за откажување задача.	112
Употреба на менито за ресетирање.	112

Поглавје 4 Опции за инсталирање

Изборна касета за хартија.	114
Мерки на претпазливост при ракување.	114
Поставување изборна единица со касета за хартија.	115
Вадење изборна единица со касета за хартија.	124
Двојна единица.	125
Поставување на двојната единица.	125
Вадење на двојната единица.	127
Одлагач.	129

Поставување на одлагачот.	129
Отстранување на одлагачот.	134
Модул за меморија.	139
Поставување модул за меморија.	139
Вадење модул за меморија.	145
Картичка за меѓуврска.	145
Поставување картичка за меѓуврска.	146
Вадење картичка за меѓуврска.	147
Компактна флеш-меморија.	148
Поставување Компактна флеш-меморија.	148
Вадење Компактна флеш-меморија.	153

Поглавје 5 Замена на потрошниот материјал

Безбедносни мерки при замена.	154
Пораки за замена.	154

Поглавје 6 Чистење и транспорт на печатачот

Чистење на печатачот.	155
Чистење на ролерот за подигнување.	156
Транспорт на печатачот.	160
За големо растојание.	160
За кратко растојание.	161

Поглавје 7 Настоање и решавање проблеми

Чистење заглавена хартија.	163
Безбедносни мерки за чистење заглавена хартија.	163
Заглавена хартија А (Капак А).	164
Заглавена хартија В А (Капак В или А).	168
Заглавена хартија МР А (МР-фиока или капак А).	175
Заглавена хартија С1 А, Заглавена хартија С2 А, Заглавена хартија С3 А, Заглавена хартија С4 А (Сите касети за хартија и капак А).	179
Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата).	189
Заглавување хартија STK (одлагач).	190
Печатење лист со статус на конфигурацијата.	191
Работни проблеми.	192

Сијаличката Ready не се пали.	192
Печатачот не печати (Сијаличката Ready не свети).	192
Сијаличката Ready свети, но ништо не се печати.	193
Изборниот производ не е достапен.	193
Преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал не се ажурира (само за Windows).	193
Не може да се инсталираат софтвер или двигатели.	194
Не може да се пристапи до споделен компјутер.	194
Проблеми со отпечатоците.	195
Фонтот не може да се отпечати.	195
Отпечатокот е нејасен.	195
Позицијата на отпечатокот не е правилна.	196
Графиките не се печатат правилно.	196
Проблеми со квалитетот на печатењето.	197
Заднината е темна или нечиста.	197
Се појавуваат бели точки во отпечатокот.	197
Квалитетот на печатење или нијансата не се еднакви.	198
Сликите со полунијансирање не се печатат еднакво.	198
Размачкувања на тонерот.	199
Недостасуваат делови во отпечатената слика.	199
Излегуваат целосно празни страници.	200
Отпечатената слика е светла или бледа.	201
Страната на страницата што не се печати е нечиста.	201
Квалитетот на печатењето се намалува.	202
Проблеми со меморија.	202
Недоволно меморија за тековната задача.	202
Недоволно меморија за печатење на сите копии.	202
Проблеми со ракување со хартијата.	203
Хартијата не се поддава правилно.	203
Хартијата не може да излезе во одлагачот.	203
Проблеми со опциите.	204
Се појавува порака Invalid AUX I/F Card на LCD-екранот.	204
Хартијата не се поддава од изборната касета за хартија.	204
Заглавување при поддавање кога се користи изборна касета за хартија.	205
Инсталирана опција не може да се користи.	205
Поправање проблеми со USB.	205
USB-врски.	205
Оперативен систем Windows.	205
Инсталација на софтверот на печатачот.	206
Пораки за статус и грешки.	207

Откажување печатење.	207
Проблеми со печатење во режим PostScript 3.	207
Печатачот не печати правилно во режим PostScript.	207
Печатачот не печати.	208
Печатачот или неговиот двигател не се појавуваат во услужните програми во конфигурацијата на печатачот (само Macintosh).	208
Фонтот на отпечатокот е различен од оној на екранот.	208
Фонтовите на печатачот не може да се инсталираат.	209
Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни.	209
Печатачот не печати нормално преку USB-меѓуврска.	209
Печатачот не печати нормално преку мрежна меѓуврска.	210
Се појави неодредена грешка (само Macintosh).	210
Проблеми со печатење во режим PCL6/5.	211
Печатачот не печати.	211
Печатачот не печати правилно во режим PCL (само за двигател за печатач Epson PCL6)	211
Печатачот не започнува рачно дуплекс печатење (само за двигател за печатач Epson PCL6)	211
Фонтот на отпечатокот е различен од оној на екранот.	212
Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни (само за двигател за печатач Epson PCL6).	212
Не може да се печати од Citrix Presentation Server 4.5 (само за двигател за печатач Epson PCL6).	212

Поглавје 8 За софтверот на печатачот за Windows

Употреба на двигателот на печатачот	213
Пристап до двигателот на печатачот.	213
Печатење лист со статус на конфигурацијата.	214
Правење проширени поставки.	214
Правење изборни поставки.	214
Приказ на информации за потрошен материјал.	215
Нарачка на потрошен материјал.	215
Употреба на EPSON Status Monitor.	215
Инсталирање на EPSON Status Monitor.	215
Пристап до EPSON Status Monitor.	217
Детален статус.	219
Информации за делови за замена.	220
Job Information.	221
Поставки за известувања.	223

Мрежна нарачка.	225
Деинсталирање софтвер за печатачот.	226

Поглавје 9 За двигателот на печатачот PostScript

Системски побарувања.	228
Хардверски побарувања за печатачот.	228
Системски побарувања за компјутерот.	228
Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Windows.	229
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за паралелна меѓуврска.	229
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за USB-меѓуврска.	230
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за мрежна меѓуврска.	231
Пристап до двигателот на печатачот PostScript.	233
Употреба на AppleTalk со Windows 2000.	233
Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Macintosh.	233
Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript.	233
Избор на печатач.	234
Пристап до двигателот на печатачот PostScript.	237

Поглавје 10 За двигателот на печатачот PCL

За режимот PCL.	238
Хардверски побарувања.	238
Системски побарувања (само за двигател за печатач Epson PCL6).	238
Користење на двигателот за печатач PCL6 (само за двигател за печатач Epson PCL6).	239
Инсталирање на двигателот за печатачот PCL6.	239
Пристап до двигателот на печатачот PCL6.	240

Додаток А Техничка поддршка

Хартија.	242
Достапни големини хартија.	242
Хартија што не треба да се користи.	242
Област за печатање.	244
Печатач.	245
Општо.	245
Животна средина.	246
Механички.	246

Електрика.	247
Стандард и одобренеја.	247
Меѓуврски.	247
Паралелна меѓуврска.	247
USB-меѓуврска.	248
Меѓуврска преку етернет.	248
Опции и потрошен материјал.	249
Изборна единица со касета за хартија.	249
Двојна единица.	250
Модули за меморија.	250
Компактна флеш-меморија.	250
A4 одлагач.	251
Касета за тонер/Половна касета за тонер.	251

Додаток В Каде да добиете помош

Контакт со поддршка за клиенти.	252
Пред да контактирате со Epson.	252
Помош за корисници во Европа.	252
Помош за корисници во Австралија.	253
Помош за корисници во Сингапур.	254
Помош за корисници во Тајланд.	254
Помош за корисници во Виетнам.	254
Помош за корисници во Индонезија.	255
Помош за корисници во Хонг Конг.	256
Помош за корисници во Малезија.	257
Помош за корисници во Индија.	258
Помош за корисници во Филипини.	259

Индекс

Безбедносни упатства

Предупредувања, Внимание и Забелешки



Предупредувања

мора внимателно да се следат за да се избегне телесна повреда.



Внимание

мора да се почитува за да се избегне оштетување на опремата.

Забелешки

содржат важни информации и корисни совети за работата на печатачот.

Важни безбедносни упатства

Поставување на печатачот

- Бидејќи печатачот тежи приближно 25 кг (55 фунти) со поставени потрошни материјали, едно лице не може да го крене или носи. Две лица треба да го носат печатачот со подигнување на точните позиции како што е прикажано подолу.



- Контактирајте со електричар ако не може да го ставите приклучокот во извор на ел. напојување.

- Проверете дали кабелот за напојување ги исполнува релевантните локални безбедносни стандарди. Користете само кабел за напојување што доаѓа со овој производ. Употреба на друг кабел за напојување може да резултира во оган или електричен удар. Кабелот за напојување на овој производ е за употреба само со овој производ. Употреба на друга опрема може да резултира во оган или електричен удар.
- Ако се оштети приклучокот, заменете го целиот кабел или консултирајте се со квалификуван електричар. Ако има осигурувачи во приклучокот, заменете ги со осигурувачи со правилна големина и рангирање.
- Користете заземјен приклучок што соодветствува на кабелот за напојување на печатачот. Не користете приклучок со адаптер.
- Избегнувајте да користите електричен приклучок којшто се контролира со сидни прекинувачи или автоматски тајмери. Ненадеен прекин на напојување може да избрише вредни информации од меморијата на компјутерот и печатачот.
- Погрижете се да нема прашина на штекерот.
- Погрижете се да го вметнете приклучокот целосно во електричниот штекер.
- Не ракувајте со приклучокот со влажни раце.
- Исклучете го печатачот од сид и побарајте помош од квалификуван сервисер во следните случаи:
 - A. Кога кабелот за напојување или приклучокот се оштетени или изгорени.
 - B. Ако се истурила течност во него.
 - C. Ако бил изложен на дожд или вода.
 - D. Ако не работи нормално кога се следат инструкциите за работа. Прилагодете ги само оние контроли кои се покриени со инструкциите за работа бидејќи неправилно прилагодување на други контроли може да резултира во оштетување и честопати изискува напорна работа на квалификуван техничар за да го врати производот во нормална работа.
 - E. Ако паднал или апаратот е оштетен.
 - F. Ако покажува значителна промена во изведбите што посочува на потреба од сервисирање.
- Избегнувајте заеднички приклучок со други уреди.

- ❑ Поврзете ја целата опрема со правилно заземјени приклучоци за напојување. Избегнувајте да користите приклучоци во исто коло како фотокопири или системи за контрола на воздухот кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ❑ Поврзете го печатачот за ел. приклучок кој ги исполнува побарувањата за напојување на овој печатач. Побарувањата за напојување на печатачот се посочени на етикетата што е залепена на печатачот. Ако не сте сигурни кои се спецификациите за ел. снабдување во вашата област, контактирајте со локалната компанија за снабдување со ел. енергија или консултирајте се со застапникот.
- ❑ Ако користите продолжен кабел, проверете дали вкупната јачина во ампери на производите кои што се приклучени на продолжниот кабел не ја надминуваат вкупната јачина во ампери.
- ❑ При приклучување на овој производ за компјутер или друг уред преку кабел, проверете ја точната ориентација на конекторите. Секој конектор има само една точна ориентација. Ако го ставите конекторот во грешна ориентација, тој може да ги оштети обата уреди коишто се поврзани со кабелот.
- ❑ При користење на изборни касети за хартија, погрижете се да ги инсталирате стабилизаторите, кои доаѓаат со изборната касета за хартија, на дното. Видете „Поставување изборна единица со касета за хартија“ на страница 115 за инструкции за тоа како да ги инсталирате стабилизаторите.

Заштитник на колото од губиток на заземјувањето

Печатачот има заштитник на колото од губиток на заземјувањето на неговата задна страна. Ако се појави загуба на заземјувањето на печатачот, заштитникот автоматски го прекинува електричното коло за да се избегнат пожар или други несреќи.

Погрижете се да го заземјите печатачот за да може заштитникот да работи правилно.

Периодично (еднаш месечно) проверете дали заштитникот работи правилно следејќи ги инструкциите дадени долу.


1. Исклучете го печатачот.

Забелешка:

Оставете го кабелот за напојување поврзан на електричниот штекер.

2. Притиснете го копчето **test**. Ако прекинувачот на колото се сврти кон **OFF**, заштитникот работи правилно.

3. Свртете го прекинувачот за прекин на колото назад на **ON**.




- a. прекинувач за прекин на колото
- b. копче за тест

Ако забележите нешто необично, контактирајте со локалниот добавувач или претставник на Epson.

Наоѓање место за печатачот

Кога го преместувате печатачот, секогаш избирајте место кое што ќе има соодветен простор за лесна работа и одржување. Употребете ја следната илустрација за водилка во однос на тоа колку простор ви треба околу печатачот за да обезбедите лесна работа.



- a. 35 цм
- b. 30 цм
- c. 10 цм
- d. 76 цм
- e. 20 цм

Ќе ви требаат посочените димензии за дополнителен простор за поставување и употреба на која било од следните опции.

Универзалната касета за хартија со 500 листови додава 9,3 цм на дното на печатачот.

A4-одлагачот додава 13,2 цм на горниот дел на печатачот.


Единицата за дуплекс додава 8,9 цм на задниот дел на печатачот.

Како дополнување на потребите за простор, секогаш водете сметка за следните безбедносни мерки при наоѓање место за сместување на печатачот:

- ❑ Поставете го печатачот близу до ел. приклучок каде што лесно може да го приклучувате и извлекувате кабелот за напојување.
- ❑ Не ставајте го печатачот онаму каде што кабелот може да се нагазува.
- ❑ Не користете го печатачот во влажна средина.
- ❑ Избегнувајте локации кои се изложени на директна сончева светлина, прекумерна топлина, влага, испарувања од масло или прав.
- ❑ Не ставајте го печатачот на нестабилна површина.
- ❑ Отворите и процепите на уредот и на заднината или дното служат за вентилација. Не блокирајте ги или не покривајте ги. Не ставајте го печатачот на кревет, кауч, простирка или други слични површини или во вградени поставки освен ако не е обезбедена правилна вентилација.
- ❑ Држете ги целиот компјутер и системот за печатачот подалеку од потенцијални извори на интерференција, како што се звучници или базични единици за безжични телефони.
- ❑ Оставете доволно простор околу печатачот за да овозможите задоволителна вентилација.

Користење на печатачот

- ❑ Внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION HIGH TEMPERATURE** или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Почекајте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.



*** CAUTION HIGH TEMPERATURE**

- Не ставајте ја раката длабоко во единицата со грејачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.
- Никогаш не туркајте предмети од кој било вид низ процепите на уредот бидејќи тие може да допрат до опасни точки под напон или не сечете делови бидејќи би можело да доведе до ризик од оган или електричен удар.
- Не седете и не потпирајте се на печатачот. Не ставајте тешки предмети на печатачот.
- Не користете какви било согорливи гасови во или околу печатачот.
- Никогаш не ставајте ги компонентите на свое место насила. Иако печатачот е дизајниран да биде цврст, грубо ракување може да го оштети.
- Не оставајте заглавена хартија во печатачот. Тоа може да предизвика презагревање на печатачот.
- Никогаш не истурајте каква било течност врз печатачот.
- Прилагодувајте ги само оние контроли што се опфатени во инструкциите за работа. Неправилно прилагодување на другите контроли може да резултира во оштетување и ќе изискува поправка од страна на квалификуван сервисер.
- Не исклучувајте го печатачот:
 - По вклучувањето на печатачот, почекајте додека не се појави Ready на LCD-екранот.
 - Додека трепка светилката за Ready.
 - Додека е вклучена или трепка светилката за Data.
 - При печатење.
- Печатачот има заштитник на колото од губиток на заземјувањето на неговата задна страна. Погрижете се да го заземјите печатачот.
- Избегнувајте да ги допирате компонентите во печатачот освен ако не сте упатени да го сторите тоа во ова упатство.
- Следете ги сите предупредувања и упатства посочени на печатачот.
- Не обидувајте се сами да го сервисирате овој производ освен како што е специфично објаснето во документацијата на печатачот.
- Периодично исклучувајте го приклучокот од електричниот штекер и чистете ги сечивата.
- Не исклучувајте го приклучокот додека работи печатачот.

- Ако печатачот нема да се користи долго време, исклучете го приклучокот од електричниот штекер.
- Исклучете го печатачот од сид пред чистење.
- Користете добро исцедена крпа за чистење и не користете течност или аеросолни средства за чистење.

Ракување со потрошните материјали

- Не горете ги искористените потрошни материјали бидејќи можат да експлодираат и да повредат некого. Фрлајте ги во согласност со локалните регулативи.
- Чувајте ги потрошните компоненти подалеку од дофат на деца.
- Кога ракувате со касетата за тонер, секогаш ставајте ја на чиста, рамна површина.
- Не обидувајте се да ја менувате касетата за тонерот или да ја расклопувате.
- Не допирајте го тонерот. Секогаш држете го тонерот подалеку од очите. Ако тонерот се налепи на кожата или облеката, исперете го со сапун и вода веднаш.
- Ако тонерот се истури, земете метла и лопатче или крпа натопена со сапун и вода и исчистете го. Не користете правосмукалка бидејќи ситните честички може да предизвикаат оган или експлозија ако дојдат во контакт со искра.
- Почекајте барем еден час пред да ја користите касетата за тонерот откако сте ја преместиле од ладна во топла средина за да спречите оштетување од кондензацијата.
- Не складирајте ја касетата за тонерот на место со директна сончева светлина, прашина, солен воздух или корозивни гасови (како амонијак) за да постигнете најдобар квалитет при печатењето. Избегнувајте локации со екстремни или нагли промени во температурата или влажноста.
- Кога ќе ја извадите касетата за тонерот, не изложувајте ја воопшто на сончева светлина и избегнувајте да ја изложувате на нормална светлина повеќе од пет минути. Касетата за тонерот содржи барабан чувствителен на светлина. Изложувањето на светлина може да го оштети барабанот со што ќе се предизвика темни или светли делови да се појавуваат на отпечатената страница и ќе се намали употребливоста на барабанот. Ако треба да се чува касетата за тонерот надвор од печатачот подолг период, покријте ја со непроѕирна ткаенина.

- ❑ Внимавајте да не ја изгребете површината на барабанот. Кога ја вадите касетата за тонерот од печатачот, секогаш ставајте ја на чиста, рамна површина. Избегнувајте допирање на барабанот бидејќи маслото од кожата може трајно да ја оштети површината и да повлијае врз квалитетот на печатењето.

Безбедносни информации

Безбедносни етикети за ласерот



Предупредување:

Изведбата на процедурите и прилагодувањата кои не се посочени во документацијата за печатачот може да резултираат во опасно изложување на радијација. Печатачот е ласерски производ од Класа 1 како што е дефинирано во спецификациите IEC60825. Прикажаната етикета е прикачена на задната страна на печатачот во земји каде што тоа се бара.



Внатрешна ласерска радијација

Во главата на печатачот има единица со ласерска диода од Класа III b која има невидлив ласерски сноп. Единицата со главата на печатачот е СТАВКА КОЈА НЕ ПОДЛЕЖИ НА СЕРВИС и затоа единицата со главата на печатачот не смее да се отвора под ниеден услов. Дополнителна етикета со предупредување и закачена од внатрешната страна на печатачот.

Безбедност за озонот

Емисија на озон

Озонски гас се генерира со ласерски печатачи како нуспроизвод при процесот на печатење. Озонот се произведува само кога печатачот печати.

Ограничување на изложување на озон

Ласерскиот печатач Epson произведува помалку од 3 мг/ч озон при непрекидно печатење.

Минимизирање ризик

Треба да ги следите следните услови за да го минимизирате ризикот од изложување на озон:

- Употреба на повеќе ласерски печатачи во затворен простор
- Работа во услови на исклучително ниска влажност
- Слаба вентилација на просторијата
- Долго, континуирано печатење заедно со кое било од горе посоченото

Местоположба на печатачот

Печатачот треба да се постави така што генерираните издувни гасови и топлина:


- Нема да дуваат директно во лицето на корисникот
- Ќе се вентилираат директно надвор од зградата онаму каде што тоа е можно

Поглавје 1


Запознавање со печатачот

Делови на печатачот

Преден изглед




- a. фиока со лицето надолу
- b. горен капак
- c. контролен панел
- d. капак на десната страна
- e. индикатор за хартија
- f. стандардна долна касета за хартија
- g. прекинувач за напојување
- h. држач за хартија

Заден изглед


- a. рачка за капакот B
- b. капак B
- c. избран горен капак
- d. приклучок за наизменична струја
- e. прекинувач за прекин на колото
- f. избран долен капак
- g. конектор за паралелна меѓуврска
- h конектор за USB-меѓуврска
- i. капак на влезот за картичка за меѓуврска тип B
- j. конектор за меѓуврска за етернет

Во печатачот



- a. касета за тонер
- b. капак А
- c. МР-фиока
- d. преклопник на фиоката за големина на хартијата

Контролен панел



- | | | |
|----|--|--|
| a. | LCD-екран | Ги прикажува пораките со статус на печатачот и менито за поставките на контролниот панел. |
| b. | Копче Откажи задача | Притиснете еднаш за да ја откажете тековната задача за печатење. Притиснете и држете повеќе од две секунди за да ги избришете сите задачи од меморијата на печатачот. |
| c. | Сијаличка Data
(зелено) | Свети кога податоците за печатење се зачувани во буферот за печатење (секција во меморијата на печатачот резервирана за прием на податоци), но сè уште не се отпечатени. Трепка кога печатачот ги обработува податоците. Исклучено е кога нема преостанати податоци во буферот за печатење. |
| d. | Сијаличка Подготвен
(зелено) | Свети кога печатачот е подготвен, посочувајќи дека печатачот е спремен да прима и печати податоци. Исклучено кога печатачот не е подготвен. |
| e. | Копче Почни/Сопри | Со притисок на ова копче печатењето ќе престане додека печати печатачот. Кога трепка сијаличката за грешка, со притисок на ова копче се чисти грешката и печатачот се префрлува во статус на подготвеност. |
| f. | Сијаличка Грешка
(портокалово) | Вклучено или трепка кога се случила грешка. |
| g. | Копче Десно | Користете ги овие копчиња за пристап до менито за контролниот панел, каде што може да ги направите поставките за печатачот и да го проверите статусот на потрошниот материјал. Погледнете „Употреба на менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции како да се служите со овие копчиња. |
| h. | Копче Долу | |
| i. | Копче Лево | |
| j. | Копче ОК | |
| k. | Копче Горе | |

Опции и потрошен материјал

Опции

Може да додавате на можностите на печатачот со инсталирање на која било од следниве опции.

- ❑ Универзална касета за 500 листови хартија (C12C802542)
Оваа единица го зголемува капацитетот за подавање хартија со 500 листови хартија. Може да се постават најмногу до три единици.
- ❑ Дуплекс единица (C12C802552)
Оваа единица дозволува автоматско печатење на двете страни на хартијата.
- ❑ А4-одлагач (C12C802562)
Оваа единица го зголемува капацитетот на хартија на максимум 500 листови хартија.
- ❑ Компактна флеш-меморија
Оваа опција ви овозможува да чувате форми на преклоп, да ја користите функцијата Reserve Job (Резервна задача) и да ја подобрите средината за печатење со подредување. Со употреба на функцијата Резервирана задача може да ги зачувувате задачите за печатење во Компактната флеш-меморија на печатачот и да ги печатите подоцна директно од контролниот панел на печатачот. Со користење на функцијата за печатење со подредување, може да печатите поголеми и посложени задачи.
- ❑ Модул за меморија
Оваа опција ја проширува меморијата на печатачот со тоа што ви дозволува да печатите комплексни и графички интензивни документи. RAM-меморијата на печатачот може да се зголеми до 576 MB со употреба на стандардна RAM DIMM-меморија од 64 MB и две изборни RAM DIMM-мемории од 256 MB.

Забелешка:

Проверете дали DIMM-меморијата што ќе ја купите е компатибилна со производите на Epson. За детали, контактирајте со продавницата каде што сте го купиле печатачот или со квалификуван сервисен претставник на Epson.

Потрошен материјал

Печатачот го следи рокот на употреб на следните потрошни материјали Печатачот ви овозможува да знаете кога е потребна замена.

Име на производ	Код на производ
Касета за тонер	1188
Половни касети за тонер	1189

Забелешка:

Половните касети за тонер не се продаваат во некои области. Контактирајте со локалниот добавувач/претставник на Epson за достапноста на шемата за половни касети за тонер.

Каде да најдете информации

Упатство за поставување

Ви овозможуваат информации за составување на печатачот и за инсталирање на софтверот за печатачот.

Упатство за корисникот (овој прирачник)

Ви дава детални информации за функциите на печатачот, изборните производи, одржувањето, решавањето проблеми и за техничките спецификации.

Мрежно упатство

Им обезбедува на мрежните администратори информации за драјверот на печатачот и за поставките на мрежата.

Упатство за фонтови

Ви овозможува информации за фонтовите што се користат на печатачот. Треба да го отпечатите ова упатство или да го отворите директно од следниот директориум од ЦД-РОМ-от со софтверот.

За Windows: /COMMON/MANUAL/ENG/FNTG

За Macintosh: MANUAL:ENG:FNTG

Мрежна помош за софтверот за печатачот

Кликнете на **Help** за детални информации и инструкции околу софтверот на печатачот којшто го контролира печатачот. Мрежната помош автоматски ќе се инсталира кога ќе го инсталирате софтверот за печатачот.

Функции на печатачот

Голем капацитет за влез/излез на хартија

Капацитетот за влез на хартија може да се зголеми од 650 листови (MP-фиока: 150 листови и стандардна долна касета за хартија: 500 листови) до 2150 листови со додавање на три универзални касети за хартија од 500 листови. Може да го зголемите капацитетот за излез на хартија и со инсталирање на А4-одлагач. Овој печатач може да печати со големи брзини (максимум 44 страници на минута).

Функција за сортирање

Печатачот ви овозможува да ги спарувате документите со менување на хартијата со големина А4 вертикално и хоризонтално.

Безбедносно печатење

Овој печатач ви овозможува да печатите со безбедносна функција. На пример, може да ги зачувате задачите за печатење на меморијата и да ги испечатите подоцна директно од контролниот панел на печатачот. Може да испечатите и документ како документ којшто ќе биде заштитен од копирање. Печатачот може да ги шифрира податоците за печатење користејќи протокол SSL (Слој за безбедни приклучоци) за да ги заштити доверливите информации на мрежата.

Поглавје 2

Задачи за печатење

Ставање хартија во печатачот

Оваа секција опишува како се става хартија. Ако користите специјален медиум како што се фолија или пликови, погледнете и „Избор и употреба на медиуми за печатење“ на страница 39. Погледнете „Хартија“ на страница 242 за спецификации и детали за типовите и големините хартија.

**Внимание:**

Не дозволувајте работ на хартијата да се лизга врз вашата кожа бидејќи работ на хартијата може да ве исече.


MP-табака

MP-фиоката (повеќенаменска фиока) е извор на хартија која е достапна за различни типови хартија, како што се етикети, пликоа, дебела хартија и фолии.


Забелешка:

Погледнете „Пликови“ на страница 40 за поставување пликови.

1. Отворете ја MP-табаката.




2. Лизгајте ги водилките за хартија за да ја сместите хартијата што ја ставате.




Забелешка:

Кога хартијата што ја ставате е поголема од В4, отворете го продолжетокот на МР-фиоката за да ја сместите хартијата.




3. Поставете пласт од саканата хартија со површината за печатење нагоре. Потоа лизнете ги водилките за хартијата да се припијат.




Забелешка:


Проверете дали сте ставиле хартија над ознаката за ограничување.



4. Свртете го преклопникот на фиоката за големина на хартијата за да одговара на големината на ставената хартија.




Забелешка:

- ❑ Откако ќе ја ставите хартијата, поставете го MP Type на контролниот панел да одговара на типот на ставената хартија. Погледнете „Мени за табаки“ на страница 71 за детали.
- ❑ Ако преклопникот на фиоката за големина на хартијата е поставен на , поставете го MP Tray Size на контролниот панел да одговара на типот на ставената хартија. Погледнете „Мени за табаки“ на страница 71 за детали.


Стандардна долна касета за хартија

Оваа касета ви дава втор извор за хартија како дополнување на MP-табаката.



1. Повлечете ја касетата за хартија.



2. Извадете го капакот на фиоката.




3. Притиснете ги копчињата и лизнете ги водилките за хартија за да може да ја сместите хартијата што ја ставате.




Забелешка:

При ставање хартија што е A3, B4, A4-портрет или поголема, продолжете ја касетата за хартија. Ако не треба да ја продолжувате касетата за хартија, одете на чекор 8.


4. Лизгајте ги рачките за отклучување кон надвор.




- Извлекете ја фиоката за хартија за да ја продолжите касетата за хартија и порамнете ги стрелките според големината на хартијата.




- Лизгајте ги рачките за отклучување назад кон нивните позиции за заклучување.



7. Притиснете ги копчињата и лизнете ги водилките за хартија за да може да ја сместите хартијата што ја ставате.




8. Поставете пласт од саканата хартија во центарот на касетата за хартија со површината за печатење нагоре.




Забелешка:

Проверете дали сте ставиле хартија над ознаката за ограничување.


9. Ставете ја соодветната налепница за големината на хартијата на предната страна на касетата за хартија.



10. Ставете го капакот на фиоката.



11. Вметнете ја одново касетата со хартија во печатачот.



Забелешка:

По ставањето на хартијата, поставете ги поставките *Cassette1 Size/ Cassette1 Type* да соодветствуваат на големината на ставената хартија и типот хартија на контролниот панел. Погледнете „Мени за табаки“ на страница 71 за детали.

Изборна единица со касета за хартија


Големините и типовите на хартија кои се поддржани од изборната универзална касета за хартија со 500 листови се исти како и стандардната долна касета за хартија.

Процедурата за ставање хартија е иста како и за стандардната долна касета за хартија. Погледнете „Стандардна долна касета за хартија“ на страница 33 за детални информации.

Белешки за ставање хартија со големина А4.

Може да ставате хартија со големина А4 во печатачот, со ориентација портрет и пејсаж.

Поставете го печатачот на следниот начин при ставање хартија со големина А4.

Извор на хартија	Ориентација на хартијата во изворот на хартија	Преклопник на фиоката за големина на хартијата	Контролен панел Tray Menu - MP Tray Size
MP-табака	Портрет		А4-портрет
	Пејсаж	А4	Непотребно
Долна касета	Портрет	Непотребно	Непотребно
	Пејсаж	Непотребно	Непотребно

Избор и употреба на медиуми за печатење

Може да користите специјални медиуми, како што се налепници, пликоа, дебела хартија и фолии.

Треба да направите поставки за хартијата при поставување специјален медиум. Овие поставки може да ги поставите и преку Tray Menu на контролниот панел. Погледнете „Мени за табаки“ на страница 71.

Забелешка:

Бидејќи квалитетот на секој даден бренд или тип на медиум може да се менува од страна на производителот во кое било време, Epson не може да го гарантира квалитетот на кој било тип медиум. Секогаш тестирајте примероци од пластот медиум пред купување големи количини или печатење големи задачи.

Налепки

Достапни налепки:

- Налепки дизајнирани за ласерски печатачи или копири со обична хартија
- Налепки кои целосно го покриваат поткрепниот табак без празен простор меѓу засебните налепки

Достапен извор на хартија:

- MP-табака

Поставки на двигателот на печатачот:

Paper Size: A4, LT

Paper Source: MP Tray

Paper Type: Labels

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на налепките, средината на печатење или процедурата при печатење, налепките може да се истуткаат. Направете пробно печатење пред да печатите многу налепки.
- Двострано печатење не е достапно за налепки.
- Притиснете лист хартија врз секој табак со налепки. Ако хартијата се залепи, не користете ги тие налепки во печатачот.

Пликови


Достапни пликови:

- Пликови кои немаат лепак или лента

**Внимание:**

Не користете пликови со прозорец. Пластиката на повеќето пликови со прозорци ќе се стопи.

Достапен извор на хартија:

MP-табака

a. C5, IB5

b. Mon, C10, DL, C6

Поставки на двигателот на печатачот:


Paper Size: Mon, C10, DL, C5, C6, IB5

Paper Source: MP Tray

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на пликвите, средината на печатење или процедурата при печатење, пликвите може да се истуткаат. Направете пробно печатење пред да печатите многу пликови.
- Двострано печатење не е достапно за пликови.

- При печатење пливоа, отворете го капакот В, потоа подигнете ги рачките за промена на притисокот на подавачот на обрасци на двете страни од единицата на осигурувачот додека не се најдат во вертикална позиција. Ке се намали туткањето на пливовите. Кога користите хартија, а тоа не се пливоа, погрижете се да ја притиснете рачката надолу.



Предупредување:

Освен ако не е специфично посочено во ова упатство, внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION HIGH TEMPERATURE** или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Почекајте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.

Дебела хартија

Достапен извор на хартија:

- МР-табака

Поставки на двигателот на печатачот:

Paper Size:	A4, A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4
Paper Source:	MP Tray
Paper Type:	Thick (за хартија од 91 до 157 г/м ²), Extra Thick (за хартија од 158 до 216 г/м ²)

Забелешка:

Двострано печатење не е достапно за многу дебела хартија.

Фолии

Достапен извор на хартија:

- MP-табака

Поставки на двигателот на печатачот:

Paper Size:	A4
Paper Source:	MP Tray
Paper Type:	Transparency

Забелешка:

Двострано печатење не е достапно за фолии.

Прилагодена големина на хартија

Достапна големина на хартија:

- 75 × 98,4 мм до 297 × 508 мм

Достапен извор на хартија:

- MP-табака

Поставки на двигателот на печатачот:

Paper Size: User Defined Size

Paper Source: MP Tray

Paper Type: Normal, Transparency, Labels, Thick, Extra Thick

Забелешка:

- Во зависност од квалитетот на хартијата со нестандартна големина, средината на печатење или процедурата при печатење, хартијата може да се закоси. Направете пробно печатење пред да печатите многу хартија со нестандартна големина.
- За Windows, пристапете до двигателот на печатачот, потоа изберете **User Defined Size** од списокот со Paper Size во табулаторот за Basic Settings. Во полето за дијалог User Defined Paper Size, прилагодете ги поставките за Paper Width, Paper Length и Unit што соодветствува со прилагодената хартија. Потоа, кликнете на **OK** и прилагодената големина на хартија ќе се зачува.
- Зачуваните големина за хартија може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани поставките.
- При споделување печатач преку мрежа, не може да создадете Кориснички дефинирана големина кај клиент.
- Ако не може да го користите двигателот на печатачот како што е опишано погоре, направете ја оваа поставка преку пристап до менито во контролниот панел Printing Menu и со избор на CTM (прилагодено), како во поставката Page Size.

Откажување задача за печатење


Од печатачот

Притиснете го копчето  **Откажи задача** на контролниот панел на печатачот.

Од компјутерот

За корисници на Windows

Кликнете двапати на иконата за печатачот на рамката со задачи. Изберете ја задачата во списокот, потоа кликнете **Cancel** од менито Document.



Поставување на квалитет за печатење

Може да го менувате квалитетот за печатење отпечатоци преку поставките во двигателот за печатачот.

Во поставката Automatic може да изберете режим на печатење во согласност со целта на печатење. Двигателот за печатачот прави оптимални поставки во зависност од режимот за печатење што сте го избрале. Во поставката Advanced има повеќе опции за поставување.

Забелешка:


Мрежната помош за двигателот на печатачот овозможува детали за поставките на двигателот на печатачот.

Употреба на поставката Automatic

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.

- Кликнете на **Automatic**, потоа, изберете го саканиот квалитет за печатење.




- Кликнете на **OK**.

Употреба на поставката *Advanced*

За корисници на Windows

- Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.

- Изберете **Advanced**. Потоа, изберете ја најсоодветната поставка од списокот во согласност со типот документ или слика што сакате да ги печатите.



Кога ќе изберете однапред дефинирана поставка, другите поставки, како што се Print Quality и Screen се поставуваат автоматски. Измените се прикажани во списокот со тековни поставки во полето за дијалог Setting Information кое се појавува со притиснување на копчето **Setting Info.** во табулаторот Optional Settings.

Прилагодување поставки за печатење

Направете ги поставките рачно ако треба да смените детални поставки.

За корисници на Windows

- Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.
- Изберете **Advanced**, потоа кликнете на **More Settings**.
- Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
- Кликнете на **OK**.

Зачувување на поставките

Може да ги зачувувате своите прилагодени поставки.

Забелешка:

- Не може да користите име на претходно дефинирана поставка за прилагодени поставки.
- Зачуваните прилагодени поставки може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани поставките.
- Не може да избришете однапред дефинирани поставки.

За корисници на Windows

Забелешка:

Кога споделувате печатач во мрежа, *Save Settings* е избледено и не може да создавате прилагодена поставка кај клиент.

1. Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете на **Save Settings** за да го отворите полето за дијалог Custom Settings.
3. Впишете име за прилагодената поставка во полето Name, потоа кликнете на **Save**.

Поставките ќе се појават во списокот на табулаторот Basic Settings.

Забелешка:

За да избришете прилагодена поставка, следете ги чекорите 1 и 2, изберете ја поставката во полето за дијалог Custom Settings, потоа кликнете на **Delete**.

Може да создадете нови поставки во полето за дијалог More Settings. Кога ќе создавате нови поставки, се прикажува Custom Settings во списокот на табулаторот Basic Settings. Во овој случај, првата поставка нема да се пребрише. За зачувување на новите поставки, зачувајте ги под друго име.

Режим за зачувување на тонерот

За да се намали количината тонер што се користи при печатење документи, може да печатите необработени урнеци со помош на режимот за зачувување тонер.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.
2. Изберете **Advanced**, потоа кликнете на **More Settings** за да го отворите полето за дијалог More Settings.
3. Изберете го полето за штиклирање **Toner Save**, потоа кликнете на **OK**.

Поставување напреден распоред


Двострано печатење (со Двојната единица)

Оваа функција овозможува да се печати автоматски на двете страни на хартијата со поставување на изборната Двојна единица.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.

- Изберете го полето за штиклирање **Duplex**, потоа изберете **Left, Top** или **Right** како врзувачка позиција.



Забелешка:

Штиклираното поле **Duplex** се појавува само кога двигателот на печатачот ќе препознае Двојна единица. Ако не ја препознае, потврдете дека опцијата е поставена на **Installed** во табулаторот *Optional Settings*. Ако е неопходно, ажурирајте ги информациите за инсталираната опција рачно. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214 за детали.


- Ако сакате да направите детални поставки, кликнете на **Duplex Settings** за да го отворите полето за дијалог Duplex Settings.
- Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
- Кликнете на **ОК**.

Поставки на излезот

Оваа функција ви овозможува да ја вадите хартијата со големина А4 хоризонтално, вертикално или алтернативно во случај на спарено печатење.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Basic Settings**.
2. Изберете излезна фиока од паѓачкото мени Output Tray. Ако сакате да направите детални поставки, кликнете на **Output Settings** за да го отворите прозорецот за дијалог Output Settings.



Забелешка:

Дури и ако изберете **Stacker** од паѓачкото мени Output Tray, поставките може автоматски да се сменат во **Face-down tray** во текот на печатењето кога големината на хартијата нагласена во документот не е поддржана од одлагачот.

3. Изберете **Eject Horizontally**, **Eject Vertically** или **Eject Alternately** за излезната насока. Ако изберете **Eject Horizontally**, сите A4 страници ќе излегуваат хоризонтално. Ако изберете **Eject Vertically**, сите A4 страници ќе излегуваат вертикално. Ако изберете **Eject Alternately**, секоја копија може да излезе во алтернативни насоки за спарување на документите.

Забелешка:

- За да изберете **Eject Vertically**, хартијата мора да биде ставена во вертикална насока.
- За да изберете **Eject Alternately**, хартијата мора да биде ставена во најмалку две фиоки или касети во различни ориентации (портрет и пејсаж).
- За да изберете **Eject Alternately**, некои поставки или функции (како што се Manual Feed, Reserve Job, Barcode mode и Storage Form Overlay) не се достапни.


4. Кликнете на **ОК**.

Менување на распоредот за печатење

Оваа функција ви овозможува да печатите повеќе страници на еден лист хартија.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Print Layout** и бројот на страниците што сакате да се отпечатаат на еден лист хартија.
3. Ако сакате да направите подетални поставки, кликнете на **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Print Layout Settings.



4. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
5. Кликнете на **ОК**.

Менување големина на отпечатоците

Оваа функција ви овозможува да го зголемувате или намалувате документот.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Zoom Options**.



3. Ако сакате да ја смените големината за да се вклопува автоматски на излезната хартија, изберете ја саканата големина на хартијата од списокот на спуштање Output Paper. Ако сакате да ја смените големината на страниците по одредено зголемување, изберете го полето за штиклирање **Zoom To**, потоа одредете го процентот. Може да ја изберете и големината на излезната хартија.
4. Изберете **Upper Left** (за печатење намалена слика на страница во левиот горен агол на хартијата) или **Center** (за печатење намалена слика на страница со централно поставување) за поставката Location.

Забелешка:

Оваа поставка не е достапна кога ќе изберете полето за штиклирање **Zoom To**.


5. Кликнете на **OK**.

Печатење водени жигови

Оваа функција ви овозможува да печатите воден жиг заснован на текст или слика на документот.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете воден жиг што сакате да го употребите од списокот на спуштање Watermark.



3. Ако сакате да направите подетални поставки, кликнете на **Watermark Settings** и направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
4. Кликнете на **OK**.

Создавање нов воден жиг

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Кликнете **New/Delete**.
3. Изберете **Text** или **BMP** и напишете име за новиот воден жиг во полето Name.

4. Ако изберете **Text**, напишете текст за водениот жиг во полето Text. Ако изберете **BMP**, кликнете **Browse**, изберете ја BMP-датотеката што сакате да ја користите и кликнете **Open**.
5. Кликнете **Save**. Водениот жиг ќе се појави во полето List.

Забелешка:

- За да го уредувате зачуваниот текстуален воден жиг, изберете го од полето List, потоа следете ги чекорите 4 и 5.
- За да го отстраните зачуваниот воден жиг, изберете го од полето List, потоа кликнете на **Delete**. По отстранување, задолжително кликнете на **OK** за да го затворите полето за дијалог.

6. Кликнете на **OK**.

Забелешка:

- Може да регистрирате најмногу до 10 оригинални водени жигови.
- Зачуваниите водени жигови може да се користат само со двигателот на печатачот во кој се зачувани. Дури и ако се поставени повеќе имиња за печатачи во двигателот на печатачот, поставките ќе бидат достапни само за името на печатачот каде што се зачувани поставките.
- При споделување печатач во мрежа, не може да создадете кориснички дефиниран воден жиг кај клиент.


Печатење заглавија и подножја

Оваа функција ви овозможува да печатите корисничко име, име на компјутер, време, датум или број од вкупниот број на почетокот или при дното на секоја страница во еден документ.

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.

- Изберете го полето за штиклирање **Header/Footer**, потоа кликнете на **Header/Footer Settings**.



- Изберете ги ставките од списокот на спуштање.

Забелешка:

- Ако изберете **Collate Number**, се печати бројот на копиите.
- При користење на функцијата *Reserve Job*, не може да изберете **Collate Number**.

- Кликнете на **ОК**.

Печатење со преклопување


Оваа функција ви овозможува да печатите стандардна форма на наслов во писмо на оригинален документ.

Забелешка:

- Оваа функција е само за *Windows*.
- Функцијата за преклопување е достапна само кога е избрано **High Quality (Printer)** за *Printing Mode* во полето за дијалог *Extended Settings* во табулаторот *Optional Settings*.

Создавање преклоп

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Form Overlay**.



3. Изберете **Create Overlay Data**, потоа кликнете на **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Create Form.
4. Впишете име за формата во полето Form Name и описот во полето Description.
5. Изберете **Foreground Document** или **Background Document** за да одредите дали преклопот ќе се печати на предницата или заднината на документот.
6. Изберете го полето за штиклирање **Assign to Paper Source** за да се прикаже името на формата во списокот на спуштање Paper Source во табулаторот Basic Settings.
7. Кликнете на **OK**.

Забелешка:

- ❑ За промена на поставките за преклопот во создадените податоци, пристапете до двигателот на печатачот и повторете ги сите чекори што се наведени погоре. Имајте предвид дека кај чекор 3 ќе изберете **Overlay Print**, а потоа ќе кликнете на **Edit Form**.
- ❑ Следните 9 знаци не може да се користат во имињата на формите: \ / : * ? " < > |.

Печатење преклопен документ

Може да изберете регистрирана форма од списокот на спуштање Paper Source во табулаторот Basic Settings. За регистрирање податоци на форма во Paper Source, погледнете чекор 6 во „Создавање преклоп“ на страница 57.

Ако податоците на формата за преклоп не се регистрирани во Paper Source или сакате да направите детални поставки, следете ги чекорите подолу.

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Form Overlay**.
3. Изберете го полето за штиклирање **Overlay Print**, потоа кликнете на **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Form Selection.
4. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.

Забелешка:

Ако не може да изберете форма од апликацијата, пристапете до двигателот на печатачот од оперативниот систем. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 213 за детали.

5. Кликнете на **OK**.

Зачувување на претходни поставки за форма на преклоп

Оваа функција ви овозможува да ги зачувате поставките што ги направивте во „Создавање преклоп“ на страница 57.

1. Изберете **Save/Delete** од полето за дијалог Form Selection. За отворање на полето за дијалог, погледнете „Печатење преклопен документ“ на страница 58.
2. Впишете го името за претходните поставки во полето Form Pre-Settings Name, потоа кликнете на **Save**. Името на претходните поставки ќе се појави во списокот на спуштање Form Pre-Settings во полето за дијалог Form Selection.

- Кликнете на **ОК**. Името на претходните поставки ќе се појави во списокот на спуштање Pre-Settings во полето за дијалог Advanced Layout.

Забелешка:

- За бришење на претходна поставка за форма, следете чекор 1, изберете го името на претходните поставки што сакате да ги избришете од списокот на спуштање Form Pre-Settings, кликнете **Delete** и потоа кликнете на **ОК**.
- Може да регистрирате најмногу до 20 претходни поставки.

Печатење со преклопување (со складирање)

Оваа функција ви овозможува да регистрирате податоци за форма за преклоп во склад. Изборната меморија CompactFlash инсталирана на печатачот се користи како меморија за овој производ.

Оваа функција е достапна само кога се задоволени следните услови.

- Изборна компактна флеш-меморија е инсталирана на печатачот.
- Update the Printer Option Info Automatically** е избрано во табулаторот Optional Settings кај двигателот на печатачот.
- Поставен е режимот High Quality (Printer).
- Печатачот е поврзан преку мрежа.
- Користите Windows.
- EPSON Status Monitor е инсталиран на компјутерот.
- Internet Explorer е вклучен на компјутерот.

Регистрирање податоци за форма на преклоп во склад

Забелешка:

Името на формата може да ги содржи само знаците кои што се прикажани подолу. A - Z, a - z, 0 - 9, и ! ') (- _ %

- Создадете податоци за форма на преклоп. Погледнете „Создавање преклоп“ на страница 57 за детали.

2. Најавете се на Windows Vista, Vista x64, XP, "XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 како администратор.
3. Од оперативниот систем, кликнете на **Start** и отворете го **Printers** (за Windows Vista, 2000 или Server 2008) или **Printers and Faxes** (за Windows XP или Server 2003). Десен клик врз иконата на печатачот и кликнете **Properties (Својства)**.
4. Кликнете на табулаторот **Optional Settings**.
5. Кликнете **Register**. Се појавува полето за дијалог Authentication.
6. Впишете ја лозинката, потоа кликнете на **OK**. Се појавува полето за дијалог Register to Storage.
7. Изберете го името на формата во списокот Form Names, потоа кликнете на **Register**.

Забелешка:

- Само имиња на форми што ќе се регистрираат се појавуваат во списокот Form Names.
 - Кликнете на **Print List** за да ја испечатите листата форми регистрирани во печатачот.
8. Кликнете на **Back** за да го затворите полето за дијалог Register to Storage.
 9. Кликнете на **OK**.

Печатење преклопен документ

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете го полето за штиклирање **Form Overlay**.
3. Изберете го полето за штиклирање **Overlay Print**, потоа кликнете на **More Settings**. Се појавува полето за дијалог Form Selection.
4. Изберете **CompactFlash in Printer** во списокот на спуштање Current Source.
5. Направете ги соодветните поставки. Погледнете мрежна помош за детали околу секоја поставка.
6. Кликнете на **OK** во полето за дијалог Form Selection.

7. Кликнете на **ОК** во табулаторот Advanced Layout.

Бришење податоци за форма на преклоп од склад

1. Следете ги чекорите од 2 до 4 во „Регистрирање податоци за форма на преклоп во склад“ на страница 59.
2. Кликнете **Delete**. Се појавува полето за дијалог Authentication.
3. Впишете ја лозинката, потоа кликнете на **ОК**.
Се појавува полето за дијалог Delete from Storage.
4. Ако ги бришете сите податоци за преклопување на обрасците, кликнете на копчето **All**, потоа кликнете на **Delete**. Ако сакате да избришете некои одредени податоци, кликнете на копчето **Selected**, внесете го името на образецот во полето за уредување Form Name, потоа кликнете на **Delete**.

Забелешка:

- Ако ви треба списокот со регистрирани податоци за форма на преклоп, кликнете на **Print List** за да го отпечатите и да го потврдите името на формата. Исто така, ако ви треба примерок за отпечаток на податоците за форма, внесете го името на формата и кликнете на копчето **Print Sample**.
 - Може да го употребите копчето **Browse** ако компјутерот е поврзан во мрежа. Имињата на формите кои се регистрирани во складот се прикажуваат со кликување на копчето **Browse**.
5. Кликнете **Back**.
 6. Кликнете на **ОК**.

Печатење документ кој е заштитен од копирање

Оваа функција ви овозможува да печатите документ како документ којшто ќе биде заштитен од копирање. Кога ќе се обидете да копирате документ што е заштитен од копирање, „COPY“ се печати неколку пати врз документот.

Забелешка:

- Epson не гарантира безбедност при истекување информации и каква било друга штета со користење на оваа функција, ниту сокриените букви се појавуваат во сите случаи.


- ❑ Тонирањето на екранот може да биде претемно, сокриените букви може да не се отпечатаат не целиот отпечаток, или сокриените букви може да не се појават кога фотокопијата зависи од модели, поставки и комбинации од фотокопири, факс-машина, влезен уред како што се дигитални камери и скенери, излезни уреди како што се печатачи; поставките на двигателот на печатачот за овој производ; условите на потрошниот материјал како што се тонерот и типот на излезната хартија.

За корисници на Windows

Забелешка:

Со оваа функција, поставката *Print Quality* се менува во **Fine**, а поставката *Density* се менува во 3.

1. Кликнете на табулаторот **Advanced Layout**.
2. Изберете **Copy** од паѓачкото мени Anti-Copy Pattern.



3. Изберете **Front** или **Back** да изберете ако “COPY” е испечатено пред или зад сликите во документот.
4. Кликнете на **OK**.


Печатење веб-страници за вклопување во големината на хартијата

Оваа функција ви овозможува веб-страниците да се вклопат во големината на страницата при печатење. Инсталирајте EPSON Web-To-Page од ЦД-ROM-от со софтверот за печатачот.

Забелешка:

Овој софтвер не е достапен за Windows Vista, XP x64, Server 2008, и Server 2003.

Откако ќе инсталирате EPSON Web-To-Page, рамката со менито ќе се прикаже во Алатникот на Microsoft Internet Explorer. Ако не се прикаже, изберете **Toolbars** од менито View во Internet Explorer, а потоа изберете **EPSON Web-To-Page**.



Употреба на функцијата Reserve Job

Оваа функција ви овозможува да зачувувате задачи за печатење во меморијата на печатачот и да ги печатите подоцна директно од контролниот панел на печатачот. Може да спречите отпечатениот документ да го гледаат други со примена на лозинка за печатење задачи.

Оваа функција ги користи следните типови меморија за печатачот.

Место за чување на печатачот	Опис
CompactFlash	Изборната Компактна флеш-меморија мора да биде инсталирана на печатачот за да се користи функцијата за Резервирана задача. Проверете дали Компактната флеш-меморија е правилно препознаена од двигателот на печатачот пред да започнете со користење на функцијата Резервирана задача.
RAM Disk	Дополнителна меморија мора да биде инсталирана на печатачот за да се користи функцијата за резервирана задача. Треба да ја поставите поставката за RAM-дискот во контролниот панел на Normal или Maximum за да го овозможите RAM-дискот. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 139 за инструкции околу зголемување на меморијата на печатачот. Откако ќе се инсталира модул за меморијата, мора да ги ажурирате информациите за опции. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214. Кога се инсталирани и компакт-флеш меморија и RAM-диск, компакт-флеш меморијата има предност и го оневозможува користењето на RAM-дискот.

Табелата подолу ви дава преглед за опциите на Резервирана задача.

Опција за Резервирана задача	Опис
Re-Print Job	Ви овозможува да печатите задача сега и да ја складирате во меморијата на печатачот. Може да ја печатите истата задача неколку пати.
Verify Job	Ви овозможува да отпечатите една копија за да ја потврдите содржината. Може да отпечатите повеќе копии подоцна.
Stored Job*	Ви овозможува да складирате задача за печатење во меморијата на печатачот без да ја отпечатите веднаш.
Confidential Job	Ви овозможува да ставите лозинка за печатење задача. Може да ја отпечатите задачата со внесување на лозинката во контролниот панел на печатачот.

* Не е достапно кога го користите RAM-дискот за меморија на печатачот.

Испраќање задача за печатење

За корисници на Windows

1. Кликнете на табулаторот **Optional Settings**, потоа кликнете на **Reserve Jobs Settings**. Се појавува полето за дијалог Reserve Jobs Settings.

- Изберете го полето за штиклирање **Reserve Job On**, потоа изберете **Re-Print Job, Verify Job, Stored Job** или **Confidential Job**.
- Внесете корисничко име и име на задачата во соодветните полиња за текст. Ако сте избрале **Confidential Job**, внесете број од четири цифри во полето за текст на лозинката за да поставите лозинка.

Забелешка:

Ако сакате да создадете маркер на првата страница на задачата, изберете го полето за штиклирање **Create a thumbnail**. До сликичките (маркерите) може да се пристапи со внесување на <http://> проследено со IP-адресата на внатрешниот сервер за печатење во веб-прелистувач.

- Кликнете на **OK**.

Забелешка:

Копчето **OK** станува достапно откако и корисничкото име и името на задачата се внесени.

Ако сте избрале **Re-print Job**, печатачот го печати документот. Ако сте избрале **Verify Job**, печатачот печати една копија на документот.

За печатење или бришење на овие податоци преку контролниот панел на печатачот, погледнете „Печатење и бришење податоци за резервирани задачи“ на страница 109.

Поглавје 3

Употреба на контролниот панел

Употреба на менијата во контролниот панел

Кога да ги направите поставките во контролниот панел


Обично, поставките во двигателот на печатачот ги пребришуваат поставките направени преку контролниот панел.

Треба да ги направите следните поставки преку контролниот панел бидејќи овие поставки не може да се направат во двигателот на печатачот.

- Поставки за избор на режимите за избор на емулација и IES-режим (Интелигентно префрлување на емулација)
- Поставки за одредување канал и конфигурација на меѓуврска
- Поставки за одредување на големината на буферот на меморијата кој се користи за прием на податоци

Како се пристапува до менијата во контролниот панел

1. Притиснете го копчето ► **Десно** за да пристапите до менијата во контролниот панел.



2. Користете ги копчињата ▲ **Горе** и ▼ **Долу** за движење низ менијата.
3. Притиснете го копчето ► **Десно** за да ги видите ставките во даденото мени. Зависно од менито, LCD-екранот ги прикажува ставката и тековната поставка разделено (◆ YYYYY=ZZZZ) или само ставката (◆ YYYYY).

4. Користете ги копчињата **▲ Горе** и **▼ Долу** за да се движите низ менијата или притиснете го копчето **◀ Лево** за да се вратите на претходното ниво.
5. Притиснете го копчето **► Десно** за да ја изведете операцијата што е посочена со ставката, како што е печатење страница со статус или ресетирање на печатачот, или за прегледување на поставките достапни за ставката, како што се големината на хартијата или режимите за емулација.

Користете ги копчињата **▲ Горе** и **▼ Долу** за да се движите низ достапните поставки, па притиснете го копчето **► Десно** за да одберете поставка или да се вратите на претходното ниво. Притиснете го копчето **◀ Лево** за да се вратите на претходното ниво без менување на поставката.

Забелешка:

- Треба да го исклучите печатачот и потоа да го вклучите за да активирате некои поставки. Погледнете „Менија во контролниот панел“ на страница 68 за детали.
 - Копчето **ОК** може да се користи наместо копчето **► Десно** во чекорите 3 или 5.
6. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да излезете од менијата во контролниот панел.

Како се регистрираат менија како маркери

Со регистрирање маркери за често користените менија, може да ги прикажувате регистрираните менија само со притиснување на копчето **ОК** кога LCD-екранот прикажува Ready или Sleep.

Забелешка:

Максималниот број на менија што може да се регистрираат како маркери е 3.

1. Прикажете го мението за регистрирање. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за детали.
2. Притиснете го копчето **ОК** повеќе од две секунди.

Се појавува мението Add Bookmark.

Забелешка:

Некои менија не може да бидат маркирани. Ако сте се обиделе да ги регистрирате, се прикажува Bookmark Failed.

3. Притиснете ги копчињата **▲ Горе** и **▼ Долу** за да го изберете менито за бришење, па притиснете го копчето **► Десно**.

Забелешка:

За регистрирање ново мени, треба да избришете едно од регистрираните менија од маркерите.

Ако се прикаже `Bookmark Registered`, менито е маркирано успешно.

Забелешка:

За бришење маркирани менија, изберете `Reset All` од менито во контролниот панел `Reset Menu`.

Менија во контролниот панел

Забелешка:

Некои менија и ставки се појавуваат кога се инсталира соодветен избран уред или е направена соодветна поставка.

Мени за информации

Притиснете го копчето **▼ Долу** или **▲ Горе** за да изберете ставка. Притиснете го копчето **► Десно** за да отпечатите лист или примерок на фонт.

Ставка	Вредности
Print Configuration Status Sheet	-
Print Supplies Status Sheet	-
Print Usage History Sheet	-
Reserve Job List*1	-
Form Overlay List*2	-
Network Status Sheet*3	-
AUX Status Sheet*4	-
USB Ext I/F Status Sht*5	-
PS3 Status Sheet	-
PS3 Font List	-
Информации за ROM A*6	-
PCL Font Sample	-
ESCP2 Font Sample	-
FX Font Sample	-
I239X Font Sample	-
Тонер:	E*****F до E F
Fuser Unit Life	E*****F до E F
Total Pages	0 до 99999999

*1 Достапно само кога задачите се складирали со функцијата Quick Print Job.

*2 Оваа ставка се појавува само кога постојат податоци за Form Overlay.

*3 Достапно само кога поставката Network I/F во менито Network Menu е поставена на On.

*4 Достапно е само кога е инсталирана изборна картичка за меѓуврска.

*5 Достапно е само кога печатачот е поврзан со USB-уред со D4-поддршка и е вклучен кога поставката USB I/F е поставена на On.

*6 Достапно е само кога е инсталиран модул ROM.

Print Configuration Status Sheet

Печати лист на кој се прикажани тековните поставки на печатачот и инсталираните опции. Овој лист може да биде корисен за потврда дали сте ја инсталирале опцијата правилно.

Print Supplies Status Sheet

Печати лист каде се прикажани информации за потрошниот материјал.

Print Usage History Sheet

Печати лист каде е прикажана историјата на употребата на печатачот.

Reserve Job List

Печати список со резервирани задачи за печатење, складирани во меморијата на печатачот.

Form Overlay List

Печати список со форми на преклопување складирани во изборната Компактна флеш-меморија.

Network Status Sheet

Печати страница каде е прикажан работниот статус на мрежата.

AUX Status Sheet

Печати страница каде е прикажан работниот статус на изборната меѓуврска.

USB Ext I/F Status Sht

Печати страница каде е прикажан работниот статус на USB-меѓуврска.

PS3 Status Sheet

Печати страница каде се прикажани информации за PS3-режим, како што е PS3-верзија.

PS3 Font List, PCL Font Sample, ESCP2 Font Sample, FX Font Sample, I239X Font Sample

Печати примерок со достапни фонтови за избраната емулација на печатачот.

ROM A Information

Печати лист каде се прикажани информации за меморијата инсталирана во влезот ROM A.

Toner, Fuser Unit Life

Бројот на ѕвездички (*) меѓу „Е“ и „F“ посочува на преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал. Ако се користи неоригинален потрошен материјал, се прикажува „?“ наместо индикаторот.

Total Pages

Го прикажува вкупниот број страници што се отпечатени на печатачот.

Мени со системски информации

Се прикажуваат следните информации.


- Main Version
- MCU Version
- Serial No
- Memory
- MAC Address

Мени за табаки

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
MP Tray Size	A4-портрет, A4 Landscape , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
Големина на касета 1/Големина на касета 2* / Големина на касета 3* / Големина на касета 4*	A4-портрет, A4-пейсаж, A3, A5, B4, B5, LT, LGL
MP Type	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color, Transparency, Labels
Cassette1 Type/ Cassette2 Type* / Cassette3 Type* / Cassette4 Type*	Plain , Preprinted, Letterhead, Recycled, Color

* Достапно е само кога ќе се постави изборна касета за хартија.

MP Tray Size

Изберете ја големината на хартијата од ова мени. Поставките на преклопникот на фиоката за големина на хартија се активирани ако не се поставени на .

Cassette 1 Size/Cassette 2 Size/Cassette 3 Size/Cassette 4 Size

Ја прикажува големината на хартијата што е ставена во стандардните и изборните касети за хартија.

MP Type

Ви овозможува да го поставите типот на хартијата што е ставен во MP-фиоката.

Cassette 1 Type/Cassette 2 Type/Cassette 3 Type/Cassette 4 Type

Ви овозможува да изберете тип хартија ставена во стандардните и изборните касети за хартија.

Мени за емулација

Забелешка:

Може да одредите различни емулации за секоја меѓуврска.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Parallel	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
USB	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
Network	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL
AUX*	Auto , ESCP2, FX, I239X, PS3, PCL

* Достапно е само кога е инсталирана изборна картичка за меѓуврска Type-B.

Мени за печатење

Забелешка:

Поставките се препишуваат со поставките направени во двигателот на печатачот.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Page Size	A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM* ¹
Wide A4	Off , On
Orientation	Port , Land
Resolution	300, 600 , 1200
RITech* ²	On , Off
Заштеда на тонер* ²	Off , On
Густина	1, 2, 3 , 4, 5
Top Offset	-150.0 ... 0.0 ... 150.0 mm in 0.5 increments
LeftOffset	-150.0 ... 0.0 ... 150.0 mm in 0.5 increments
T гранка B* ³	-150.0 ... 0.0 ... 150.0 mm in 0.5 increments
L гранка B* ³	-150.0 ... 0.0 ... 150.0 mm in 0.5 increments

*¹ Вообичаената големина на хартијата е 75,0 × 98,4 мм на минимум и 297,0 × 508,0 мм на максимум.

*² Ако Resolution е поставено на 1200, овие поставки се неважечки дури и ако се поставени на On.

*³ Достапно е само кога е инсталирана изборна дуплекс единица.

Page Size

Ја одредува големината на хартијата.

Wide A4

Со избор на On се намалуваат левите и десните маргини од 4 мм на 3,4 мм.

Orientation

Одредува дали страницата ќе се печати во ориентација на портрет или пејзаж.

Resolution

Ја одредува резолуцијата на печатењето.

RITech

Со вклучување на RITech се произведуваат помазни и поконцизни линии, текст и графика.

Toner Save

Кога е избрана оваа поставка, печатачот штеди тонер со замена на сивата нијанса за црната боја во знаците. Знаците се исцртани во полна црна боја оддесно и на долните рабови.

Density

Ја одредува густината на печатење.

Top Offset

Врши фини прилагодувања на вертикалната позиција при печатење на страницата.



Внимание:

Проверувајте отпечатената слика да не излегува надвор од работ на страницата. Во спротивно, може да го оштетите печатачот.

LeftOffset

Врши фини прилагодувања на хоризонталната позиција при печатење на страницата. Ова е корисно за фини прилагодувања.



Внимание:

Проверувајте отпечатената слика да не излегува надвор од работ на страницата. Во спротивно, може да го оштетите печатачот.

T Offset B

Ја прилагодува вертикалната позиција при печатење на заднината на хартијата кога се печати на обете страни. Користете го ова ако отпечатокот на задната страна не е онаму каде што се очекува да биде.

L Offset B

Ја прилагодува хоризонталната позиција при печатење на заднината на хартијата кога се печати на обете страни. Користете го ова ако отпечатокот на задната страна не е онаму каде што се очекува да биде.

Мени за поставки

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Language	English , Français, Deutsch, Italiano, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI, Português, Norsk, CATALÀ, РУССКИЙ, 中文, 繁體中文, 한국어
Time to Sleep	5 , 15, 30, 60, 120, 180, 240 мин
Time Out	0, 5 to 60 to 300 in increments of 1
Paper Source	Auto , MP, Cassette 1, Cassette 2*1, Cassette 3*1, Cassette 4*1
Излезна корпа*1	Face-down , Stacker
Одлагач*1	+Face-down , No Face-down
MP Mode	Normal , Last
Manual Feed	Off , 1st Page, EachPage
Copies	1 to 999
Duplex*1*2	Off , On
Binding*1*2	Long Edge , Short Edge
Start Page*1*2	Front , Back
Paper Type	Normal , Thick, ExtraThk, Transparency
Skip Blank Page*3	Off , On
Auto Eject Page*4	Off , On
Size Ignore	Off , On
Auto Cont	Off , On
Заштита на страница*4*5	Auto , On
Сигнал за тонер	Skip , Set
LCD Contrast	0 to 7 to 15

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
RAM-диск ^{*6*7}	Off, Normal, Maximum

*1 Достапно е само кога е инсталирана соодветна опција.

*2 Достапно е само кога се користи големина на хартија A4, A3, A5, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE или F4.

*3 Достапно е само за режимите ESC/Page, ESC/P2, FX или I239X.

*4 Не е достапно во PS3.

*5 Не е достапно во PCL.

*6 Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

*7 Не е достапно кога е инсталирана меморија CompactFlash.

Language

Го одредува јазикот за приказ на LCD-екранот и на она што е отпечатено на листот со статус.

Time to Sleep

Ја одредува должината на времето кога печатачот ќе стапи во режим на мирување ако нема други операции со копчињата и ако нема задачи за печатење.

Time Out

Ја одредува должината на времето, во секунди пред да истече времето кога меѓуврските ќе се префрлат автоматски. Времето пред да се случи исклучување е должината време од точката кога нема да се примат нови податоци од меѓуврската до точката на префрлување на меѓуврската. Ако печатачот има задача за печатење кога се префрлува меѓуврската, печатачот ја печати таа задача.

Paper Source

Одредува дали хартијата ќе се поддава во печатачот од MP-фиоката, од стандардната касета за хартија или од изборната единица со касета за хартија.

Ако изберете **Auto**, хартијата ќе се поддава од изворот за хартија што содржи хартија и соодветствува на поставката за големина на хартија.

Out Bin

Ја одредува излезната фиока кога е инсталиран изборниот одлагач.

Stacker

Одредува дали хартијата да излегува или не во фиоката со лицето надолу кога одлагачот е полн.

MP Mode

Оваа поставка одредува дали MP-фиоката ќе има најголем или најмал приоритет кога ќе се избере **Auto** како поставка за Paper Source во двигателот на печатачот. Кога е избрано **Normal** како MP-режим, MP-фиоката има најголем приоритет како извор на хартија. Ако изберете **Last**, MP-фиоката има најмал приоритет.

Manual Feed

Ви овозможува да изберете режим за мануелно поддавање за MP-фиоката.

Copies

Одредува број на копии што ќе се отпечатаат, од 1 до 999.

Duplex

Вклучува или исклучува двострано печатење. Ова ви овозможува да печатите на обете страни на хартијата.

Binding

Го одредува врзувачкиот правец на отпечатокот.

Start Page

Одредува дали дуплекс печатењето ќе започне од предната или од задната страна на хартијата.

Paper Type

Го одредува типот хартија што ќе се користи за печатење. Кога **Resolution** е поставено на 600, печатачот ја прилагодува брзината на печатење според оваа поставка. Брзината на печатење се намалува кога е избрано **ExtraThk** или **Transparency**.

Skip Blank Page

Овозможува да прескокнете празни страници при печатење. Оваа поставка е достапна кога печатите во режимите **ESC/Page**, **ESCP2**, **FX** или **I239X**.

Auto Eject Page

Одредува дали ќе се исфрли хартијата кога одредениот лимит во поставката за Time Out ќе се достигне. Зададено е Off, што значи дека хартијата нема да се исфрли кога ќе се достигне лимитот за истечено време.

Size Ignore

Изберете On кога сакате да игнорирате грешка за големина на хартија. Кога ќе ја вклучите оваа ставка, печатачот го одржува печатењето дури и кога големината на сликата ја надминува областа за печатење за одредени големини на хартија. Ова може да предизвика размачкување бидејќи тонерот не е пренесен на хартијата правилно. Кога оваа ставка е исклучена, печатачот застанува со печатење ако се појави грешка во големината на хартијата.

Auto Cont

Кога ќе ја вклучите оваа поставка, печатачот продолжува да печати автоматски по одреден период кога ќе се појави една од следните грешки: Paper Set, Print Overrun, Memory Overflow, Duplex Memory Overflow или Invalid Data. Кога оваа опција е исклучена, мора да го притиснете копчето **Почни/Сопри** за да го продолжите печатењето.

Page Protect

Доделува дополнителна меморија на печатачот за печатење податоци наспроти нивниот прием. Веројатно ќе треба да ја исклучите оваа поставка ако печатите многу комплексна страница. Ако се појави грешка Print Overrun на LCD-екранот при печатење, вклучете ја оваа поставка и повторете го печатењето на податоците. Ова ја намалува количината меморија резервирана за обработка на податоци за да може компјутерот да одвои повеќе време за испраќање задачи за печатење, но ќе ви овозможи да печатите комплексни задачи. Page Protect обично работи најдобро кога е избрано Auto. Ќе треба да ја зголемите меморијата на печатачот ако грешката со меморија продолжи да се појавува.

Забелешка:

Менување на поставката Page Protect ја конфигурира меморијата на печатачот одново што предизвикува бришење на кои било преземени фонтови.

Toner Alert

Одредува дали печатењето да запре привремено или не кога касетата за тонер е при крај на нејзиниот век на траење.

LCD Contrast

Го прилагодува контрастот на LCD-екранот. Користете ги копчињата **▲ Горе** и **▼ Долу** за да го поставите контрастот меѓу 0 (најмал контраст) и 15 (најголем контраст).

RAM Disk

Ја одредува големината на RAM-дискот достапна за функцијата Reserve Job. Погледнете ја табелата подолу за детали.

Изборен капацитет на RAM (Вкупен капацитет на RAM)	Поставка за RAM Disk		
	Исклучено	Нормално	Максимум
0 MB (вкупно 128 MB)	Оневозможено	16 MB	16 MB
64 MB (вкупно 192 MB)		32 MB	64 MB
128 MB (вкупно 256 MB)		64 MB	128 MB
192 MB (вкупно 320 MB)		96 MB	144 MB
256 MB (вкупно 384 MB)		128 MB	144 MB
320 MB (вкупно 448 MB)		160 MB	192 MB
448 MB (вкупно 576 MB)		224 MB	320 MB

Мени за ресетирање

Clear Warning

Ги чисти сите пораки со грешки кои покажуваат грешки освен оние што се случуваат заради потрошниот материјал или делови кои задолжително се менуваат.

Clear All Warnings

Ги чисти сите пораки со предупредување кои се појавуваат на LCD-екранот.

Reset

Го застанува печатењето и ја чисти тековната задача која е добиена од активна меѓуврска. Може да го ресетирате печатачот кога има проблем со самото печатење задачи и печатачот не може да печати успешно.

Reset All

Запира со печатење, ја брише меморијата на печатачот и автоматски се рестартира. Се бришат сите задачи за печатење од сите меѓуврски.

Забелешка:

Со извршување на Reset All се чистат сите задачи за печатење добиени од сите меѓуврски. Внимавајте да не прекинете нечија туѓа задача.

SelecType Init

Ги обновува поставките на менијата во контролниот панел на нивните зададени вредности.

Reset Transfer Counter

Го ресетира бројачот за трајност на преносот кога ќе го замените преносот.

Reset Fuser Counter

Го ресетира бројачот за трајност на единицата на осигурувачот кога ќе ја замените единицата на осигурувачот.

Reset Feed Roller C2/C3/C4 Counter

Го ресетира бројачот за трајност на ваљакот на снабдувачот C2/C3/C4 кога ќе го замените ваљакот на снабдувачот C2/C3/C4.

Мени за брзо печатење задачи

Ова мени ви овозможува да печатите или бришете задачи за печатење што биле складирани во меморијата на печатачот со помош на функцијата Quick Print Job (Re-Print Job, Verify Job, Stored Job) на функцијата Reserve Job на драјверот на печатачот. Погледнете „Користење со менито за брзо печатење задачи“ на страница 110 за инструкции како се користи ова мени.

Мени со доверливи задачи

Ова мени ви овозможува да печатите или бришете задачи за печатење што биле складирани во меморијата на печатачот со помош на функцијата Confidential Job на функцијата Reserve Job на драјверот на печатачот. Треба да внесете точна лозинка за пристап до овие податоци. Погледнете „Користење на менито за доверливи задачи“ на страница 110 за инструкции како се користи ова мени.

Мени за часовник

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Local Time Diff.	-13:59 ... 0:00 ... +13:59
Time Setting	2000/ 01/01 00:00 до 2099/12/31 23:59
Date Format	DD/MM/YY , MM/DD/YY, YY/MM/DD

Local Time Diff.

Ги одредува тековното време и датум со внесување на разликата за времето од Средното време според Гринич.

Time Setting

Ги одредува тековните датум и време со нивно правилно внесување.

Date Format

Го одредува форматот за прикажување датум.

Мени за паралелност

Овие поставки ја контролираат комуникацијата меѓу печатачот и компјутерот кога користат паралелна меѓуврска.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Паралелно I/F ^{*1}	On , Off
Брзина ^{*1*2}	Fast , Normal
Bi-D ^{*1*2}	ECP , Off, Nibble
Големина на привремената меморија ^{*1*2}	Normal , Maximum, Minimum

^{*1} Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново. Додека се рефлектира на Листот со статус и на EPL-отчитувањето, вистинската промена стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

^{*2} Достапно е само кога USB I/F е поставено на On.

Parallel I/F

Дозволува да се активира или исклучи паралелната меѓуврска.

Speed

Се одредува ширината на пулсот на ACKNLG-сигналот при прием на податоци во Режимот за компатибилност или во Режимот за подреденост. Кога ќе се избере **Fast**, ширината на пулсот е околу 1 μ s. Кога е избрано **Normal**, ширината на пулсот е околу 10 μ s.

Bi-D

Ви овозможува да го одредите режимот за комуникација во два правци. Кога ќе изберете **Off**, се оневозможува комуникацијата во два правци.

Buffer Size

Ја одредува количината на меморија што ќе се користи за прием и печатење податоци. Ако се избере **Maximum**, повеќе меморија се доделува за прием на податоци. Ако се избере **Minimum**, повеќе меморија се доделува за печатење на податоци.

Забелешка:

- За активирање на поставките **Buffer Size**, мора да го исклучите печатачот повеќе од пет секунди и потоа да го вклучите. Или, може да ја изведете операцијата **Reset All** како што е објаснето во „Мени за ресетирање“ на страница 79.
- Со ресетирање на печатачот се бришат сите задачи за печатење. Проверете дали сијаличката **Ready** трепка кога ќе го ресетирате печатачот.

USB-мени

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
USB I/F ^{*1}	On , Off
USB Speed ^{*1 *2}	HS , FS
Get IP Address ^{*2 *3}	Auto, PING, Panel
IP ^{*2 *3 *4 *5}	0.0.0.1 до 255.255.255.254
SM ^{*2 *3}	0.0.0.0 до 255.255.255.255
GW ^{*2 *3}	0.0.0.0 до 255.255.255.255
NetWare ^{*2 *3}	On, Off
AppleTalk ^{*2 *3}	On, Off
MS Network ^{*2 *3}	On, Off
Bonjour ^{*2 *3}	On, Off
USB Ext I/F Init ^{*2 *3}	-
Buffer Size ^{*1 *2}	Normal , Maximum, Minimum

*1 Штом ќе се смени оваа ставка, вредноста на поставката стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново. Додека се рефлектира на Листот со статус и на EPL-отчитувањето, вистинската промена стапува во ефект по вклучување на топло или откако напојувањето ќе се вклучи одново.

*2 Достапно е само кога USB I/F е поставено на On.

*3 Достапно е само кога е поврзан USB-надворешен уред со D4-поддршка. Содржината на поставките зависи од поставките на USB-надворешниот уред.

*4 Ако поставката за Get IP Address е поставена на Auto, оваа поставка не може да се смени.

*5 Кога поставката Get IP Address ќе се смени од Panel или PING на Auto, вредностите на поставката на панелот се зачувуваат. Потоа, Auto се враќа на Panel или PING, вредностите на зачуваната поставка се прикажуваат. Вредноста се поставува на 192.168.192.168 ако поставките не се направени од панелот.

USB I/F

Ви дозволува да активирате или исклучувате USB-меѓуврска.

USB Speed

Ви дозволува да го изберете оперативниот режим на USB-меѓуврската. Се препорачува избор на HS. Изберете FS ако HS не работи на компјутерскиот систем.

Buffer Size

Ја одредува количината на меморија што ќе се користи за прием и печатење податоци. Ако се избере **Maximum**, повеќе меморија се доделува за прием на податоци. Ако се избере **Minimum**, повеќе меморија се доделува за печатење на податоци.

Забелешка:

- За активирање на поставките **Buffer Size**, мора да го исклучите печатачот повеќе од пет секунди и потоа да го вклучите. Или, може да ја изведете операцијата **Reset All** како што е објаснето во „Мени за ресетирање“ на страница 79.
- Со ресетирање на печатачот се бришат сите задачи за печатење. Проверете дали сијаличката за **Подготвен** трепка кога ќе го ресетирате печатачот.

Мени за мрежи

Погледнете *Network Guide* за секоја поставка.

AUX-мени

Погледнете *Network Guide* за секоја поставка.

PCL-мени

Овие поставки се достапни во PCL-режим.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
FontSource	Resident , Download* ¹
Font Number	0 ... 65535 (во зависност од поставките)
Pitch* ²	0.44 ... 10.00 ... 99.99 cpi in 0.01 cpi increment
Height* ²	4.00 ... 12.00 ... 999.75 pt in 0.25 pt increment
SymSet	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBlt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form	5 ... 64 ... 128 lines
CR Function	CR , CR+LF
LF Function	CR , CR+LF
Tray Assign	4K , 5S, 4

*¹ Достапно е само кога се достапни преземените фонтови.

*² Во зависност од избраниот фонт.

FontSource

Го поставува зададениот извор за фонтови.

Font Number

Го поставува зададениот број за фонтови за зададениот извор на фонтови. Достапниот број зависи од направените поставки.

Pitch

Го одредува зададениот наклон на фонтот ако фонтот е подложен на размер и без фиксиран наклон. Може да изберете од 0.44 до 99.99 cpi (знаци на инч), во зголемувања од 0.01-cpi. Оваа ставка нема да се појави во зависност од поставките за Font Source или Font Number.

Height

Ја одредува зададената висина на фонтоот ако фонтоот е подложен на размер и е пропорционален. Може да изберете од 4,00 до 999,75 точки во зголемувања од 0,25-спт. Оваа ставка нема да се појави во зависност од поставките за Font Source или Font Number.

SymSet

Го избира зададениот комплет со симболи. Ако избраниот фонто во Source и Font Number не е достапен за новата поставка SymSet, поставките за Font Source и Font Number автоматски се заменуваат со зададената вредност, IBM-US.

Form

Го избира бројот на линии за избраната големина и ориентација на хартијата. Ова овозможува и промена во растојанието меѓу редовите (VMI) и новата вредност за VMI се зачувува во печатачот. Тоа значи дека подоцнежните промени во поставките на Page Size или Orientation ќе предизвикаат промени во вредноста на Form, засновано врз складираниот VMI.

CR Function, LF Function

Овие функции се вклучени за корисници на одредени оперативни системи, како што е UNIX.

Tray Assign

Го менува задолжувањето на избор на наредбата за извор на хартија. Кога е одбрано 4, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 4. Кога е одбрано 4K, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Кога е одбрано 5S, командите се поставени компатибилно со HP LaserJet 5S.

PS3-мени

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Error Sheet	Off , On
Image Protect	Off , On
Binary	Off , On
Text Detection	Off , On
PDF Page Size	Auto, A4 , A3, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, B, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

Error Sheet

Кога ќе изберете **On**, печатачот печати лист со грешки кога ќе се појави грешка во PS3-режим или кога PDF-датотеката што се обидува да ја отпечатите не е поддржана верзија.

Image Protect

Кога ќе се избере **On**, квалитетот на печатење не е намален дури и со недоволно меморија. Во тој случај, се прикажува **Memory Overflow** и печатењето запира.

Кога ќе се избере **Off**, квалитетот на печатење се намалува со недоволно меморија. Во тој случај, се прикажува **Image Optimum** и печатењето продолжува.

Binary

Го одредува форматот на податоците. Изберете **On** за бинарните податоците и изберете **Off** за ASCII-податоци.

Забелешка:

- Binary може да се користи само со мрежна врска.*
- Не треба да изберете **On** кога користите **AppleTalk**.*

За користење на бинарните податоци, проверете дали апликацијата поддржува бинарни податоци и дали **SEND CTRL-D Before Each Job** и **SEND CTRL-D After Each Job** се поставени на **No**.

Кога оваа поставка е поставена на **On**, не може да користите **TBCP** (Протокол за обележена бинарна комуникација) во поставките на двигателот на печатачот.

Text Detection

Кога ќе изберете **On**, датотеката со текст се преобразува во **PostScript**-датотека при печатење. Оваа поставка е достапна само кога ќе изберете **PS3** во **Emulation Menu**.

PDF Page Size

Ја одредува големината на хартијата кога испраќате директориум со PDF-датотеки од компјутерот или од некој друг уред. Ако се избере **Auto**, големината на хартијата се одредува врз основа на димензијата на првата страница што ќе се печати.

ESCP2-мени

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0.40 ... 0.50 ... 1.50 inches in 0.05-inch increments
Text	1... 66 ... 117 lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI1, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSI437, PcTurkish1, 8859-9ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, Pclit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, Pclit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric, Korea, Legal
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)

Font

Го избира фонтот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размав) на фонтот при фиксно закосување, измерено во cpi (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Condensed

Вклучува или исклучува кондензирано печатење.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во Orientation, Page Size или T. Margin, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

CG Table

Користете ја опцијата во табелата за генераторот за знаци (CG) за да избирате табела со знаци или табела со накосени букви. Табелата со графики содржи графички знаци за печатење редови, англи, засенчени делови, меѓународни знаци, грчки знаци и математички симболи. Ако изберете *Italic*, горната половина од табелата со графики ќе се дефинира како накосени знаци.

Country

Користете ја оваа опција за избор на еден од петнаесетте комплекти со меѓународни симболи. Погледнете *Font Guide* за примероци на знаците за секој комплет со симболи на држава.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако изберете `Off`, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете `Off`, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере `On`, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете `On` ако редовите во текстот се преклопуваат.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графики со печатачките наредби. Ако изберете `Dark`, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете `Light`, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете **BarCode**, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Одредува дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

FX-мени

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch	10 , 12, 15 cpi, Prop.
Condensed	Off , On
T. Margin	0.40 ... 0.50 ... 1.50 inches in 0.05-inch increments
Text	1... 66 ... 117 lines
CGTable	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCI, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country	USA , France, Germany, UK, Denmark, Sweden, Italy, Spain1, Japan, Norway, Denmark2, Spain2, LatinAmeric
Auto CR	On , Off
Auto LF	Off , On
Bit Image	Dark , Light, BarCode
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)

Font

Го избира фонтот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размак) на фонтот при фиксно закосување, измерено во cpi (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Condensed

Вклучува или исклучува кондензирано печатење.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во Orientation, Page Size или T. Margin, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

CG Table

Користете ја опцијата во табелата за генераторот за знаци (CG) за да избирате табела со знаци или табела со накосени букви. Табелата со графики содржи графички знаци за печатење редови, англи, засенчени делови, меѓународни знаци, грчки знаци и математички симболи. Ако изберете *Italic*, горната половина од табелата со графики ќе се дефинира како накосени знаци.

Country

Користете ја оваа опција за избор на еден од тринаесетте комплекти со меѓународни симболи. Погледнете *Font Guide* за примероци на знаците за секој комплет со симболи на држава.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако изберете `Off`, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете `Off`, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере `On`, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете `On` ако редовите во текстот се преклопуваат.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графики со печатачките наредби. Ако изберете **Dark**, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете **Light**, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете **BarCode**, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Избира дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

I239X-мени

Режимот I239X емулира наредби за IBM® 2390/2391 Plus.

Овие поставки се достапни само кога печатачот е во I239X-режим.

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Font	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
Pitch	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpi, Prop.
Code Page	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin	0.30 ... 0.40 ...1.50 inches in 0.05-inch increments
Text	1 ... 67 ... 117 lines
Auto CR	Off , On
Auto LF	Off , On
Alt. Graphics	Off , On
Bit Image	Dark , Light
ZeroChar	0 , (or the zero character with a slash)
CharacterSet	1, 2

Font

Го избира фонтот.

Pitch

Ја избира закосеноста (хоризонталниот размак) на фонтот при фиксно закосување, измерено во сри (знаци на инч). Може да изберете и пропорционално растојание.

Code Page

Избира табели со знаци. Табелите со знаци содржат знаци и симболи што се користат во разни јазици. Печатачот го печати текстот врз основа на избраната табела со знаци.

T. Margin

Го одредува растојанието од горе на страницата до дното на првата отпечатена страница. Растојанието се мери во инчи. Колку е помала вредноста, толку се поблизу редовите за печатење до почетокот.

Text

Ја поставува должината на страницата во редови. За оваа опција, еден ред се зема дека е 1 pica (1/6 инч). Ако ги смените поставките во Orientation, Page Size или T. Margin, поставката за должина на страницата се враќа автоматски на зададените вредности за секоја големина на страница.

Auto CR

Одредува дали печатачот ќе извршува операција за поврат на редови при пренос (CR-LF) кога положбата за печатење излегува од десната маргина. Ако оваа поставка е исклучена, печатачот нема да печати знаци што ќе се наоѓаат надвор од десната маргина и нема да извршува опфаќање редови ако не добие знак за поврат. Оваа функција се управува автоматски кај повеќето апликации.

Auto LF

Ако изберете Off, печатачот нема да испраќа наредба за автоматско поддавање редови (LF) за секој поврат (CR). Ако се избере On, наредбата за поддавање редови ќе се испраќа со секој поврат. Изберете On ако редовите во текстот се преклопуваат.

Alt.Graphics

Ја вклучува или исклучува опција Alternate Graphics.

Bit Image

Печатачот може да емулира поставка за густини на графички со печатачките наредби. Ако изберете **Dark**, густината на битовите во графиката ќе биде голема, а ако изберете **Light**, густината на битовите во графиката ќе биде ретка.

Ако изберете **BarCode**, печатачот ќе ги преобразува битовите на сликата во бар-кодови со автоматско пополнување на кои било вертикални празнини меѓу точките. Со ова се создаваат непрекинати вертикални линии што може да се прочитаат со читач за бар-кодови. Овој режим ќе ја намали големината на сликата што се печати и може да предизвика пореметување при печатење графика со слика во битови.

ZeroChar

Избира дали печатачот ќе печати коса црта или неповрзана нула.

CharacterSet

Ја избира табелата со знаци 1 или 2.

Мени за конфигурација на лозинка

Ставка	Поставки (зададено во задебелени букви)
Password Config*	-
Limitation	Disable , Interface, Config, All

* Зададената лозинка е празна. Може да внесете најмногу до 20 знаци за лозинката.

Password Config

Ја менува лозинката. Прво, внесете ја старата лозинка потоа внесете ја новата лозинка двапати.

За да ја внесете лозинката, притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за избор на знак и притиснете го копчето ► **Десно** за да го одредите знакот. Штом ќе ги одредите сите знаци, притиснете го копчето **ОК**.

Limitation

Го менува опсегот на ограничувања. Кога ќе се избере *Interface*, потребна е лозинка за промена на поставките во менијата за USB и мрежа. Кога ќе се избере *Confis*, потребна е лозинка за внесување *Quick Print Job* или *Confidential Job* или за менување на поставките во сите менија. Кога ќе се избере *All*, потребна е лозинка за внесување *Quick Print Job* или *Confidential Job* или за менување на поставките и за извршување на ставките во сите менија. Пред промена на поставка, треба да ја внесете лозинката поставена во *Password Confis*.

Мени за поддршка

Влезете во *Support Mode* со притиснување на копчето **▼ Долу** при вклучување на печатачот за да се појават *Support Menu* и *Printer Adjust Menu*.



Внимание:

- Одберете ги само долните ставки од *Support Menu*. Не одбирајте ставки од *Print Adjust Menu*.*
- При форматирање на Компактната флеш-меморија или при бришење на податоци, извлечете ги сите кабли за меѓуврска и не печатете датотеки.*

Format CompactFlash

Ја форматира Компактната флеш-меморија во печатачот ако е инсталирана компактна флеш-меморија.

Format PS3 CompactFlash

Ја форматира областа за компактната флеш меморија каде се складирани информациите за *PostScript* ако е инсталирано компактната флеш меморија.

Delete All CompactFlash Data

Ги брише сите податоци во Компактната флеш-меморија ако е инсталирана компактната флеш меморија.

Мени за маркери

Менито за маркерите се појавува со притиснување на копчето **ОК** додека на LCD-екранот се прикажува *Ready* или *Sleep*.


Во менито за маркерите, означените ставки во поставките се наведуваат и може да изберете една од нив.

Следните менија се зададено означени.

- Reset Menu
- MP Tray Size
- System Information

Видете „Како се регистрираат менија како маркери“ на страница 67 за регистрирање менија со маркери.

Пораки за статус и грешки

Оваа секција содржи список со пораки за грешки кои се прикажуваат на LCD-екранот, краток опис за секоја порака и предлози за решавање на проблемот. Имајте предвид дека секоја порака што ќе се прикаже на LCD-екранот посочува на проблем. Кога ќе се појави знакот  оддесно на пораката со предупредување, се појавиле повеќе предупредувања. За потврда на сите појавени предупредувања, притиснете го копчето **▼ Долу** за приказ на *Status Menu*, потоа притиснете го копчето **► Десно**. LCD-екранот го прикажува и преостанатиот рок на употреба за потрошниот материјал и достапните димензии на хартијата.


Bookmark Failed

Избраното мени не може да се регистрира како маркер. Некои менија не може да бидат регистрирани како маркери.


Bookmark Registered

Избраното мени е регистрирано како маркер.

Cancel All Print Job

Печатачот ги откажува сите задачи за печатење од меморијата на печатачот вклучително и задачите што печатачот тековно ги прима или печати. Оваа порака се појавува кога копчето  **Откажи задача** е притиснато подолго од 2 секунди.

Cancel Print Job

Печатачот ја откажува тековната задача за печатење. Оваа порака се појавува кога ќе се притисне и пушти копчето  **Откажи задача** во рок од 2 секунди.

Cancel Print Job (by host)


Задачата за печатење е откажана од двигателот на печатачот.

Can't Print

Податоците за печатење се избришани бидејќи се неточни.

Проверете дали се употребени соодветни големина на хартија и двигател на печатач.

Can't Print Duplex

Печатачот наишол на проблеми во тек на двострано печатење. Проверете дали користите соодветни тип и големина на хартијата за двострано печатење. Проблемот може да биде и резултат на неправилни поставки за изворот на хартијата што го користите. Со притиснување на копчето **Почни/Сопри** ќе се отпечати преостанатиот дел од задачата за печатење само на едната страна на хартијата. Притиснете го копчето  **Откажи задача** за откажување на задачата за печатење.

Can't Use Bookmark

Регистрираното мени не може да се користи бидејќи менито е оневозможено со промена во поставките по регистрирање на менито како маркирано.

CF CHECK

Печатачот ја проверува Компактната флеш-меморија.

Check Duplex Paper Size

Големината на хартијата ставена во печатачот не е соодветна на изборната дуплекс единица. Ставете хартија со правилна големина и притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да продолжите со печатењето.

Check Paper Size

Поставката за големина на хартијата е различна од хартијата што е ставена во печатачот. Проверете да видите дали е ставена точна големина на хартија во одредениот извор на хартија.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warning` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции.

Check Paper Type

Хартијата што е ставена во печатачот не соодветствува со поставката за тип хартија во двигателот на печатачот. Ќе се употреби хартија која соодветствува само со поставката за големина на хартија.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warning` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции.

Check Selected Outbin

Отпечатоците излегуваат во фиоката со лицето надолу бидејќи големината на хартијата не е поддржана од одлагачот.

Collate Disabled

Печатење со одреден број копии не е повеќе можно заради недостаток на меморија (RAM). Ако се појави оваа грешка, печатете само по една копија едновремено.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warning` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции.

CompactFlash Error

Инсталираната компактна флеш-меморија не е поддржана од печатачот или сте избрале `No` кога се прикажало `Format Required` на контролниот панел. Оваа грешка исто така се појавува кога големината на инсталираната меморија CompactFlash е помала од 4 GB. Исклучете го печатачот и извадете ја Компактната флеш-меморија. Ако се прикаже `Format Required` на контролниот панел, изберете `Yes`.

CompactFlash Full

Изборната Компактна флеш-меморија е полна и не може да зачувува никакви податоци. Избришете ги непотребните податоци од Компактната флеш-меморија.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warning` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Видете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Cooling Down

Печатачот се лади.

Correct time using Time Setting

Поставката за тековното време е ресетирана бидејќи не сте поврзале кабел за напојување подолг период. За да ја избришете оваа грешка, изберете `Time Setting` од `Clock Menu` и одредете ги тековните датум и време.

DM Error yyy

Дуплекс единицата се одделила од печатачот.

Duplex Memory Overflow

Нема доволно меморија за двострано печатење. Печатачот печати само на предната страна и ја исфрла хартијата. Следете ги инструкциите подолу за да ја избришете оваа грешка.

Ако се избере `Off` како поставка за `Auto Cont` во менито на контролниот панел `Setup Menu`, притиснете го копчето **Почни/Сопри** за печатење на опачината на следниот лист или притиснете го копчето **Откажи задача** за да ја откажете задачата за печатење.

Ако се избере `On` како поставка за `Auto Cont` во менито `Setup Menu` на контролниот панел, печатењето продолжува автоматски по одреден период.

Face-down Full

Излезната хартија во фиоката со лицето надолу е полна. Отстранете ја хартијата што е излезна и притиснете го копчето **Почни/Сопри**. Печатењето продолжува.

Feed Roller C2 Needed Soon, Feed Roller C3 Needed Soon, Feed Roller C4 Needed Soon

Оваа порака посочува дека ролерот за поддавање C2, C3, или C4 е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите да печатите додека не се појави порака `Replace Feed Roller C2`, `Replace Feed Roller C3` или `Replace Feed Roller C4`.

За да ја избришете оваа порака со предупредување и да продолжите со печатење, изберете `Clear All Warnings` од мениото `Reset Menu` на контролниот панел. Видете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Form Data Canceled

Не може да се складираат податоци за форма на преклоп на изборната Компактна флеш-меморија. Или, Компактната флеш-меморија не е правилно инсталирана или е достигнат максималниот број на датотеки со форми за преклопување. Потврдете дека изборната Компактна флеш-меморија е инсталирана правилно или избришете некои датотеки со форми на преклопи што не ви требаат повеќе и потоа, обидете се да складираат нов преклоп одново.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warnings` од мениото `Reset Menu` на контролниот панел. Видете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Form Feed

Печатачот исфрла хартија заради барање на корисникот. Оваа порака се појавува кога ќе го притиснете копчето **Почни/Сопри** еднаш за да го исклучите печатачот, па го држите копчето **Почни/Сопри** подолго од 2 секунди за да не се прими наредба за поддавање форма.

Format Error ROM A

Инсталиран е неформатиран ROM-модул.

За да ја избришете оваа грешка или притиснете го копчето **Почни/Сопри** или исклучете го печатачот и отстранете го ROM-модулот, а потоа инсталирајте го ROM-модулот одново. Контактирајте со застапникот ако грешката не може да се избрише.

Format Required

Инсталираната Компактна флеш-меморија треба да се форматира за да се користи со печатачот.

Изберете `Yes` за форматирање на меморијата или изберете `No` за да откажете форматирање. Ако изберете `No`, ќе се прикаже `CompactFlash Error` и нема да можете да ја користите меморијата на печатачот. Во тој случај, исклучете го печатачот и извадете ја Компактната флеш-меморија.

Formatting CF

Компактната флеш-меморија се форматира.

Fuser Needed Soon

Оваа порака посочува дека единицата со грејачот е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите да печатите додека не се појави пораката `Replace Fuser`.

За да ја избришете оваа порака со предупредување и да продолжите со печатење, изберете `Clear All Warnings` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Видете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Image Optimum

Нема доволно меморија за печатење на страницата во одредениот квалитет за печатење. Печатачот автоматски го намалува квалитетот за печатење така што ќе може да се продолжи со печатење. Ако квалитетот на отпечатокот не е прифатлив, едноставно обидете се да го ограничите бројот на графики или да го намалите бројот и големината на фонтовите.

За да ја избришете оваа грешка, изберете `Clear Warnings` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции.

Треба да ја зголемите количината на меморијата на печатачот за да може да документот да се отпечати со задоволителен квалитет за печатење. Погледнете „Модул за меморија“ на страница 139 за повеќе информации околу додавање меморија.

Install Toner Cartridge

Касетата за тонерот не е инсталирана на печатачот.

Инсталирајте ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.

Invalid AUX I/F Card

Оваа порака значи дека печатачот не може да комуницира со инсталираната картичка за изборна меѓуврска. Исклучете го печатачот, извадете ја картичката и потоа поставете ја одново.

Invalid Data

Датотеката за подредување е избришана од двигателот при печатење или податоците се невозможни. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да ја избришете пораката.

Invalid N/W Module

Нема мрежна програма или мрежната програма не може да се користи со печатачот. Контактирајте со претставник на квалификуван сервис.

Invalid PS3

Има грешки во ROM-модулот. Исклучете го печатачот и контактирајте со застапникот.

Invalid ROM A

Печатачот не може да го прочита инсталираниот избран ROM-модул. Исклучете го печатачот и потоа извадете го ROM-модулот.

Jam Paper Size Error

Се појавило заглавување на хартијата бидејќи поставената големина на хартијата е различна од одредената големина на хартијата. Извадете ја заглавената хартија. Погледнете „Чистење заглавена хартија“ на страница 163 за инструкции околу вадење заглавена хартија.

Maintenance Unit Needed Soon


Оваа порака посочува дека единицата за одржување е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите со печатење додека не се појави пораката
Replace Maintenance Unit.

За да ја избришете оваа порака со предупредување и да продолжите со печатење, изберете Clear All Warnings од менито Reset Menu на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Manual Feed ssss

Режимот за мануелно поддавање е одредено за тековната задача за печатење. Проверете дали е ставена големина на хартијата посочена од ssss, потоа притиснете го копчето **Почни/Сопри**.

Memory Overflow

Печатачот нема доволно меморија за извршување на тековната задача. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** на контролниот панел за да го продолжите печатењето или притиснете го копчето  **Откажи задача** за да ја откажете задачата за печатење.

Need Memory

Печатачот нема доволно меморија за завршување на тековната задача.

За да ја избришете оваа порака, изберете `Clear Warning` од менито `Reset Menu` на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции.

За да спречите да се појавува одново овој проблем, додајте повеќе меморија на печатачот како што е опишано во „Модули за меморија“ на страница 250, или намалете ја резолуцијата на сликата што треба да се отпечати.

Non-Genuine Toner Cartridge


Инсталираната касета со тонер не е оригинален производ на Epson. Се препорачува инсталирање оригинална касета со тонер. Отпечатоците и преостанатиот век на употреба за касетата со тонер што се прикажува на контролниот панел ќе се разликуваат од оние при употреба на оригинални касети со тонер на Epson. Epson не одговара за какви било штети или проблеми кои би произлегле од употреба на потрошен материјал кој не е произведен ниту одобрен од Epson.

Ставете оригинален производ на Epson или изберете `Clear All Warnings` од `Reset Menu` на контролниот панел за да ја избришете оваа порака со предупредување. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154 за инструкции околу замена на касетите со тонер.

Offline

Печатачот не е подготвен да печати. Притиснете го копчето **Почни/Сопри**.



Open (www Open)

Одредениот капак () не е безбедно затворен. Отворете го капакот еднаш и потоа затворете го.

Optional RAM Error

Изборниот модул за меморија е оштетен или неточен. Заменете го со нов.

Paper Jam WWW

Местото каде се заглавила хартијата е прикажано со .  посочува на местото на грешката.

Ако заглавувањето на хартијата се случи на две или повеќе локации истовремено, соодветните места ќе се прикажат.

Место	Опис
Paper Jam A	Хартијата е заглавена кај капакот А. Видете „Заглавена хартија А (Капак А)“ на страница 164 за инструкции околу расчистување на овој вид заглавена хартија.
Заглавување хартија В А	Хартијата е заглавена во внатрешноста на капакот на излезната патека (капак А или В) или во единицата на осигурувачот. За инструкции за отстранување на овој тип на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија В А (Капак В или А)“ на страница 168.
Заглавување хартија МР А	Хартијата е заглавена во фиоката МР. За инструкции за отстранување на овој тип на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија МР А (МР-фиока или капак А)“ на страница 175.
Заглавување хартија С1 А Заглавување хартија С2 А Заглавување хартија С3 А Заглавување хартија С4 А	Хартијата е заглавена во посочената касета. За инструкции за отстранување на овој вид на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија С1 А, Заглавена хартија С2 А, Заглавена хартија С3 А, Заглавена хартија С4 А (Сите касети за хартија и капак А)“ на страница 179.
Заглавување хартија DM	Хартијата е заглавена во патеката на хартијата во изборната дуплекс единица или во капакот (капак на дуплекс единицата). За инструкции за отстранување на овој вид на заглавување на хартијата, видете „Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата)“ на страница 189.
Заглавување хартија STK	Хартијата е заглавена во патеката на хартијата во изборниот одлагач или во капакот (капак на одлагачот). За инструкции за отстранување на овој вид на заглавување на хартијата, видете „Заглавување хартија STK (одлагач)“ на страница 190.

Paper Out tttt sssss

Нема хартија во одредениот извор за хартија (tttt). Ставете хартија со големина (sssss) во изворот за хартија.

Paper Set tttt sssss

Хартијата ставена во одредениот извор за хартија (tttt) не соодветствува со бараната големина на хартија (sssss). Заменете ја ставената хартија со точната големина на хартија и притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да продолжите со печатењето или притиснете го копчето **Откажи задача** за да ја откажете задачата за печатење.

Ако го притиснете копчето **Почни/Сопри** без да смените хартија, печатачот ќе печати на ставената хартија иако таа не одговара на бараната големина.

Password Changed

Лозинката е сменета успешно.

Print Overrun

Потребното време за обработка на податоците за печатење ја надминува брзината на машината за печатење бидејќи тековната страница е премногу комплексна. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да го продолжите печатењето или притиснете го копчето **Откажи задача** за да ја откажете задачата за печатење. Ако се појави оваа порака повторно, изберете **On** како поставка за **Page Protect** во менито **Setup Menu** на контролниот панел или изберете **Avoid Page Error** во драјверот на печатачот.

Ако продолжите да ја добивате оваа порака при печатење дадена страница, обидете се да ја поедноставните страницата со ограничување на бројот на графики или со намалување на бројот и големината на фонтовите.

За да ја избегнете оваа грешка, се препорачува да ја поставите поставката **Page Protect** на **On** и да додадете повеќе меморија на печатачот. Погледнете „Мени за поставки“ на страница 75 и „Модул за меморија“ на страница 139 за детали.

PS3 CompactFlash Full

Меморијата што е доделена за запишување наредби PostScript 3 во избраната Компактна флеш-меморија е полна.

За да ја избришете оваа грешка, изберете **Clear Warning** од менито **Reset Menu** на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

RAM CHECK

Печатачот проверува RAM.

Ready

Печатачот е подготвен да прима податоци и да печати.

Replace Feed Roller C2, Replace Feed Roller C3, Replace Feed Roller C4

Ролерите за поддавање C2, C3 или C4 го достигнале крајот на рокот за употреба и треба да се сменат. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Replace Fuser

Грејачот го достигнал крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Replace Maintenance Unit

Единицата за одржување го достигнала крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Replace Toner Cartridge

Касетата со тонер го достигнала крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154 за инструкции.

Replace Transfer Unit

Единицата за пренос го достигнала крајот на рокот за употреба и треба да се смени. Консултирајте се со застапникот ако се појави оваа грешка.

Reserve Job Canceled

Печатачот не може да складира податоци за задачата за печатење со функцијата за Резервиран задача. Максималниот број за складирани задачи за печатење во меморијата на печатачот е достигнат или меморијата нема достапна меморија за складирање нова задача. Избришете претходно складирана задача за складирање нова задача за печатење. Ако имате складирано и Доверливи задачи, со печатење на овие задачи ќе се ослободи повеќе меморија.

Може и да го зголемите просторот за достапна меморија со промена на поставката RAM Disk на Normal или Maximum. Погледнете „Мени за поставки“ на страница 75 за детали.

За да ја избришете оваа порака, изберете Clear Warning од менито Reset Menu на контролниот панел. Погледнете „Како се пристапува до менијата во контролниот панел“ на страница 66 за инструкции околу пристап до менијата во контролниот панел.

Reset

Тековната меѓуврска на печатачот се ресетира и баферот се брише. Сепак, другите меѓуврски се уште активни и ги задржуваат нивните поставки и податоци.

Reset All

Сите меѓуврски на печатачот се ресетирани и баферот е избришан. Печатачот се рестартира автоматски.

Reset to Save

Поставка за менијата во контролниот панел се сменила додека печател печатачот. Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да ја избришете оваа порака. Оваа поставка ќе стане ефективна откако ќе заврши печатењето.

Или, може да ја избришете оваа порака со извршување **Reset** или **Reset All** на контролниот панел. Но, ќе се избришат податоците за печатење.

ROM CHECK

Печатачот проверува ROM.

SELF TEST

Печатачот тековно извршува самотестирање и иницијализација.

Service Req Cffff/Service Req Exxx

Откриена е грешка во контролорот или грешка во моторот за печатење. Исклучете го печатачот. Почекајте барем 5 минути и потоа вклучете го повторно. Ако пораката и понатаму се појавува, запишете го бројот на грешката што е наведен на LCD-екранот (Cffff/Exxx), исклучете го печатачот, извлекете го кабелот за напојување и потоа контактирајте со претставник на квалификуван сервис.

Set MP Tray

MP-фиоката не е правилно инсталирана. Извлекете ја MP-фиоката, а потоа вметнете ја повторно.

Sleep

Печатачот е тековно во режим на заштеда на енергија. Овој режим се откажува кога печатачот ќе прими податоци за печатење.

Stacker Full

Излезната хартија во одлагачот е полна. Отстранете ја хартијата што е излезена и притиснете го копчето **Почни/Сопри**. Печатењето продолжува.

Toner Cart Error

Се појавила грешка при читање и пишување за касетата со тонер. Извадете ја касетата со тонер и повторно ставете ја. Заменете ја касетата со тонер ако грешката не се исправи.

Видете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154 за поставување на касетата со тонер.

Toner Low

Оваа порака посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба. Подгответе нова касета со тонер.

Transfer Unit Needed Soon

Оваа порака посочува дека единицата за трансфер е при крајот на својот век на употреба. Може да продолжите со печатење додека не се појави пораката **Replace Transfer Unit**. Може да продолжите со печатење додека не се појави пораката **Replace Transfer Unit**.

Turn Paper MP tray

Правецот на хартијата ставена во МР-фиоката не соодветствува со потребниот правец за хартија.

Исправете го преклопникот на фиоката за големина на хартијата и/или поставката **MP Tray Size**. Потоа ставете повторно хартија во одредениот правец ако е неопходно.

Притиснете го копчето **Почни/Сопри** за да го продолжите печатењето или притиснете го копчето **Откажи задача** за да ја откажете задачата за печатење.

Turn Paper Cassette 1/ Turn Paper Cassette 2/ Turn Paper Cassette 3/ Turn Paper Cassette 4

Правецот на хартијата ставена во одредената касета за хартија не соодветствува со потребниот правец за хартија. Свртете го правецот на хартијата.

Unable Clear Error

Печатачот не може да ја избрише пораката за грешка бидејќи грешката сè уште постои. Обидете се одново со решавање на проблемот.

Warming Up

Печатачот го загрева грејачот за да биде подготвен за печатење.

Write Error ROM A, Write Error ROM P

Оваа порака посочува на внатрешна грешка на печатачот. Ресетирајте го печатачот. Консултирајте се со застапникот ако опстојува грешката.

Writing ROM A, Writing ROM P

Оваа грешка посочува дека се запишува ROM-модулот во влезот. Почекајте додека не исчезне оваа порака.

Wrong Password

Нема зачувано задачи за печатење со внесената лозинка.

Wrong Toner Cartridge

Поставена е несоодветна касета со тонер. Поставете само касета со тонер што е наведена во „Потрошен материјал“ на страница 27.

Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154 за инструкции околу замена на касетите со тонер.

Печатење и бришење податоци за резервирани задачи

Задачите за печатење што се складирани во меморијата на печатачот со помош на опциите за повторно печатење задачи, проверка на задачи и складирани задачи на функцијата за резервирана задача може да се отпечатаат или избришат од контролниот панел преку менито Quick Print Job Menu. Зачуваните задачи со помош на опцијата за доверлива задача може да се отпечатаат од Confidential Job Menu. Следете ги инструкциите во оваа секција.

Забелешка:

- ❑ *Поставката RAM Disk на контролниот панел мора да биде поставена на Normal или Maximum за да ја користите функцијата за резервирана задача. Препорачуваме да инсталирате изборна меморија за употреба на оваа функција. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 139 за инструкции околу зголемување на меморијата на печатачот.*

- ❑ *Инсталирањето на меморија CompactFlash на вашиот печатач ја активира и функцијата за резервна задача. Имајте во предвид дека RAM-дискот не е достапен кога инсталирате меморија CompactFlash на печатачот.*

Користење со менито за брзо печатење задачи

Следете ги чекорите подолу за печатите или бришете задачи за повторно печатење и податоци за проверка на задачи.

1. Проверете дали LCD-екранот прикажува *Ready* или *Sleep*, потоа притиснете го копчето ► **Десно** за пристап до менијата на контролниот панел.
2. Притиснете го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека не се појави менито *Quick Print Job Menu*, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
3. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
4. Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
5. Притиснете го копчето ► **Десно**, а потоа со копчињата ▼ **Долу** и ▲ **Горе** изберете го бројот на копии.

За да избришете задача за печатење без да испечатите копија, притиснете го копчето ▼ **Долу** за да се прикаже *Delete* на LCD-екранот.

6. Притиснете го копчето ► **Десно** за да започнете со печатење или со бришење податоци.

Користење на менито за доверливи задачи

Следете ги чекорите подолу за печатење или бришење на податоци за доверливи задачи.

1. Проверете дали LCD-екранот прикажува *Ready* или *Sleep*, потоа притиснете го копчето ► **Десно** за пристап до менијата на контролниот панел.
2. Притискајте го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека на LCD-екранот не се појави менито *ConfidentialJobMenu*, потоа притиснете го копчето ► **Десно**.

- Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
- Внесете ја лозинката со четири цифри.

За да ја внесете лозинката, притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за избор на знак и притиснете го копчето ► **Десно** за да го одредите знакот. Штом ќе ги одредите сите знаци, притиснете го копчето ► **Десно**.

Забелешка:

Ако нема зачувано задачи за печатење со внесената лозинка, `Wrong Password` ќе се појави накратко на LCD-екранот, потоа печатачот ќе излезе од менијата на контролниот панел. Потврдете ја лозинката и обидете се одново.


- Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** преминете до соодветното корисничко име, а потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
- Со помош на копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** прикажете `Print`.

За да избришете задача за печатење, притиснете го копчето ▼ **Долу** или ▲ **Горе** за да се прикаже `Delete` на LCD-екранот.

- Притиснете го копчето ► **Десно** за да започнете со печатење или со бришење податоци.

Печатење лист со статус на конфигурацијата

- Вклучете во печатачот. LCD-екранот прикажува `Ready` или `Sleep`.
- Притиснете го копчето ► **Десно** трипати. Печатачот печати лист со статусот на конфигурацијата.



3. Потврдете дека информациите за инсталираните опции се точни. Ако опциите се правилно инсталирани, тие се појавуваат кај Конфигурација на хардвер. Ако опциите не се наведени, обидете со нивно повторно инсталирање.

Забелешка:



- Ако листот со статус на конфигурацијата не ги наведе инсталираните опции правилно, проверете дали се тие безбедно поврзани со печатачот.
- Контакттирајте со застапникот ако не може да направите печатачот да отпечати точен лист со статус на конфигурацијата.
- Испечатете го листот со статусот на конфигурацијата на хартија со големина А4 (пејсаж).

Откажување печатење

Може да откажете печатење од компјутерот со помош на двигателот на печатачот.

Видете „Откажување печатење“ на страница 207 за откажување задача за печатење пред таа да се испрати од компјутерот.


Употреба на копчето за откажување задача

Копчето  **Откажи задача** на печатачот е најбрзиот и најлесниот начин да се откаже печатење. Со притиснување на ова копче се откажува тековната задача за печатење. Со притиснување на копчето  **Откажи задача** подолго од две секунди се бришат сите задачи од меморијата на печатачот што тој тековно ги прима или печати.

Употреба на менито за ресетирање

Со избор на **Reset** од менито на контролниот панел **Reset Menu** се сопира печатењето, се бришат сите задачи за печатење што се примени од активна меѓуврска и се бришат сите грешки што би се појавиле на меѓуврската.

Следете ги чекорите подолу за да го користите **Reset Menu**.

1. Притиснете го копчето  **Десно** за да пристапите до менијата во контролниот панел.

2. Притиснете го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека не се појави менито `Reset Menu` на LCD-екранот, потоа притиснете го копчето ► **Десно**.
3. Притиснете го копчето ▼ **Долу** неколкупати сè додека не се прикаже `Reset`.
4. Притиснете го копчето ► **Десно**. Печатењето се откажува. Печатачот е подготвен да прими нова задача за печатење.

Поглавје 4

Опции за инсталирање

Изборна касета за хартија

Погледнете „Изборна единица со касета за хартија“ на страница 38 за детали околу типовите и големините хартија што може да ги користите со изборната единица со касета за хартија. Погледнете „Изборна единица со касета за хартија“ на страница 249 за спецификации.

Мерки на претпазливост при ракување

Секогаш обрнувајте внимание на следните мерки на претпазливост при ракување пред да поставите опција:

Печатачот има маса од околу 25 кг (55 фунти). Едно лице не треба никогаш да се обидува да го подигнува или носи печатачот. Две лица треба да го носат печатачот со подигнување на точните позиции како што е прикажано подолу.



Предупредување:

Ако го подигнете печатачот неправилно, може да го испуштите и да предизвикате повреда.

Поставување изборна единица со касета за хартија

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.



Внимание:


Задолжително извлекете го кабелот за напојување од печатачот за да спречите електричен удар.

2. Внимателно извлекете ја изборната единица со касета за хартија од пакувањето и ставете ја на место каде што имате намера да ја поставите на печатачот.

Забелешка:


Инструкциите подолу го опишуваат поставувањето на три изборни единици со касети за хартија како пример.

3. Потврдете ги деловите во пакетот.




- a. изборна единица со касета за хартија
- b. завртки
- c. стабилизатори

4. Повлечете ја изборната касета за хартија.




5. Превртете ја изборната касета за хартија, а потоа поставете ги двата стабилизатори.




Внимание:

- Кога ја превртувате изборната касета за хартија, поставете ја внимателно на рамна површина.
- Погрижете се да ги поврзете двата стабилизатори со најниската изборна касета за хартија.

6. Поставете ги изборните касети за хартија однапред.




7. Зацврстете ги изборните касети за хартија со четирите завртки. Поставете ги двете од четирите завртки на двете страни на изборната касета за хартија и другите две завртки надвор на двете страни.



Забелешка:

Ако инсталирате три изборни касети за хартија, повторете ги чекорите 6 и 7.

8. Повлечете ја стандардната долна касета за хартија.




9. Задолжително подигнувајте го печатачот за точните позиции како што е прикажано подолу.



Внимание:

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.


10. Поставете го печатачот на изборните единици со касети за хартија. Порамнете го секој од аглите на печатачот со оние на изборната касета за хартија. Потоа, спуштете го печатачот додека не застане безбедно на изборните касети за хартија.




Забелешка:

Печатачот треба да го носат најмалку две лица држејќи го со рацете за посочените позиции.


11. Отворете ја МР-фиоката.




12. Извлечете ја МР-фиоката од печатачот.




13. Зацврстете го печатачот за изборната касета за хартија со четирите завртки. Поставете ги двете од четирите завртки на двете страни во внатрешноста на печатачот.






14. Вметнете ја MP-фиоката во печатачот.



15. Затворете ја МР-фиоката.



16. Отстранете ги заштитните материјали од изборните касети за хартија.

17. Вметнете ги сите касети за хартија.

18. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.

Забелешка за корисниците на Windows:

*Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Кликнете на копчето **Update the Printer Option Info Manually** во табулаторот за Изборни поставки и потоа кликнете **Settings**. Потоа, изберете **Cassette 2**, **Cassette 3** и **Cassette 4** од списокот со Изборни извори за хартија во полето за дијалог Изборни поставки засновано врз инсталираните опции и потоа кликнете **OK**.*

Вадење изборна единица со касета за хартија

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

Двојна единица

Погледнете „Двојна единица“ на страница 250 за детали околу типовите и големините хартија што може да ги користите со Двојната единица.

Поставување на двојната единица


1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.




Внимание:

Задолжително извлекете го кабелот за напојување од печатачот за да спречите електричен удар.

2. Отстранете ги горните и долните изборни капаци.




3. Извадете го капакот за конекторот на дуплекс единицата.




Забелешка:

Чувајте ги горниот избран капак, долниот избран капак и капакот на конекторот на дуплекс единицата на безбедно место за да не ги изгубите.

4. Поставете ја двојната единица како што е прикажано подолу. Проверете дали куките на дуплекс единицата се закачени на јазичињата на печатачот и дали конекторот на дуплексот влегува во отворот.



5. Зацврстете ја дуплекс единицата со две завртки.



6. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.


Забелешка за корисниците на Windows:

Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.


Вадење на двојната единица

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.

2. Разлабавете ги двете завртки на дуплекс единицата.



3. Притиснете го копчето за отклучување за да ги отклучите куките, потоа отстранете ја дуплекс единицата од печатачот.




4. Поврзете го капакот на конекторот на дуплекс единицата што ја отстранивте при инсталирањето на дуплекс единицата.
5. Поврзете ги долниот и горниот избран капак што ги отстранивте при инсталирањето на дуплекс единицата.
6. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Одлагач

Погледнете „А4 одлагач“ на страница 251 за детали околу типовите и големините на хартијата што може да ги користите со одлагачот.


Поставување на одлагачот

1. Исклучете го печатачот и извлекете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Отворете го капак В.




Забелешка:



Ако дуплекс единицата е поставена, отворете го капакот на дуплекс единицата пред да го отворите капакот В.




3. Подигнете ги јазичињата за да го отстраните горниот капак.




4. Вметнете ги десните и левите јазичиња на одлагачот во дупките на горниот дел на печатачот и полека спуштете го на горниот дел на печатачот.



5. Зацврстете го одлагачот со две завртки.




- Затворете го капакот В.



Забелешка:

Кога изборната дуплекс единицата е поставена, затворете го капакот на дуплекс единицата откако ќе го затворите капакот В.



- Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.


Забелешка за корисниците на Windows:

Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Отстранување на одлагачот


1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.

2. Отворете го капак В.




Забелешка:


Ако дуплекс единицата е поставена, отворете го капакот на дуплекс единицата пред да го отворите капакот В.




3. Разлабавете ги завртките на двете страни на одлагачот.




4. Потпрете го одлагачот и отстранете ги десните и левите јазичиња од дупките на горниот дел на печатачот.



5. Вметнете ги левите и десните јазичиња на горниот капак во дупките на горниот дел на печатачот.




6. Затворете го капакот B.



Забелешка:

Кога изборната дуплекс единица е поставена, затворете го капакот на дуплекс единицата откако ќе го затворите капакот B.



7. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и потоа вклучете го печатачот.

Модул за меморија

Може да ја зголемите меморијата на печатачот до 576 MB со поставување на Модулот за меморија со двојна линија (DIMM). Можеби ќе сакате да додадете дополнителна меморија ако имате потешкотии при печатење комплексни графики.

Поставување модул за меморија


**Предупредување:**

Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.


**Внимание:**

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да поставите модул за меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Отстранете го капакот на десната страна со отстранување на завртката на задната страна на печатачот и со лизгање на капакот назад.




3. Разлабавете ги обата шрафа со шрафцигер. Потоа држете го јазичето на горниот дел на заштитниот капак и отстранете го капакот.



Предупредување:

Отстранувањето на другите завртки и капаци ќе ги открие областите со висок напон.

4. Идентификувајте го влезот за РАМ.




a. RAM слот S2

b. RAM слот S1

Забелешка:

Може да додадете изборна RAM DIMM во RAM слотот S2 или да ја замените стандардната RAM DIMM од 64 MB во RAM слотот S1 со DIMM со поголем капацитет.


5. Вметнете го меморискиот модул во слотот додека спојниците не се заклучат во меморискиот модул.



Внимание:

- Не ставајте го модулот за меморија во влезот насила.
- Проверете дали го вметнувате модулот за меморија свртен правилно.
- Не треба да вадите какви било модули од таблата со кола. Или, печатачот нема да работи.


6. Поврзете го повторно заштитниот капак со двете завртки.




Забелешка:

Држете го заштитниот капак вертикално при закачувањето на дното на испупчениот дел.

7. Поврзете го повторно капакот на десната страна со печатачот како што е прикажано долу.



8. Зацврстете ја завртката на задната страна на печатачот.



Предупредување:

Зацврстете ја силно завртката за да спречите паѓање на капакот на десната страна на печатачот при поместување на печатачот.

9. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.

Забелешка за корисниците на Windows:

Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Вадење модул за меморија**Предупредување:**


Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.

**Внимание:**

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да извадите модул за меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

При отстранување на меморискиот модул од неговиот слот, притиснете ја спојката и повлечете го меморискиот модул.

**Картичка за меѓуврска**

Печатачот има празен влез за меѓуврска тип В. Достапни се разновидни изборни картички за меѓуврска за проширување на опциите за меѓуврски на печатачот.


Поставување картичка за меѓуврска



Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да поставите картичка за меѓуврска. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Извадете ги шrafoвите и капакот на влезот за картичка за меѓуврска тип В како што е прикажано подолу.




Предупредување:

Вадење шrafoви и капаџи коишто не се опишани во следното упатство ќе откријат области со висок напон.

Забелешка:

Ставете го капакот за влезот на безбедно место. Ќе треба одново да го прицврстите ако ја извадите картичката за меѓуврска подоцна.

- Лизнете ја и притиснете ја картичката за меѓуврска во влезот цврсто, потоа затегнете го шрафот како што е прикажано подолу.



- Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.

Забелешка за корисниците на Windows:

Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во дивигелот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Вадење картичка за меѓуврска



Внимание:

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да извадите картичка за меѓуврска. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

Компактна флеш-меморија

Поставување Компактна флеш-меморија.

Опционалната компактна флеш-меморија овозможува да чувате форми на преклоп, да ја користите функцијата Reserve Job (Резервна задача) и да ја подобрите средината за печатење со подредување.


**Предупредување:**

Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.


**Внимание:**

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да поставите Компактна флеш-меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

1. Исклучете го печатачот и извлечете ги кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската.
2. Отстранете го капакот на десната страна со отстранување на завртката на задната страна на печатачот и со лизгање на капакот назад.




3. Разлабавете ги обата шрафа со шрафцигер. Потоа држете го јазичето на горниот дел на заштитниот капак и отстранете го капакот.



Предупредување:


Отстранувањето на другите завртки и капаци ќе ги открие областите со висок напон.

- Идентификувајте го влезот за поставување Компактна флеш-меморија.



* Влез за компактна флеш-меморија


- Вметнете ја Компактната флеш-меморија во влезот.



Забелешка:

Проверете дали задната страна на меморијата CompactFlash е свртена со лицето нагоре и дали жлебовите на двете страни на меморијата CompactFlash се порамнети со слотот.


6. Поврзете го повторно заштитниот капак со двете завртки.




Забелешка:

Држете го заштитниот капак вертикално при закачувањето на дното на испупчениот дел.

7. Поврзете го повторно капакот на десната страна со печатачот како што е прикажано долу.



8. Зацврстете ја завртката на задната страна на печатачот.



Предупредување:

Зацврстете ја силно завртката за да спречите паѓање на капакот на десната страна на печатачот при поместување на печатачот.

9. Поврзете ги одново кабелот за напојување и кабелот за меѓуврската и вклучете го печатачот.

Отпечатете лист со статус за потврда дека опцијата е поставена правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.

Забелешка за корисниците на Windows:

Ако не е инсталиран EPSON Status Monitor, треба да ги направите поставките рачно во дивигелот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Вадење Компактна флеш-меморија**Предупредување:**

Внимавајте кога работите внатре во печатачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.

**Внимание:**

Задолжително испразнете го статичкиот електрицитет со допирање на заземјено парче метал пред да извадите Компактна флеш-меморија. Во спротивно, може да ги оштетите статички осетливите компоненти.

Извршете ја процедурата за поставување по обратен редослед.

Забелешка:

- Целосно избришете ги сите податоци користејќи специјализиран софтвер или извршете ја функцијата Delete All CompactFlash Data од Support Menu пред да ја дадете или расходуваат меморијата CompactFlash. Погледнете „Мени за поддршка“ на страница 95 за детали.
- Бришење датотеки или форматирање на Компактната флеш-меморија од компјутер нема да ги избрише податоците целосно. Се препорачува и физичко уништување на компактната флеш-меморија кога ја расходуваат.

Поглавје 5

Замена на потрошниот материјал

Безбедносни мерки при замена

Секогаш следете ги следните безбедносни мерки за ракување кога заменувате потрошен материјал.

Погледнете го упатството на пакувањето за детали околу замената.



Предупредување:

- Внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION HIGH TEMPERATURE** или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли.
- Не фрлајте го искористениот потрошен материјал во оган бидејќи може да експлодира и да предизвика повреда. Фрлајте го во согласност со локалните регулативи.
- Обезбедете доволно простор за постапката на замена. Ќе треба да отворите некои делови (како што е капакот на печатачот) кај печатачот кога ќе заменувате потрошен материјал.
- Не ставајте употребуван потрошен материјал во печатачот.

Пораки за замена

Ако даден потрошен материјал го достигне векот на употреба, печатачот ги прикажува следните пораки на LCD-екранот или во прозорецот на EPSON Status Monitor. Заменете го испразнетиот потрошен материјал кога ќе се случи ова.

Порака на LCD-екран	Опис
Замена на касетата со тонер	Касетата со тонерот го достигнала крајот на нејзинот век на траење.

Забелешка:


Пораките се појавуваат за еден потрошен материјал едновремено. По замена на потрошен материјал, проверете на LCD-екранот дали има други пораки за замена на други потрошни материјали.

Поглавје 6

Чистење и транспорт на печатачот

Чистење на печатачот

На печатачот му треба само минимално чистење. Ако надворешното куќиште на печатачот се извалка и се насобере прашина, исклучете го печатачот и исчистете го со мека, чиста крпа, натопена со благ детергент.




Внимание:

Никогаши не користете алкохол или растворувач за бои за чистење на капакот на печатачот. Овие хемикалии може да ги оштетат компонентите и куќиштето. Внимавајте да не влезе вода во механизмот на печатачот или во електричните компоненти.


Чистење на ролерот за подигнување

MP-фиока


1. Отворете ја MP-фиоката.



2. Извлечете ја MP-фиоката од печатачот.




3. Нежно избришете ги гумените делови од прифатните ваљаци со добро исцедена влажна ткаенина.




* ролер за подигнување

4. Вметнете ја МР-фиоката во печатачот.




5. Затворете ја МР-фиоката.




Стандардна долна касета за хартија


1. Повлечете ја стандардната долна касета за хартија.



2. Извадете го капакот на фиоката.




3. Нежно избришете ги гумените делови од прифатните ваљаци со добро исцедена влажна ткаенина.




* прифатен ваљак

4. Ставете го капакот на фиоката.



5. Вметнете ја стандардната долна касета за хартија.



Изборна единица со касета за хартија

Процедурата за чистење е иста како и за стандардната долна касета за хартија.

Транспорт на печатачот

За големо растојание

Пред да го преместите печатачот, подгответе го местото кадешто ќе го ставите. Погледнете ги следните делови.

- „Поставување на печатачот“ на страница 13
- „Наоѓање место за печатачот“ на страница 17

Пакување на печатачот

Ако треба да го транспортирате печатачот на големи растојанија, внимателно спакувајте го во оригиналната кутија и материјали за пакување.

1. Исклучете го печатачот и извадете ги следните ставки:
 - Кабел за напојување
 - Кабли за меѓуврска
 - Ставената хартија
 - Поставените опции
 - Касета за тонер
2. Прицврстете ги заштитните материјали на печатачот и потоа спакувајте го печатачот во оригиналната кутија.

**Внимание:**

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.

За кратко растојание

Пред да го преместите печатачот, подгответе го местото каде што ќе го ставите. Погледнете ги следните делови.

- „Поставување на печатачот“ на страница 13
- „Наоѓање место за печатачот“ на страница 17

Ако го преместувате печатачот сами, две лица треба да го подигнат и носат печатачот.

1. Исклучете го печатачот и извадете ги следните ставки:
 - Кабел за напојување
 - Кабли за меѓуврска
 - Ставената хартија
 - Поставените опции

2. Задолжително подигнувајте го печатачот за точните позиции како што е прикажано подолу.



Внимание:

Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.

Поглавје 7

Наоѓање и решавање проблеми

Чистење заглавена хартија

Ако хартијата се заглави во печатачот, LCD-екранот на печатачот и EPSON Status Monitor даваат пораки за внимание.

Безбедносни мерки за чистење заглавена хартија

Задолжително следете ги следните точки кога чистите заглавена хартија.

- Не вадете ја заглавената хартија насила. Искинатата хартија тешко се вади и може да предизвика друго заглавување на хартија. Повлечете ја хартијата нежно и полека за да не ја скинете, да не паднете и да не се повредите.
- Секогаш обидувајте се да ја вадите заглавената хартија со две раце без да ја скинете.
- Контактирајте со застапникот ако заглавената хартија се скине и остане во печатачот или ако хартијата е заглавена на место што не е споменато во оваа секција.
- Проверете дали типот хартија што е ставен е ист со поставката Paper Type во двигателот на печатачот.




Предупредување:

- Освен ако не е специфично посочено во ова упатство, внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION HIGH TEMPERATURE** или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Почекајте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.
- Не ставајте ја раката длабоко во единицата со грејачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.


Заглавена хартија А (Капак А)

1. Отворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, подигнете го прво одлагачот, потоа отворете го капакот А.



2. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.




Забелешка:

Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.


3. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.

Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор.



4. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




5. Затворете го капак А.




Забелешка:

Кога е поставен опционалниот одлагач, затворете го прво капакот А, потоа спуштете го одлагачот.




Заглавена хартија В А (Капак В или А)

1. Отворете го капак В.




Забелешка:

Кога дуплекс единицата е поставена, отворете го капакот на дуплекс единицата пред да го отворите капакот В.




- Отворете го држачот за хартија со повлекување на рачката со црна ѕвезда надолу.


**Предупредување:**

Внимавајте да не ги допирате ваљците во единицата на осигурувачите, тие може да се многу топли.

- Ако има заглавена хартија, извадете ја нежно држејќи го држачот за хартија. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




4. Затворете го држачот за хартија и затворете го капакот В.




Забелешка:

Кога избраната дуплекс единицата е поставена, затворете го капакот на дуплекс единицата откако ќе го затворите капакот В.




5. Отворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, подигнете го прво одлагачот, потоа отворете го капакот А.



6. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.




Забелешка:

Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.


7. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.

Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор.



8. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




9. Затворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, затворете го прво капакот А, потоа спуштете го одлагачот.




Заглавена хартија MP A (MP-фиока или капак A)


1. Отворете ја MP-фиоката.



2. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




3. Отворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, подигнете го прво одлагачот, потоа отворете го капакот А.



4. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.




Забелешка:

Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.


5. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.

Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор.



6. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




7. Затворете го капакот А.



Забелешка:


Кога е поставен изборниот одлагач, затворете го прво капакот А, потоа спуштете го одлагачот.




Заглавена хартија С1 А, Заглавена хартија С2 А, Заглавена хартија С3 А, Заглавена хартија С4 А (Сите касети за хартија и капак А)

Инструкцијата опишува за стандардната долна касета за хартија С1 како пример. Користете ја истата процедура за изборните касети за хартија С1, С3 и С4.


1. Извлечете ја касетата за хартија од печатачот.




2. Отстранете го капакот на фиоката и фрлете ја згмечената хартија. Потоа, поврзете го повторно капакот на фиоката.



3. Нежно отстранете ја заглавената хартија со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.




4. Отворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, подигнете го прво одлагачот, потоа отворете го капакот А.



5. Фатете ја рачката на касетата со тонер и повлечете ја надвор.




Забелешка:

Ставете ја касетата на чиста, рамна површина.


6. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.

Забелешка:


Кога заглавената хартија не може лесно да се отстрани, свртете го ваљакот за да го намалите притисокот врз хартијата, потоа извлекете ја надвор.



7. Отворете ја МР-фиоката.




8. Извлечете ја MP-фиоката од печатачот.




9. Ако има заглавена хартија, извадете ја со двете раце. Внимавајте да не ја скинете заглавената хартија.


10. Вметнете ја MP-фиоката во печатачот.




11. Затворете ја МР-фиоката.




12. Повторно вметнете ја касетата за хартија.



13. Реинсталирајте ја касетата за тонерот.




14. Затворете го капакот А.




Забелешка:

Кога е поставен изборниот одлагач, затворете го прво капакот А, потоа спуштете го одлагачот.




Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата)

1. Притиснете го копчето за отклучување за да ги отклучите куките. Потоа отворете го капакот на дуплекс единицата.




2. Нежно отстранете ја заглавената хартија во внатрешноста на капакот. Внимавајте да не ја скинете хартијата.



Забелешка:


- Ако хартијата е скината, погрижете се да ги отстраните сите скинати делови.
- Кога не можете да ја отстраните заглавената хартија со оваа процедура, отворете ги капаците А и В и отстранете ја заглавената хартија како што е опишано во „Заглавена хартија В А (Капак В или А)“ на страница 168.

3. Затворете го капакот на дуплекс единицата.




Заглавување хартија STK (одлагач)


1. Отворете го капакот на одлагачот со повлекување на јазичето на горната лева страна на капакот на одлагачот.



2. Отстранете ја заглавената хартија во внатрешноста на одлагачот.



3. Затворете го капакот на одлагачот.



Печатење лист со статус на конфигурацијата

Отпечатете лист со статус од контролниот панел на печатачот или од двигателот на печатачот за да го потврдите тековниот статус на печатачот и правилно инсталирање на опциите.

Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 111 за печатење на лист со статус на конфигурацијата од контролниот панел на печатачот.

За Windows, погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 214 за печатење на лист со статусот на конфигурацијата од двигателот на печатачот.

Работни проблеми

Сијаличката Ready не се пали

Причина	Што да направите
Кабелот за напојување не е правилно ставен во ел. приклучок.	Исклучете го печатачот, проверете ги врските на кабелот за напојување меѓу печатачот и ел. приклучок и потоа вклучете го печатачот одново.
Електричниот приклучок се контролира со надворешен прекинувач или со автоматски тајмер.	Проверете дали прекинувачот е вклучен или приклучете друг електричен уред во приклучокот за да проверите дали приклучокот работи правилно.
Прекинувачот за прекин на колото што се наоѓа на задната страна на печатачот е исклучен.	Погрижете се да нема губитоци на струја, а потоа вклучете го прекинувачот за прекин на кругот. Погледнете „Заштитник на колото од губиток на заземјувањето“ на страница 15.

Печатачот не печати (Сијаличката Ready не свети)

Причина	Што да направите
Печатачот е исклучен.	Притиснете го копчето Почни/Сопри еднаш за да го префрлите печатачот во состојба на подготвеност. Проверете дали светилката Ready се вклучува.
Се појавила некоја грешка.	Проверете го LCD-екранот да видите дали ќе се појави некоја порака со грешка.

Сијаличката Ready свети, но ништо не се печати.

Причина	Што да направите
Компјутерот не е правилно поврзан со печатачот.	Направете ја процедурата како што се посочено во <i>Setup Guide</i> .
Кабелот за меѓуврска не е приклучен правилно.	Проверете ги двата краја на кабелот за меѓуврската меѓу печатачот и компјутерот.
Не користите правилен кабел за меѓуврска.	Ако користите паралелна меѓуврска, проверете дали кабелот е двојно обложен, со два пара и не е подолг од шест фити во должина. Ако користите USB-меѓуврска, употребете кабел Revision 2.0.
Софтверот за апликацијата не е правилно поставен за печатачот.	Проверете дали печатачот е избран во софтверот за апликацијата.
Меморијата на системот во компјутерот е премала за да раководи со големината на податоците во документот.	Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата во документот преку софтверот на апликацијата или инсталирајте повеќе меморија во компјутерот, ако е можно.

Изборниот производ не е достапен

Причина	Што да направите
Печатачот не го препознава изборниот производ.	Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за да видите дали печатачот го препознава изборниот производ. Ако не, инсталирајте го одново изборниот производ.
За корисници на Windows, EPSON Status Monitor не е инсталиран.	За корисници на Windows: Треба да инсталирате EPSON Status Monitor или треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Преостанатиот век на употреба на потрошниот материјал не се ажурира (само за Windows)

Причина	Што да направите
Интервалот меѓу информациите за ажурирање во однос на потрошниот материјал е предолг.	Притиснете го копчето Get Information Now во полето за дијалог Consumable Info Settings. Може да го смените интервалот за ажурирање на информациите во однос на потрошниот материјал во полето за дијалог Consumable Info Settings.

Не може да се инсталираат софтвер или двигатели

Причина	Што да направите
Не пристапувате до оперативниот систем со администраторски привилегии.	Пристапете до оперативниот систем со администраторски привилегии.

Не може да се пристапи до споделен компјутер

Причина	Што да направите
Се користат несоодветни текстови за Споделено име на споделениот компјутер.	Не користете празно место или цртички за Споделено име.
Не може да се инсталира дополнителен двигател на компјутерот на клиентот иако ОС на серверот за печатење и ОС на клиентот се различни.	Инсталирајте ги двигателите за печатачот од ЦД-РОМ.
Мрежниот систем го предизвикува овој проблем.	Прашајте го администраторот на мрежата за помош.

Забелешка:

Погледнете ја табелата подолу за инсталирање дополнителни двигатели.

ОС на сервер	ОС на клиент	Дополнителен двигател
Windows 2000	Клиенти на Windows XP или 2000	Intel Windows 2000
Windows XP*	Клиенти на Windows XP или 2000	Intel Windows 2000 или XP
	Клиенти на Windows XP x64	x64 Windows XP
Windows XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64*	Клиенти на Windows XP или 2000	x86 Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003
	Клиенти на Windows XP x64	x64 Windows XP и Windows Server 2003
Windows Vista, Vista x64, Server 2008 или Server 2008 x64	Клиенти на Windows Vista, XP или 2000	x86 Type 3 - Кориснички режим
	Клиенти на Windows Vista x64 или XP x64	x64 Type 3 - Кориснички режим

* Дополнителен двигател за Windows XP x64 и Server 2003 x64 може да се користат со Windows XP Service Pack 2, Windows 2003 Service Pack 1, или понови верзии.

Проблеми со отпечатоците

Фонот не може да се отпечати

Причина	Што да направите
За корисниците на Windows, веројатно користите фонтови за печатач, заменети за одредени фонтови TrueType.	Во двигателот на печатачот, изберете го полето за штиклирање Print TrueType fonts as bitmap во полето за дијалог Extended Settings.
Печатачот не го поддржува избраниот фонт.	Проверете дали имате инсталирано правилен фонт. Погледнете <i>Font Guide</i> за повеќе информации.

Отпечатокот е нејасен

Причина	Што да направите
Кабелот за меѓуврска не е приклучен правилно.	Проверете дали двата краја на кабелот за меѓуврска се приклучени безбедно.
Не користите правилен кабел за меѓуврска.	Ако користите паралелна меѓуврска, проверете дали кабелот е двојно обложен, со два пара и не е подолг од шест фити во должина. Ако користите USB-меѓуврска, употребете кабел Revision 2.0.
Поставката за емулација за портата не е правилна.	Одредете го режимот за емулација преку менијата во контролниот панел на печатачот. Погледнете „Мени за емулација“ на страница 72.

Забелешка:

Печатачот е оштетен ако листот со статус на конфигурацијата не се печати правилно. Контакттирајте со застапникот или со претставник на квалификуван сервис.

Позицијата на отпечатокот не е правилна

Причина	Што да направите
Должината на страницата и маргините не се правилно поставени во апликацијата.	Проверете дали користите точни поставки за должина на страница и маргини во апликацијата.
Поставката за Paper Size не е точна.	Проверете дали е поставена точна големина на хартија во Tray Menu на контролниот панел.
Поставката за MP Tray Size не е точна.	Кога ставате хартија чијашто големина не е одредена со Auto setting (Автоматски поставки), одредете ја точната големина на хартијата со преклопникот на фиоката за големина на хартијата или во поставката MP Tray Size во Tray Menu на контролниот панел.
Големината на ставената хартија е неточна.	<p>MP tray (MP-фиока): Проверете дали големината на ставената хартија во MP-фиоката се совпаѓа со преклопникот на фиоката за големина на хартијата и со поставката MP Tray Size во Tray Menu. Погледнете „MP-табака“ на страница 30.</p> <p>Lower paper cassette (Долна касета за хартија): Проверете дали големината на ставената хартија во долната касета за хартија се совпаѓа со поставките Cassette1 Size, Cassette2 Size, Cassette3 Size или со Cassette4 Size во Tray Menu и дали позициите на водилките за хартија се правилни. Погледнете „Стандардна долна касета за хартија“ на страница 33.</p>

Графиките не се печатат правилно

Причина	Што да направите
Поставката за емулација на печатачот во апликацијата не е точна.	Проверете дали апликацијата е поставена за емулација на печатачот што го користите. На пример, ако користите режим ESC/Page, проверете дали апликацијата е поставена да користи печатач ESC/Page.
Ви треба повеќе меморија.	Графиките бараат голема количина меморија. Поставете соодветен модул за меморија. Погледнете „Модул за меморија“ на страница 139.

Проблеми со квалитетот на печатењето

Заднината е темна или нечиста

Причина	Што да направите
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	Ако површината на хартијата е премногу груба, отпечатените знаци ќе изгледаат изобличено или прекршено. Се препорачува мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 242 за информации околу избор на хартија.
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.
Поставката за густината можеби е премногу темна.	Во двигателот на печатачот, кликнете Extended Setting на картичката Optional Settings, а потоа осветлете ја поставката за Density.

Се појавуваат бели точки во отпечатокот.

Причина	Што да направите
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.

Квалитетот на печатење или нијансата не се еднакви

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, заменете ја касетата со тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во картичката Basic Settings во двигателот на печатачот.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.

Сликите со полунијансирање не се печатат еднакво

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина. Проверете дали е хартијата штотуку опакувана.
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, заменете ја касетата со тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во картичката Basic Settings во двигателот на печатачот.
Поставката за градација е премала при печатење графики.	За корисници на Windows, на картичката Basic Settings во двигателот на печатачот, изберете ја картичката Advanced и кликнете го копчето More Settings . Потоа, изберете Halftoning .
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.

Размачкувања на тонерот

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	EPSON Color Laser Coated Paper или мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 242 за информации околу избор на хартија.
Патеката за хартијата во печатачот е правлива.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.

Недостасуваат делови во отпечатената слика

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Овој печатач е осетлив на влага којашто се апсорбира во хартијата. Колку е поголема влагата во хартијата, толку е посветол отпечатокот. Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Не користите правилен тип хартија за печатачот.	Ако површината на хартијата е премногу груба, отпечатените знаци ќе изгледаат изобличено или прекршено. Се препорачува мазна хартија за копири со висок квалитет за најдобри резултати. Погледнете „Достапни големини хартија“ на страница 242 за информации околу избор на хартија.

Излегуваат целосно празни страници

Причина	Што да направите
Печатачот има повлечено повеќе од еден лист едновремено.	Извадете го пластот хартија и продувајте го. Потчукнете го од рамна површина за да се порамнат краевите и потоа повторно ставете ја хартијата.
Проблемот може да биде и во апликацијата или во кабелот за меѓуврската.	Отпечатете лист со статус на конфигурацијата. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191. Ако се исфрли празна страница, проблемот е со печатачот. Исклучете го печатачот и контактирајте со застапникот.
Поставката за Paper Size не е точна.	Проверете дали е поставена точна големина на хартија во Tray Menu на контролниот панел.
Поставката за MP Tray Size не е точна.	Кога ставате хартија чијашто големина не е одредена со Auto setting (Автоматски поставки), одредете ја точната големина на хартијата со преклопникот на фиоката за големина на хартијата или во поставката MP Tray Size во Tray Menu на контролниот панел.
Печатот на касетата може да не е изваден од касетата за тонер.	Проверете дали печатот на касетата е целосно изваден. За детали, видете ги инструкциите на пакувањето на касетата за тонер.
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, заменете ја касетата со тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во картичката Basic Settings во двигателот на печатачот.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.

Отпечатената слика е светла или бледа

Причина	Што да направите
Хартијата е мокра или влажна.	Не складирајте хартија во влажна или мокра средина.
Режимот за Toner Save е вклучен.	Исклучете го режимот Toner Save преку двигателот на печатачот или преку менијата на контролниот панел на печатачот. За корисниците на Windows, во табулаторот Basic Settings во двигателот на печатачот, кликнете на табулаторот Advanced и изберете го копчето More Settings . Потоа, исклучете го полето за штиклирање Toner Save .
Касетата со тонерот можеби е при крајот на нејзинот век на траење.	Ако пораката на ЛЦД-екранот или во EPSON Status Monitor посочува дека касетата со тонер е при крајот на својот век на употреба, заменете ја касетата со тонер. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154. За корисници на Windows, може исто така да го проверите преостанатиот век на употреба на касетата со тонер со проверка во картичката Basic Settings во двигателот на печатачот.
Можеби постои проблем со касетата за тонер.	Заменете ја касетата за тонерот. Погледнете „Замена на потрошниот материјал“ на страница 154.
Поставката за густината можеби е премногу темна.	Во двигателот на печатачот, кликнете Extended Setting на картичката Optional Settings, а потоа осветлете ја поставката за Density.

Страната на страницата што не се печати е нечиста

Причина	Што да направите
Се истурил тонер на патеката за поддавање хартија.	Исчистете ги внатрешните компоненти на печатачот со печатење само по еден знак на страница.

Квалитетот на печатењето се намалува

Причина	Што да направите
Печатачот не може да печати на бараното ниво на квалитет бидејќи нема доволно меморија и печатачот го намалува квалитетот автоматски за да може печатачот да продолжи со печатење.	<p>Проверете за да заклучите дали отпечатокот е правилен. Ако не, додајте повеќе меморија за трајно решение или намалете го квалитетот за печатење привремено во двигателот на печатачот.</p> <p>Ако RAM Disk е поставен на Maximum или Normal во контролниот панел, може да ја зголемите достапната меморија со менување на оваа поставка на Off.</p>

Проблеми со меморија

Недоволно меморија за тековната задача

Причина	Што да направите
Печатачот нема доволно меморија за тековната задача.	<p>Додајте повеќе меморија за трајно решение или намалете го квалитетот за печатење привремено во двигателот на печатачот.</p> <p>Ако RAM Disk е поставен на Maximum или Normal во контролниот панел, може да ја зголемите достапната меморија со менување на оваа поставка на Off.</p>

Недоволно меморија за печатење на сите копии

Причина	Што да направите
Печатачот нема доволно меморија за да ги подреди задачите за печатење.	<p>Намалете ја големината на задачите за печатење, или зголемете ја достапната меморија на вашиот печатач. Можете да ја зголемите достапната меморија со инсталирање на избран мемориски модул или меморија CompactFlash. Погледнете „Поставување модул за меморија“ на страница 139 или „Поставување Компактна флеш-меморија.“ на страница 148 за детали.</p> <p>Кога RAM Disk е поставен на Maximum или на Normal во контролниот панел, можете да ја зголемите количината на достапната меморија со промена на оваа поставка на off.</p>

Проблеми со ракување со хартијата

Хартијата не се поддава правилно

Причина	Што да направите
Водилките за хартијата не се правилно поставени.	Проверете ги водилките за хартијата во сите касети за хартија и во МР-фиоката дали се поставени на точните позиции за големината на хартијата.
Поставката за извор на хартија не е точна.	Проверете дали имате избрано точен извор за хартија во апликацијата.
Нема хартија во изворот за хартија.	Ставете хартија во избраниот извор за хартија.
Големината на ставената хартија се разликува од поставките во контролниот панел или во двигателот за печатачот.	Проверете дали се поставени точни големина на хартија и извор за хартија во контролниот панел или во двигателот на печатачот.
Ставени се премногу листови во МР-фиоката или во касетите со хартија.	Проверете да не сте се обиделе да ставите премногу листови хартија. Погледнете „Општо“ на страница 245 за максималниот капацитет на секој извор за хартија.
Ако хартијата не се поддава од изборната единица со касета за хартија, единицата не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 114 за инструкции како се поставува единицата.
Ролерот за подигнување е нечист.	Исчистете го ролерот за подигнување. Погледнете „Чистење на ролерот за подигнување“ на страница 156 за инструкции.
Изборната касета за хартија не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 114 за инструкции околу поставување изборна единица со касета за хартија.

Хартијата не може да излезе во одлагачот.

Причина	Што да направите
Одлагачот не е правилно инсталиран.	<p>Испечатете лист за статусот на конфигурацијата за да видите дали одлагачот е правилно инсталиран. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191.</p> <p>Ако одлагачот не е правилно инсталиран, исклучете го печатачот и реинсталирајте го одлагачот правилно.</p>

Проблеми со опциите

Отпечатете лист со статус на конфигурацијата за потврда дека опциите се поставени правилно. Погледнете „Печатење лист со статус на конфигурацијата“ на страница 191 за детали.

Се појавува порака *Invalid AUX I/F Card* на LCD-екранот

Причина	Што да направите
Печатачот не може да ја препознае инсталираната изборна картичка за меѓуврска.	Исклучете го печатачот и потоа извадете ја картичката. Проверете дали картичката за меѓуврска е поддржан модел.

Хартијата не се поддава од изборната касета за хартија

Причина	Што да направите
Водилките за хартијата не се правилно поставени.	Проверете ги водилките за хартијата во изборните касети за хартија дали се поставени на точните позиции за големината на хартијата.
Изборната касета за хартија не е поставена правилно.	Погледнете „Изборна касета за хартија“ на страница 114 за инструкции околу поставување изборна единица со касета за хартија.
Поставката за извор на хартија не е точна.	Проверете дали имате избрано правилен извор за хартија во апликацијата.
Нема хартија во касетата за хартија.	Ставете хартија во избраниот извор за хартија.
Ставени се премногу листови во касетата за хартија.	Проверете да не сте се обиделе да ставите премногу листови хартија. Погледнете „MP-табака“ на страница 30, „Стандардна долна касета за хартија“ на страница 33 и „Изборна единица со касета за хартија“ на страница 38 за максималниот капацитет хартија на секој извор за хартија.
Големината на хартијата не е правилно поставена.	Проверете дали водилките за хартија се поставени правилно во изборната касета за хартија.

Заглавување при поддавање кога се користи изборна касета за хартија

Причина	Што да направите
Хартијата се заглавува кај изборната касета за хартија.	Погледнете „Чистење заглавена хартија“ на страница 163 за расчистување заглавена хартија.

Инсталирана опција не може да се користи

Причина	Што да направите
Инсталирана опција не е дефинирана во двигателот на печатачот.	За корисници на Windows: Треба да ги направите поставките рачно во двигателот на печатачот. Погледнете „Правење изборни поставки“ на страница 214.

Поправање проблеми со USB

Ако имате потешкотии да го користите печатачот со USB-врска, проверете дали проблемот е наведен подолу и преземете ги препорачаните дејства.

USB-врски

Каблите или врските на USB може понекогаш да бидат извор за проблеми со USB.

Треба да го поврзете печатачот директно со USB-портата на компјутерот за најдобри резултати. Ако мора да користите повеќе глави за USB, препорачуваме да го поврзете печатачот на главата што е прва во низата.

Оперативен систем Windows

Компјутерот мора да е модел со инсталирани Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 или модел со инсталирани Windows 2000, Server 2003 или Server 2003 x64 и надграден на Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2008 или Server 2008 x64. Нема да може да инсталирате или извршувате двигател на печатач од USB на компјутер што не ги поддржува овие спецификации или ако не е опремен со вградена порта за USB.

Контактирајте со застапникот за детали околу компјутерот.

Инсталација на софтверот на печатачот

Неправилна или некомплетна инсталација води кон проблеми со USB. Земете го следното во предвид и извршете ги препорачаните проверки за да обезбедите правилна инсталација.

Проверка на инсталацијата на софтверот за печатачот

Кога се користи Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64, мора да ги следите чекорите во *Setup Guide (Упатство за поставување)* спакуван со печатачот за инсталирање на софтверот за печатачот. Инаку, наместо тоа, ќе се инсталира универзалниот двигател на Microsoft. Следете ги чекорите подолу за да проверите дали се инсталирал универзалниот двигател.

1. Отворете ја папката **Printers** и потоа кликнете со десното копче на глумчето на иконата на печатачот.
2. Кликнете на **Printing Preferences** на менито со кратенки што ќе се појави и потоа кликнете со десното копче на глумчето каде било во двигателот.

Ако се прикаже **About** во менито со кратенки што ќе се појави, кликнете тука. Ако се појави поле со порака со зборовите „Unidrv Printer Driver“, мора да го инсталирате софтверот за печатачот одново како што е опишано во *Setup Guide (Упатство за поставување)*. Ако About не се прикаже, софтверот за печатачот е инсталиран правилно.

Забелешка:

- За Windows 2000, ако се појави полето за дијалог *Digital Signature Not Found* во текот на инсталацијата, кликнете на **Yes**. Ако кликнете на **No**, ќе треба да го инсталирате софтверот за печатачот одново.
- За Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64, ако се појави полето за дијалог *Software Installation* во текот на инсталирањето, кликнете на **Continue Anyway**. Ако кликнете на **STOP Installation**, ќе треба да го инсталирате софтверот за печатачот одново.
- За Windows Server 2008 или Server 2008 x64, ако во текот на процесот на инсталација се појавува полето за дијалог *Windows Security*, кликнете на **Install this driver software anyway**. Ако кликнете на **Don't install this driver software**, ќе мора повторно да го инсталирате софтверот на печатачот.

Пораки за статус и грешки

Може да ги видите статусот на печатачот и пораките со грешки на LCD-екранот. Погледнете „Пораки за статус и грешки“ на страница 96 за повеќе информации.

Откажување печатење

Притиснете го копчето  **Откажи задача** на контролниот панел на печатачот.

Видете „Откажување задача за печатење“ на страница 44 за откажување задача за печатење пред таа да се испрати од компјутерот.

Проблеми со печатење во режим PostScript 3

Проблемите што се посочени во оваа секција се оние на кои може да наидете при печатење со двигател за PostScript. Сите процедурални инструкции се однесуваат на двигателот за печатачот PostScript.

Печатачот не печати правилно во режим PostScript

Причина	Што да направите
Поставката за режимот за емулација на печатачот не е точна.	<p>Печатачот е зададено поставен на режим Auto, така што ќе може автоматски да го одредува декодирањето што ќе се користи за податоците на примените задачи за печатење и ќе избира соодветен режим за емулација. Сепак, има ситуации кога печатачот не може да го избере точниот режим за емулација. Во тој случај, мора рачно да се постави на P33.</p> <p>Поставете го режимот за емулација преку SelectType Emulation Menu на печатачот. Погледнете „Мени за емулација“ на страница 72.</p>
Поставката за режимот за емулација на печатачот за меѓуврската што ја користите не е точна.	<p>Режимот за емулација може да се постави засебно за секоја меѓуврска која прима податоци за задачи за печатење. Поставете го режимот за емулација за меѓуврската што ја користите со помош на P33.</p> <p>Поставете го режимот за емулација преку SelectType Emulation Menu на печатачот. Погледнете „Мени за емулација“ на страница 72.</p>

Печатачот не печати

Причина	Што да направите
Полето за штиклирање Save as File (Сними како фајл) е избрано во листот Output Options (Излезни опции) во полето за дијалог Print (Печатење) (Mac OS X 10.3.9).	Исчистете го полето за штиклирање Save as File во листот Output Options во полето за дијалог Печатење.
Не е избран точен двигател за печатачот.	Проверете дали е избран двигателот на печатачот PostScript што го користите.
Emulation Menu во контролниот панел на печатачот е поставен на режим поинаков од Auto или PCL за меѓуврската што ја користите.	Сменете ја поставката за режимот на Auto или PCL.

Печатачот или неговиот двигател не се појавуваат во услужните програми во конфигурацијата на печатачот (само Macintosh)

Причина	Што да направите
Името за печатачот е сменето.	Прашајте го мрежниот администратор за деталите, потоа изберете го соодветното име за печатачот.
Поставката за зоната на AppleTalk не е точна (за Mac OS X 10.4 или постара верзија).	Отворете Print & Fax (за Mac OS X 10.5) или Printer Setup Utility (за Mac OS X 10.4 или постара верзија), потоа изберете ја зоната AppleTalk со која е поврзан печатачот.

Фонот на отпечатокот е различен од оној на екранот

Причина	Што да направите
Не се инсталирани фонтови за екран на PostScript.	Фонтовите за екран на PostScript мора да се инсталирани на компјутерот што го користите. Инаку, фонот што ќе го изберете ќе се замени со некој друг фон за приказ на екранот.
Само за корисници на Windows Соодветните фонтови за замена не се правилно одредени во листот Device Settings (Поставки за уредот) во полето за дијалог Properties (Својства) на печатачот.	Одредете ги соодветните фонтови за замена со помош на Табелата за замена на фонтови.

Фонтовите на печатачот не може да се инсталираат

Причина	Што да направите
Emulation Menu во контролниот панел на печатачот не е поставен на PCL за меѓуврската што ја користите.	Сменете ја поставката за Emulation Menu на PCL за меѓуврската што ја користите и потоа обидете се да ги инсталирате фонтовите за печатачот одново.

Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни

Причина	Што да направите
Print Quality е поставено на Fast .	Сменете ја поставката Print Quality во Fine или Maximum .
Печатачот нема доволно меморија.	Зголемете ја меморијата на печатачот.

Печатачот не печати нормално преку USB-меѓуврска

Причина	Што да направите
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Поставката за Data Format (Формат на податоците) во Properties (Својства) за печатачот не е поставена на ASCII или TBCP.</p>	<p>Печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан со компјутерот преку USB-меѓуврска. Проверете дали поставката Data Format (Формат на податоците) до која се пристапува со кликување на Advanced (Напредно) во листот PostScript во Properties (Својства) за печатачот е поставена на ASCII или TBCP.</p> <p>Ако компјутерот извршува Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, кликнете на табулаторот Device Settings во Properties на печатачот, потоа кликнете на поставката Output Protocol и изберете ASCII или TBCP.</p>
<p>Само за корисници на Macintosh</p> <p>Поставката за печатење во апликацијата е поставена на шифрирање Binary.</p>	<p>Печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан со компјутерот преку USB-меѓуврска. Поставката за печатење во апликацијата е поставена на шифрирање ASCII.</p>

Печатачот не печати нормално преку мрежна меѓуврска

Причина	Што да направите
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Поставката за Data Format е различна од поставката за формат на податоци, одредена во апликацијата.</p>	<p>Ако датотеката е создадена со апликација што овозможува промена на форматот на податоците или декодирање, како што е Photoshop, проверете дали поставката во апликацијата соодветствува на онаа во двигателот на печатачот.</p>
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Компјутерот е поврзан во мрежа со помош на AppleTalk во средина со Windows 2000 и поставките Send CTRL+D Before Each Job (Прати ЦТРЛ+Д пред секоја задача) или Send CTRL+D After Each Job (Прати ЦТР+Д по секоја задача) во листот со Device Settings (Поставки на уредот) во полето за дијалог Properties (Својства) на печатачот е поставено на Yes (Да).</p>	<p>Проверете дали поставките Send CTRL+D Before Each Job и Send CTRL+D After Each Job се поставени на No.</p>
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Податоците за печатење се преголеми.</p>	<p>Кликнете Advanced (Напредно) во листот PostScript во Properties (Својства) на печатачот, потоа сменете ја поставката Data Format (Формат на податоците) од ASCII data (Податоци ASCII) (зададено) во TBCP (Протокол за обележена бинарна комуникација).</p> <p>Кога поставката Binary е поставена на <input type="checkbox"/>, TBCP не е достапно. Користете го протоколот Binary. Погледнете „PS3-мени“ на страница 86 за детали.</p>
<p>Само за корисници на Windows</p> <p>Печатењето не може да се изврши со мрежна меѓуврска.</p>	<p>Кликнете Advanced (Напредно) во листот PostScript во Properties (Својства) на печатачот, потоа сменете ја поставката Data Format (Формат на податоците) од ASCII data (Податоци ASCII) (зададено) во TBCP (Протокол за обележена бинарна комуникација).</p> <p>Кога поставката Binary е поставена на <input type="checkbox"/>, TBCP не е достапно. Користете го протоколот Binary. Погледнете „PS3-мени“ на страница 86 за детали.</p>

Се појави неодредена грешка (само Macintosh)

Причина	Што да направите
<p>Верзијата на ОС Мас што ја користите не е поддржана.</p>	<p>Двигателот на печатачот може да се користи само со компјутери на Macintosh кои извршуваат ОС Мас X верзија 10.3.9 или понова.</p>

Проблеми со печатење во режим PCL6/5

Проблемите што се посочени во оваа секција се оние на кои може да најдете при печатење во режим PCL6/PCL5. Сите процедурални инструкции, осврнете се на „За двигателот на печатачот PCL“ на страница 238.

Печатачот не печати

Причина	Што да направите
Полето за штиклирање Print to file е избрано во полето за дијалог Печатење.	Исчистете го полето за штиклирање Print to file во полето за дијалог Печатење.

Печатачот не печати правилно во режим PCL (само за двигател за печатач Epson PCL6)

Причина	Што да направите
Graphics Mode може да е поставено на Vector и податоците за печатење опфаќаат податоци што не може да се отпечатаат во поставката.	Пристапете до двигателот на печатачот, кликнете на картичката Graphics , а потоа поставете го Graphics Mode на Raster .

Печатачот не започнува рачно дуплекс печатење (само за двигател за печатач Epson PCL6)

Причина	Што да направите
Избрано е полето за штиклирање Print directly to the printer .	Изберете го полето за штиклирање Print directly to the printer на картичката Details .
Избрана е портата Network .	Сменете ја портата или во LPT или во USB . Распоредот на страниците за дуплекс печатење ќе се поправи.

Фонот на отпечатокот е различен од оној на екранот

Причина	Што да направите
Не се инсталирани EPSON Screen Fonts.	Фонтовите за екран мора да се инсталирани на компјутерот што го користите. Инаку, фонот што ќе го изберете ќе се замени со некој друг фон за приказ на екранот.

Рабовите на текстовите и/или сликите не се мазни (само за двигател за печатач Epson PCL6)

Причина	Што да направите
Резолуцијата е поставена на 300 dpi .	Пристапете до двигателот на печатачот, кликнете на картичката Graphics , потоа изберете 600 dpi за резолуција.
Печатачот нема доволно меморија.	Зголемете ја меморијата на печатачот.
RItech е поставено на Off .	Пристапете до двигателот на печатачот, кликнете на картичката Graphics , потоа изберете On за RItech од паѓачкиот список.

Не може да се печати од Citrix Presentation Server 4.5 (само за двигател за печатач Epson PCL6)

Причина	Што да направите
Поставката Enable advanced printing features е поставена на On .	<ol style="list-style-type: none"> Кликнете со десен клик на иконата на печатачот во папката Printers, потоа изберете Properties. Кликнете на картичката Advanced, потоа отштиклирајте го полето Enable advanced printing features.

Поглавје 8

За софтверот на печатачот за Windows

Употреба на двигателот на печатачот

Двигателот на печатачот е софтвер што ви овозможува да ги прилагодувате поставките на печатачот за да добиете најдобри резултати.

Забелешка:

Мрежната помош за двигателот на печатачот овозможува детали за поставките на двигателот на печатачот.

Забелешка за корисниците на Windows Vista:

Не притискајте го копчето за вклучување или не ставајте го компјутерот во режим на мирување или хибернација рачно во текот на печатењето.

Пристап до двигателот на печатачот

Може да пристапите до двигателот на печатачот директно преку која било програма со апликација и од оперативниот систем на Windows.

Поставките на печатачот што се направени преку која било апликација на Windows ја поништува поставката направена од оперативниот систем.

Од апликација

Кликнете **Print**, **Print Setup** или **Page Setup** од менито File. Ако е неопходно, кликнете **Setup**, **Options**, **Properties**, или комбинација од овие три копчиња.

Корисници на Windows Vista, Server 2008

Кликнете  **Start (Старт)**, кликнете **Control Panel (Контролна плоча)**, па кликнете двапати на **Printers (Печатачи)**. Десен клик на иконата за печатачот, потоа кликнете **Printing Preferences (Преференци за печатење)**.

Корисници на Windows XP, Server 2003

Кликнете **Start**, потоа **Printers and Faxes**. Десен клик на иконата за печатачот, потоа кликнете **Printing Preferences (Преференци за печатење)**.

Корисници на Windows 2000

Кликнете **Start**, посочете на **Settings**, потоа кликнете на **Printers**. Десен клик на иконата за печатачот, потоа кликнете **Printing Preferences (Преференци за печатење)**.

Печатење лист со статус на конфигурацијата

За да го потврдите тековниот статус на печатачот, отпечатете лист со статус на конфигурацијата од двигателот на печатачот.

Забелешка:

Испечатете го листот со статусот на конфигурацијата на хартија со големина А4 (пейсаж).

1. Пристапете до двигателот на печатачот.
2. Кликнете на табулаторот **Optional Settings** и потоа кликнете на **Configuration** во Print Status Sheets.

Правење проширени поставки

Може да создадете разни поставки во полето за дијалог Extended Settings. Кликнете на **Extended Settings** во табулаторот за Optional Settings за да го отворите полето за дијалог.

Правење изборни поставки

Може да ажурирате рачно информации за инсталирана опција ако сте инсталирале опции на печатачот.

1. Пристапете до двигателот на печатачот.
2. Кликнете на табулаторот за **Optional Settings**, потоа изберете **Update the Printer Option Info Manually**.
3. Кликнете **Settings**. Се појавува полето за дијалог Optional Settings.

4. Направете ги поставките за секоја инсталирана опција и потоа кликнете на **ОК**.

Приказ на информации за потрошен материјал

Преостанатиот вен на употреба на потрошниот материјал се прикажува во табулаторот Basic Settings.

Забелешка:

- Оваа функција е достапна само кога е инсталирано EPSON Status Monitor.
- Овие информации може да се разликуваат од информациите што се прикажуваат во EPSON Status Monitor. Користете го EPSON Status Monitor за добивање подетални информации околу потрошниот материјал.
- Ако не се користат оригинални потрошни материјали, нема да се прикажат индикаторот за ниво и иконата за внимание кои го прикажуваат преостанатиот век на употреба.

Нарачка на потрошен материјал

Кликнете на копчето **Order Online** во табулаторот за Basic Settings. Погледнете „Мрежна нарачка“ на страница 225 за детали.

Забелешка:

Оваа функција е достапна само кога е инсталирано EPSON Status Monitor.

Употреба на EPSON Status Monitor


EPSON Status Monitor е помошна програма која го следи печатачот и ви дава информации за неговиот тековен статус.

Инсталирање на EPSON Status Monitor

1. Проверете дали е исклучен печатачот и дали Windows се извршува на компјутерот.

- Ставете го ЦД-РОМ-от со софтверот за печатачот во погонот за СД-РОМ.

Забелешка:

- Ако екранот на *Epson Installation Program* не се појави автоматски, кликнете на  **Start**, потоа кликнете на **Computer** (за *Windows Vista* или *Server 2008*) или кликнете на иконата **My Computer** на работната површина (за *Windows XP, 2000* или *Server 2003*). Кликнете со десното копче на глумчето на иконата за ЦД-РОМ, кликнете на **Open** во менито што ќе се појави и потоа кликнете двапати на **Epsetup.exe**.
- Ако се појави прозорец за избор на јазик, изберете го саканиот јазик.

- Кликнете на **Custom Install**.



Забелешка:

- Погледнете во *Network Guide* за информации за инсталирање на *EPSON Status Monitor* во мрежа.
 - Ако сакате да го користите печатачот преку сервер за печатење, треба да инсталирате *EPSON Status Monitor* од ЦД-РОМ со администраторски привилегии за секој клиент.
- Кликнете на **EPSON Status Monitor**.
 - Прочитајте ја изјавата за согласување со лиценцата, потоа кликнете **Accept**.

6. Изберете ја својата држава или регион, потоа кликнете на **OK**. Веб-страницата на Epson е регистрирана.


Забелешка:

- Задолжително регистрирајте ја веб-страницата за да може мрежно да нарачувате потрошен материјал.
- Ако кликнете на копчето **Cancel**, веб-страницата нема да се регистрира, но инсталација на EPSON Status Monitor ќе продолжи.

7. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **OK**.

Пристан до EPSON Status Monitor

Кликнете со десното копче на глумчето на иконата за EPSON Status Monitor во рамката со задачи и потоа изберете ги името на печатачот и мениото до кое сакате да пристапите.



Забелешка:

- Може да пристапите до EPSON Status Monitor и со кликување на копчето **Simple Status** во табулаторот за *Optional Settings* во двигателот на печатачот.
- Ќе се појави и полето за дијалог *Order Online* со кликување на копчето **Order Online** во табулаторот за *Basic Settings* во двигателот на печатачот.

About	Може да добиете информации за EPSON Status Monitor, како што се верзии на производите или верзии на меѓуврските.
Simple Status	Може да проверувате статус на печатачот, грешки и предупредувања.
Detailed Status*	Може да следите детален статус за печатачот. Се прикажува најверојатното решение кога ќе се појави проблем. Погледнете „Детален статус“ на страница 219.
Replacement Parts Information*	Може да добиете информации за изворите на хартија и деловите за замена. Погледнете „Информации за делови за замена“ на страница 220.
Job Information*	Може да ги проверувате информациите за задачите за печатење. Погледнете „Job Information“ на страница 221.
Notice Settings	Може да правите одредени поставки за следење. Погледнете „Поставки за известувања“ на страница 223.
Order Online	Може да нарачувате потрошен материјал во мрежа. Погледнете „Мрежна нарачка“ на страница 225.
Tray Icon Settings	Може да поставите информации за приказ кога смалената икона ќе се кликне двапати додека нема други задачи испратени од компјутерот.

* Може да пристапите до кое било од менијата со кликување на соодветниот табулатор во секој прозорец со информации.

Белешка за корисници на Windows Vista и Server 2008:

EPSON Status Monitor не е достапен за следење печатачи во NetWare.

Забелешка за корисниците на Windows XP:

EPSON Status Monitor не е достапен за печатење од врска во Remote Desktop.

Забелешка за корисниците на NetWare:

Мора да се користи Novell Client што соодветствува на оперативниот систем при следење печатачи во NetWare. Операцијата се потврдува за верзиите подолу:



- За Windows XP или 2000:
Novell Client 4.91 SP1 за Windows 2000/XP
- Поврзете само еден сервер за печатење за секое барање за следење на печатач во NetWare. Погледнете Network Guide за печатачот за упатства.
- Не може да следите барање на печатач во NetWare зад IPX-рутерот бидејќи поставката за IPX-прескоци е 0.

- ❑ Овој производ поддржува печатачи во NetWare, конфигурирани со систем за печатење заснован врз барања како што се Bindery или NDS. Не може да следите NDPS-печатачи (Услуги за печатење распределени преку Novell).



Детален статус



Информации за делови за замена




Забелешка:

Кликнете на  или  за менување на двата прозорци погоре.

a.	Paper:	Прикажува големина на хартија, тип хартија и приближен број листови кои преостанале во изворот за хартија.
b.	Toner:	Го посочува преостанатиот век на употреба за касетата со тонер. Иконата за тонер трепка кога касетата со тонер има некоја грешка или е при крајот на својот век на употреба.
c.	Fuser Unit:	Го посочува преостанатиот век на употреба за единицата на грејачот. Иконата за сервисирање трепка кога единицата со грејачот има некоја грешка или е при крајот на својот век на употреба.
d.	Копче Order Online:	Со кликување на ова копче може да нарачате потрошен материјал мрежно. Погледнете „Мрежна нарачка“ на страница 225 за детали.

Забелешка:

Преостанатиот век на употреба на деловите за замена се прикажуваат само ако се користат оригинални делови на Epson.

Job Information

a.	Job Name:	Се прикажуваат имињата на задачите за печатење на корисникот. Имињата на задачите за печатење на друг корисник се прикажуваат како -----.	
b.	Status:	Waiting:	Посочува на задача за печатење што чека да се отпечати.
		Spooling:	Посочува на задача за печатење што се обработува на компјутерот.
		Deleting:	Посочува на задача за печатење што се брише.
		Printing:	Посочува на задача за печатење што тековно се печати.
		Completed:	Посочува на задача за печатење што завршила.
		Canceled:	Посочува на задача за печатење што била откажана.
		Held:	Посочува на задача за печатење што е ставена на чекање.
c.	User:	Го прикажува корисничкото име.	
d.	Computer:	Го прикажува името на компјутерот што испраќа задача за печатење.	
e.	Job Type:	Го прикажува видот задача. Задачите се прикажуваат со Stored, Verify, Re-Print и Confidential, соодветно. Видете „Употреба на функцијата Reserve Job “ на страница 63 за функцијата Reserve Job.	
f.	Копче Cancel Job:	Ја откажува избраната задача за печатење.	
g.	Копче Print:	Ја печати задачата со статус на чекање.	
h.	Копче Refresh:	Ги обновува информациите во ова мени.	
i.	Копче Display settings:	Го прикажува полето за дијалог Display Settings за избор на ставки и наредба за приказ во екранот Job Information и за избор на видот задачи што треба да се прикажат.	

Забелешка за корисниците на Windows XP:

Споделените врски во Windows XP LPR и споделените врски во Windows XP Standard TCP/IP со клиенти на Windows не се поддржуваат со функцијата Job Management (Управување со задачите).

Табулаторот **Job Information** е достапен кога се користат следните врски:

Server and Client Environments:

- Кога се користи споделена врска со Windows 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 LPR со клиенти на Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, или 2000.
- Кога се користи споделена стандардна врска TCP/IP со Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 со Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000.

- ❑ Кога се користи споделена стандардна врска EpsonNet Print TCP/IP на Windows Vista, Vista x64, 2000, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2003 или Server 2003 x64 со клиенти на Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000.

Средини само со клиенти:


- ❑ Кога користите LPR-врска (во Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000).
- ❑ Кога користите стандардна TCP/IP-врска (во Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000).
- ❑ Кога користите стандардна EpsonNet Print TCP/IP-врска (во Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000).

Забелешка:

Не може да ја користите оваа функција во следниве ситуации:

- ❑ При користење изборна картичка за меѓуврска за Етернет што не поддржува функција за управување со задачи.
- ❑ Кога врските во NetWare не поддржуваат функција за управување со задачи.
- ❑ Кога задачите за печатење од NetWare и NetBEUI се прикажуваат како „Unknown (Непознато)“ во менито Job Management (Управување со задачите).
- ❑ Имајте предвид дека ако корисничкото досие се користи за најавување на клиент кој е различен од корисничкото досие што е употребено за поврзување со серверот, функцијата за управување со задачи нема да биде достапна.

Поставки за известувања



a.	Поле за штиклирање Monitor the printing status:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, EPSON Status Monitor го следи статусот на печатачот додека се обработува задача за печатење.
b.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings за да се постави како ќе се прикажува смалената икона.
c.	Pop-up Notice:	Поставува известување што ќе се прикажува.
d.	Поле за штиклирање Allow monitoring of shared printers:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, споделен печатач може да се следи од други компјутери. Ако се поврзете на печатач преку Windows Point & Print и серверот и клиентот имаат Windows XP или понова верзија, тој комуницира со функцијата за комуникација со ОС. Затоа, може да следите печатач без избор на ова поле за штиклирање.
e.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings за да се постави како ќе се комуницира со споделен печатач.
f.	Поле за штиклирање Display the Order Online window automatically:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, се појавува прозорецот Order Online автоматски кога потрошен материјал е близу или до крајот на својот рок за употреба.
g.	Поле за штиклирање Display once a day when a replacement part is low:	Кога е избрано ова радиокопче, се појавува прозорецот Order Online автоматски еднаш дневно кога ќе започнете со печатење или ќе го прикаже статусот со пристап во EPSON Status Monitor.
h.	Поле за штиклирање Display only when a replacement part first becomes low:	Кога е избрано ова радиокопче, се појавува прозорецот Order Online автоматски кога дел за замена е близу се смалува за првпат.
i.	Копче More Settings:	Го отвора полето за дијалог More Settings каде може да поставите URL за поставување нарачки.
j.	Копче Monitor Settings:	Го отвора полето за дијалог Monitor Settings за да се постави интервалот на следење.


Забелешка за корисниците на Windows Vista:

Кога е избрано полето за штиклирање **Allow monitoring of the shared printers** ќе се појави полето за дијалог User Account Control. Потоа, кликнете на **Continue** за да ги направите поставките.

Забелешка:

Кога споделувате печатач, проверете дали е поставено EPSON Status Monitor за да може споделениот печатач да се следи од серверот за печатење.

Мрежна нарачка



a.	Поле со текст:	Ги прикажува потрошните материјали и кодовите.
b.	Копче Order Now/Find Dealer:	Се поврзува на URL каде може да ја поставите нарачката и да го најдете најблискиот застапник. Ако не сакате порака со потврда, изберете го полето за штиклирање Do not display the confirmation message before connecting во полето за дијалог More Settings. Полето за дијалог More Setting се појавува со кликување на копчето More Settings во полето за дијалог Notice Settings.
c.	Копче Replacement Parts:	Прикажува информации за делови за замена.
d.	Поле за штиклирање Do not display this window automatically until a replacement part becomes low or reaches the end of its service life:	Кога е избрано ова поле за штиклирање, се појавува прозорецот Order Online автоматски кога дел за замена се намалува за првпат или е до крајот на својот рок за употреба.


Забелешка за корисниците на Windows:


Ако не регистрирате URL кога инсталирате EPSON Status Monitor, не може да нарачувате во мрежа. Ако е неопходно, деинсталирајте EPSON Status Monitor еднаш и регистрирајте URL кога ќе го инсталирате одново.

Деинсталирање софтвер за печатачот

Забелешка:


Илустрациите во оваа секција ги прикажуваат екраните на Windows XP. Може да се разликуваат од екраните на вашиот оперативен систем.

1. Затворете ги сите апликации.
2. За Windows Vista или Server 2008, кликнете  **Start**, потоа кликнете на **Control Panel**.
За Windows XP, XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64, кликнете **Start**, кликнете **Control Panel**, потоа кликнете **Add or Remove Programs**.
За Windows 2000, кликнете **Start**, посочете на **Settings**, потоа кликнете на **Control Panel**.
3. За Windows Vista или Server 2008, кликнете двапати на иконата **Programs and Features**.
За Windows XP, XP x64, Server 2003 или Server 2003 x64, кликнете на иконата **Change or Remove Programs**.
За Windows 2000, кликнете двапати на иконата **Add/Remove Programs (Додај/Отстрани програми)**.
4. За Windows Vista или Server 2008, изберете **EPSON Printer Software**, потоа кликнете на **Uninstall/Change**.
За Windows XP, XP x64, 2000, Server 2003 или Server 2003 x64, изберете **EPSON Printer Software**, потоа кликнете на **Change/Remove (Измени/Отстрани)**.



5. Кликнете на табулаторот **Printer Model (Модел на печатачот)**, изберете ја иконата за печатачот.

- Ако сакате да ја деинсталирате само помошна програма, кликнете на табулаторот **Utilities** и изберете го полето за штиклирање за софтверот на печатачот што сакате да го деинсталирате.



- Кликнете на **ОК**.

Забелешка:

Може да го деинсталирате EPSON Network Utility. Кога помошната програма ќе се деинсталира, не може да го прикажувате статусот за печатачот од EPSON Status Monitor на други печатачи.

- Следете ги инструкциите на екранот.

Поглавје 9

За двигателот на печатачот PostScript

Системски побарувања

Хардверски побарувања за печатачот

	Препорачано
Меморија	Стандарно + 256 MB (за двострано печатење податоци за слика на Fine)

Забелешка:

Додајте повеќе модули за меморија во печатачот ако тековно инсталираната меморија не ги исполнува потребите за печатење.

Системски побарувања за компјутерот

Windows

	Препорачано
ОС	Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000
Забелешки	Нема ограничувања за овие системи

Mac OS X

	Препорачано
Верзија на оперативен систем	Mac OS X 10.3.9 или понова верзија
Компјутер	Power Mac G3, G4, G5, iMac, eMac, PowerBook G3, G4 или iBook

Забелешка:

Ерсон препорачува да употребите AppleTalk за поврзување на печатачот во мрежа при користење бинарни податоци. Ако користите протокол што е различен од AppleTalk за мрежно поврзување, треба да го поставите Binary на On во менито PS3 Menu во контролниот панел. Не може да користите бинарни податоци ако користите печатач со локално поврзување.

Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Windows

За да печатите во PostScript-режим, треба да го инсталирате двигателот за печатачот. Погледенете ги соодветните секции подолу за инструкции околу инсталирање во согласност со меѓуврската што ја користите за печатење.

Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за паралелна меѓуврска

**Внимание:**

Никогаши не користете EPSON Status Monitor и двигател на PostScript 3 истовремено кога печатачот е поврзан преку паралелна порта. Може да го оштети системот.

Забелешка:

- Инсталирање софтвер за печатач за Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000 може да побарува администраторски привилегии. Прашајте го администраторот за повеќе информации ако имате проблеми.
 - Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.
1. Проверете дали е исклучен печатачот. Ставете го ЦД-РОМ-от со софтверот за печатачот во погонот за СД-РОМ.
 2. За Windows 2000, кликнете **Start**, посочете на **Settings**, потоа кликнете на **Printers**. Потоа, кликнете на иконата **Add Printer** двапати.
За Windows Vista, Vista x64, XP, кликнете **Start**, посочете на **Printer and Faxes** и потоа кликнете на **Add a printer** во менито со Задачи за печатачот.
 3. Се појавува Волшебникот за додавање печатач. Потоа, кликнете на **Next**.

- Изберете **Local printer**, потоа кликнете на **Next**.

Забелешка:

Не избирајте го полето за итикклирање **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.

- Изберете **LPT1** како портата за која е поврзан печатачот и потоа кликнете на **Next**.
- Кликнете **Have Disk** и одредете ја следната патека за ЦД-РОМ-от. Ако погонот за ЦД-РОМ ви е D:, патеката ќе биде D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP
Потоа, кликнете на **OK**.

Забелешка:

Сменете ја буквата за погонот во системот, како што е потребно.

- Изберете го печатачот, потоа кликнете на **Next**.
- Следете ги инструкциите на екранот за остатокот на инсталацијата.
- Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Finish**.

Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за USB-меѓуврска



Внимание:

Никогаи не користете EPSON Status Monitor и двигател на PostScript 3 истовремено кога печатачот е поврзан преку USB-порта. Може да го оштети системот.

Забелешка:

- Инсталирање софтвер за печатач за Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 или 2000 може да побарува администраторски привилегии. Прашајте го администраторот за повеќе информации ако имате проблеми.
 - Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.
- Проверете дали е исклучен печатачот. Ставете го ЦД-РОМ-от со софтверот за печатачот во погонот за ЦД-РОМ.

2. Поврзете го компјутерот со печатачот со USB-кабел и потоа вклучете го печатачот.

Забелешка за корисниците на Windows Vista:

На екранот е прикажано „Found New Hardware“ (Најден е нов хардвер) без двигател за Windows или двигател за Adobe PS. Во тој случај, кликнете на **Ask me again later**.

3. За Windows Vista, Vista x64, XP или XP x64, кликнете **Start**, посочете на **Printer and Faxes** и потоа кликнете на **Add a printer** во менито со Задачи за печатачот. За Windows 2000, кликнете **Start**, посочете на **Settings**, потоа кликнете на **Printers**. Потоа, кликнете на иконата **Add Printer** двапати.
4. Се појавува Волшебникот за додавање печатач. Потоа, кликнете на **Next**.
5. Изберете **Local printer**, потоа кликнете на **Next**.

Забелешка:

Не избирајте го полето за итиклирање **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.

6. Изберете **USB** како портата за која е поврзан печатачот и потоа кликнете на **Next**.
7. Кликнете **Have Disk** и одредете ја следната патека за ЦД-РОМ-от. Ако погонот за ЦД-РОМ ви е D:, патеката ќе биде D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP. Потоа, кликнете на **OK**.

Забелешка:

Сменете ја буквата за погонот во системот, како што е потребно.

8. Изберете го печатачот, потоа кликнете на **Next**.
9. Следете ги инструкциите на екранот за остатокот на инсталацијата.
10. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Finish**.

Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript за мрежна меѓуврска

Забелешка:

- Поставете ги мрежните поставки пред инсталирање на двигателот за печатачот. Осврнете се на *Network Guide* што доаѓа со печатачот за детали.

- ❑ *Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.*
- 1. Проверете дали е вклучен печатачот. Ставете го ЦД-РОМ-от со софтверот за печатачот во погонот за СД-РОМ.
- 2. За Windows Vista, Vista x64, XP или XP x64, кликнете **Start**, посочете на **Printer and Faxes** и кликнете на **Add a printer** во менито со Задачи за печатачот. За Windows 2000, кликнете **Start**, посочете на **Settings**, потоа кликнете на **Printers**. Потоа, кликнете на иконата **Add Printer** двапати.
- 3. Се појавува Волшебникот за додавање печатач. Потоа, кликнете на **Next**.
- 4. Изберете **Local printer**, потоа кликнете на **Next**.

Забелешка:

*Не избирајте го полето за итиклирање **Automatically detect and install my Plug and Play printer**.*

- 5. Изберете **Create a new port check box and select Standard TCP/IP Port (Отвори нов порт и одбери порт за Standard TCP/IP)** од списокот на спуштање. Кликнете **Next**.
- 6. Кликнете **Next**.
- 7. Одредете IP-адреса и име на порта, потоа кликнете на **Next**.
- 8. Кликнете **Finish**.
- 9. Кликнете **Have Disk** во Волшебникот за додавање печатач и одредете ја следната патека за ЦД-РОМ-от. Ако погонот за ЦД-РОМ ви е D:, патеката ќе биде D:\ADOBEPS\ENGLISH\PS_SETUP.
Потоа, кликнете на **OK**.

Забелешка:

Сменете ја буквата за погонот во системот, како што е потребно.

- 10. Изберете го печатачот и кликнете на **Next**.
- 11. Следете ги инструкциите на екранот за остатокот на инсталацијата.
- 12. Кога инсталацијата ќе се комплетира, кликнете на **Finish**.

Пристап до двигателот на печатачот PostScript

Може да ги смените поставките за двигателот на печатачот PostScript во двигателот за печатачот PostScript. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 213 за пристап до двигателот на печатачот.

Употреба на AppleTalk со Windows 2000

Употребете ги следните поставки ако машината извршува Windows 2000, а печатачот е поврзан преку мрежна меѓуврска со помош на протоколот AppleTalk:

- Изберете **PS3** како мрежна поставка во менито на контролниот панел **Emulation Menu**.
- На листот Device Settings (Поставки за уредот) од полето за дијалог Properties (Својства) за печатачот, проверете дали **SEND CTRL-D Before Each Job (Прати ЦТРЛ+Д пред секоја задача)** и **SEND CTRL-D After Each Job (Прати ЦТРЛ+Д по секоја задача)** се поставени на **No (Не)**.
- ТВСР (Протокол за обележена бинарна комуникација) не може да се користи како поставка за Output Protocol.

Употреба на двигателот на печатачот PostScript со Macintosh

Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript

Забелешка:

Бидете сигурни дека не се извршува ни една апликација на Macintosh пред инсталирање на двигателот з печатачот.

За корисници на Mac OS X

Забелешка:

Бидете сигурни дека **Print & Fax** (за Mac OS X 10.5) или **Printer Setup Utility** (за Mac OS X 10.4 или постара верзија) не се отворени.

1. Ставете го ЦД-РОМ-от со софтверот за печатачот во погонот за ЦД-РОМ.
2. Кликнете на иконата за ЦД-РОМ-от двапати.

3. Кликнете двапати на **Mac OS X**, потоа кликнете **PS Installer** двапати.
4. Се појавува екранот Install EPSON PostScript Software, кликнете на **Continue**, потоа следете ги инструкциите на екранот.
5. Се прикажува Easy Install на екранот. Кликнете **Install**.

Забелешка:

За Mac OS X 10.4 или постара верзија, ако се појави прозорецот за Автентикација, внесете го корисничко име и лозинка за администратор.

6. Кога инсталацијата ќе заврши, кликнете на **Close**.

Избор на печатач

Треба да изберете печатач по инсталирање на двигател за печатачот PostScript 3.

Во мрежна средина

За корисници на Mac OS X

Забелешка:

- Иако **EPSON FireWire** ќе се појави во појавниот список за меѓуврската, не може да користите FireWire за врска на печатачот во режим PostScript 3.
 - Треба да направите поставки за инсталираните опции рачно кога печатачот ќе се поврзе преку USB, IP printing или Bonjour (Rendezvous). Кога печатачот е поврзан преку AppleTalk, софтверот на печатачот автоматски ги прави поставките.
 - Задолжително одредете ASCII како формат за податоци во апликацијата.
1. За корисници на Mac OS X 10.5, отворете System Preferences (Системски преференци) и потоа кликнете двапати на иконата Print & Fax (Печатење и Факс).
За корисници на Mac OS X 10.4 или корисници на постари верзии, отворете ја папката **Applications**, отворете ја папката **Utilities** и потоа кликнете на **Printer Setup Utility** двапати.
Се појавува прозорецот Printer List.
 2. Кликнете **Add** во прозорецот со Список со печатачи.

3. Изберете ги протоколот или меѓуврската што ја користите од појавниот список.

Забелешка за корисниците на AppleTalk:

Задолжително изберете **AppleTalk**. Не избирајте **EPSON AppleTalk** бидејќи не може да се користи со двигател за печатачот PostScript 3.

Забелешка за корисниците на IP Printing:

Задолжително изберете **IP Printing**. Не избирајте **EPSON TCP/IP** бидејќи не може да се користи со двигател за печатачот PostScript 3.

По избор на **IP Printing**, внесете ја IP-адресата за печатачот, потоа проверете дали е избрано полето за итиклирање **Use default queue on server**.

Забелешка за корисниците на USB:

Задолжително изберете **USB**. Не избирајте **EPSON USB** бидејќи не може да се користи со двигател за печатачот PostScript 3.

- Следете ги инструкциите подолу како што е соодветно за избор на печатачот.

AppleTalk

Изберете го печатачот од Списокот со имиња, потоа изберете **Auto Select** од списокот со Модели на печатачи.

IP Printing

Изберете **Epson** од Списокот со имиња, потоа изберете го печатачот од списокот со Модели на печатачи.

USB

Изберете го печатачот од Списокот со имиња, потоа изберете го печатачот од списокот со Модели на печатачи.

Забелешка за корисници на Mac OS X 10.4 или постари верзии:

Ако не е инсталиран двигател за ESC/Page, моделот на печатачот ќе се избере автоматски во Printer Model List (Список со модели печатачи) кога ќе го изберете печатачот од Name List (Список со имиња) додека е вклучен печатачот.

Bonjour (Rendezvous)

Изберете ги печатачот, името на печатачот проследено со **(PostScript)** од Списокот со имиња. Моделот на печатачот се избира автоматски во Списокот со модели на печатачи.

Забелешка за корисниците на Bonjour (Rendezvous):

Ако моделот на печатачот не се избере автоматски со списокот со Модели на печатачи, треба одново да инсталирате двигател за печатач PostScript. Погледнете „Инсталирање на двигателот на печатачот PostScript“ на страница 233.

- Кликнете **Add**.

Забелешка за корисниците на IP Printing, USB или Bonjour (Rendezvous):

*Изберете го печатачот од Списокот со имиња, потоа изберете **Show Info** од списокот со печатачи. Се појавува полето за дијалог Информации за печатачи. Изберете **Installable Options** од појавниот список и потоа направете ги неопходните поставки.*

- Потврдете дека името на печатачот е додадено во Printer List (Список со печатачи). Потоа, излезете од **Print & Fax** (за Mac OS X 10.5) или **Printer Setup Utility** (за Mac OS X 10.4 или постара верзија).

Пристап до двигателот на печатачот PostScript

Може да ги смените поставките за двигателот на печатачот PostScript во двигателот за печатачот PostScript. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 213 за пристап до двигателот на печатачот.

Менување на поставките за поставка на печатачот

Може да ги смените или ажурирате поставките за поставка на печатачот во согласност со опциите што се инсталирани на печатачот.

За корисници на Mac OS X

1. Пристапете до двигателот на печатачот. Се појавува прозорецот Список со печатачи.
2. Изберете го печатачот од списокот.
3. Изберете **Show Info** од менито за Печатачи. Се појавува полето за дијалог Информации за печатачи.
4. Направете ги неопходните промени во поставките, потоа затворете го полето за дијалог.
5. Излезете од **Print & Fax** (за Mac OS X 10.5) или **Printer Setup Utility** (за Mac OS X 10.4 или постара верзија).

Поглавје 10

За двигателот на печатачот PCL

За режимот PCL

Хардверски побарувања

Вашиот печатач мора да ги задоволи следниве хардверски побарувања за да може да го користи двигателот за печатачот PCL6/PCL5.

Мемориските барања за користење на двигателот за печатачот PCL6/PCL5 се прикажани долу. Додајте изборни модули за меморија во печатачот ако тековно инсталираната меморија не ги исполнува потребите за печатење.

Минимум меморија	128 MB*
-------------------------	---------

* Печатењето нема да биде можно со оваа меморија во зависност од спецификациите на задачата што се печати.

Системски побарувања (само за двигател за печатач Epson PCL6)

За да го користите двигателот за печатач PCL6, вашиот компјутер мора да работи на следните верзии на Microsoft Windows и вашиот компјутер мора да ги задоволи системските побарувања на секој оперативен систем.

Поддржани оперативни системи	Windows Vista/Vista x64 Windows XP/XP x64 Windows Server 2008 x84/Server 2008 x64 Windows Server 2003/Server 2003 x64 Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
-------------------------------------	--

Користење на двигателот за печатач PCL6 (само за двигател за печатач Epson PCL6)

За да печатите во PCL-режим, треба да го инсталирате двигателот за печатачот. Консултирајте се со поддршката за потрошувачи за тоа како да дојдете до двигател за печатачот.

Забелешка:

Двигателот за печатачот PCL6 и EPSON Status Monitor не може да се користат истовремено.

Инсталирање на двигателот за печатачот PCL6

Забелешка:

- Инсталирањето на софтверот за печатачот за Windows Vista, XP, 2000, Server 2008 или Server 2003 може да побарува администраторски овластувања. Прашајте го администраторот за повеќе информации ако имате проблеми.
 - Исклучете ги сите програми за заштита од вируси пред инсталирање софтвер на печатачот.
 - Примерите во оваа секција се од оперативниот систем Windows XP. Може да се разликуваат во изгледот од она што навистина се прикажува на екранот. Сепак, инструкциите се исти.
 - При дезинсталирањето на софтверот за печатачот, изберете **EPSON Monochrome Laser P6** во програмата за дезинсталација. Ако изберете **EPSON Printer Software**, дезинсталацијата можеби нема да се заврши успешно.
1. Проверете дали е исклучен печатачот.
 2. Кликнете **SETUP.EXE**. Се појавува полето за дијалог Договор за лиценца со крајниот корисник.
 3. Прочитајте го договорот за лиценца. Ако се согласувате со условите, изберете го полето за штиклирање **I accept the terms of the above License Agreement**. Потоа, кликнете на **Next**.
 4. Изберете го името на печатачот, потоа кликнете на **Next**.

- Изберете го оперативниот систем што го користите и полињата Yes или No во зависност од тоа дали сакате да го споделувате печатачот во мрежа или не. Потоа, кликнете на **Next**.

Забелешка:

- Кога користите *setup.exe* за да ја направите инсталацијата, може да изберете платформа различна од тековниот Windows OS, во Available Platforms. Ова е така што кога ја вршите инсталацијата користејќи Point & Print, можете да префрлате двигатели за печатачи за други платформи.
- Ако инсталирате двигател за печатач за персоналниот компјутер што тековно го користите, изберете Windows OS што е платформа за вашиот персонален компјутер. Ако изберете различен Windows OS, двигателот за печатачот нема да се инсталира правилно.

- Потврдете дека портата на печатачот што сакате да ја користите е избрана и дека името на вашиот печатач е прикажано. Ако не, изберете ја портата што сакате да ја користите од паѓачкиот список и впишете го името на вашиот печатач во полето Printer Name. Изберете го полето заштикмирање Yes или No во зависност од тоа дали сакате да го поставите овој печатач како основен печатач. Потоа, кликнете на **Next**.
- Сега можете да ја започнете инсталацијата. Кликнете **Finish** за да продолжите.
- Инсталацијата е завршена. Кликнете **Exit to Windows**.

Штом ќе заврши инсталацијата, кликнете **Printer Properties** за да ги направите соодветните поставки.

Забелешка:

Ако сакате да ги смените поставките, може да пристапите до двигателот на печатачот PCL6 со кликување на **Document Default**.

Пристап до двигателот на печатачот PCL6

Можете да ги смените поставките за печатачот PCL6 во двигателот за печатач PCL6. Погледнете „Пристап до двигателот на печатачот“ на страница 213 за пристап до двигателот на печатачот.

Ажурирање на двигателот на печатачот

Треба да го ажурирате двигателот на печатачот рачно кога ќе инсталирате изборни производи. Погледнете ги следните инструкции.

1. Кликнете на табулаторот **Printer** во полето за дијалог Својства.
2. Изберете ја опцијата што ја инсталиравте.

Додаток А

Техничка поддршка

Хартија

Бидејќи квалитетот на секој даден бренд или тип на хартија може да се менува од страна на производителот во кое било време, Epson не може да го гарантира квалитетот на кој било тип хартија. Секогаш тестирајте примероци од пластот хартија пред купување големи количини или печатење големи задачи.

Достапни големини хартија

Тип хартија	Опис
Обична хартија	Тежина: 60 до 90 г/м ² (Прифатлива е и рециклирана хартија. *)
Пликови	Без лепак и лента. Без пластичен прозорец. (освен ако не е одредено дизајниран за ласерски печатачи).
Налепки	Поткрепниот табак треба да е целосно покриен без празни места меѓу налепките.
Фолии	Фолии за ласерски печатачи или за копири.
Дебела хартија	Тежина: 90 до 157 г/м ²
Многу дебела хартија	Тежина: 157 до 216 г/м ²
Хартија во боја	Необложена
Хартија со заглавие за писмо	Хартијата и мастилото во заглавието на писмото мора да се компатибилни со ласерските печатачи.

* Користете рециклирана хартија само во услови на нормална температура и влажност. Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатење или да предизвика заглавување на хартијата и други проблеми.


Хартија што не треба да се користи

Не може да ја користите следната хартија за овој печатач. Може да предизвика оштетување на печатачот, заглавување на хартија и слаб квалитет при печатење:

- Медиуми наменети за други црно-бели ласерски печатачи, за ласерски печатачи во боја, за копири во боја, за црно-бели копири или за печатачи инк џет
- Претходно отпечатена хартија на кои било други црно-бели ласерски печатачи, ласерски печатачи во боја, копири во боја, црно-бели копири, печатачи инк џет или печатачи со термални трансфери
- Карбонска хартија, некарбонска хартија, термално осетлива хартија, хартија осетлива на притисок, киселинска хартија или хартија што користи мастило осетливо на висока температура (околу 200 °C)
- Налепки што лесно се одлепуваат или налепки што не го покриваат целосно потпорниот табак
- Специјална површински обложена хартија или специјална хартија што е површински обложена со боја
- Хартија што има отвори за спирала или е перфорирана
- Хартија што има лепак, спојници, штипки за хартија или лента на неа
- Хартија што привлекува статички електрицитет
- Мокра или влажна хартија
- Хартија со нееднаква дебелина
- Прекумерно дебела или тенка хартија
- Хартија што е премногу мазна или рапава
- Хартија што е различна на лице и опачина
- Хартија што е превиткана, стуткана, брановидна или искината
- Хартија со неправилен облик или хартија што нема правилни прави агли на краевите

Област за печатање

Сигурна област за печатење е подрачјето 4 мм од сите страни.



* 4 мм

Забелешка:

- Областа за печатање може да биде помала, зависно од апликацијата.
- При печатење на пликоа, сигурна област за печатење е подрачјето 10 мм од сите страни.

Печатач

Општо

Метод на печатење:	Процес на скенирање со лазерски сноп и електрофотографско сушење	
Резолуција:	300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi	
Континуирана брзина на печатење*:	До 44 страници во минута за хартија со големина А4	
Поддавање хартија:	Автоматско или рачно поддавање	
Порамнување при поддавање хартија:	Централно порамнување за сите големини	
Достава на влезна хартија:		
MP-фиока:	обична хартија	Пласт дебел до 17,5 мм или до 150 листови (од 60 до 90 г/м ²)
	пликови	До 10 парчиња
	фолии	До 75 листови
	налепки	До 75 листови
	дебела хартија	До 17,5-мм дебел пласт
	многу дебела хартија	До 17,5-мм дебел пласт
Стандардна долна касета за хартија:	обична хартија	Пласт дебел до 59,4 мм или до 500 листови (од 60 до 90 г/м ²)
Изборна единица со касета за хартија:	обична хартија	Пласт дебел до 59,4 мм или до 500 листови (од 60 до 90 г/м ²)
Излез на хартија:	Лицето надолу е до врв	За сите типови и големини на хартии
	Одлагач	За обична хартија и за дебела хартија За хартија со големина А4, А5, В5, LT, HLT, GLT, EХЕ Погледнете „А4 одлагач“ на страница 251 за детали.
Капацитет за излезна хартија:	Лицето надолу е до врв	До 500 листови обична хартија (80 г/м ²)
	Одлагач	До 500 листови обична хартија (80 г/м ²)

Јазик на печатачот:	ЕСР/Page
	Емулација на 24-пински печатач ESC/P 2 (режим ESC/P 2)
	Емулација на 9-пински печатач ESC/P (режим FX)
	Емулација IBM Proprinter (I239X-режим)
	Adobe PostScript3 (PS3-режим)
	Емулација PCL6/PCL5 (режим PCL)
Резидентни фонтови:	84 фонтови во размер и 7 битмапски фонтови за ESC/Page 95 фонтови во размер и 5 битмапски фонтови за PCL5 80 фонтови во размер и 1 битмапски фонт за PCL6 17 фонтови во размер за PostScript3
RAM:	128 MB, може да се прошири до 576 MB

* Брзината на печатење зависи од видот хартија или од други услови.

Животна средина

Температура:	При употреба:	10 до 35 ° C (50 до 95° F)
	Кога не се користи:	0 до 35 ° C (32 до 95° F)
Влажност:	При употреба:	15 до 85% RH
	Кога не се користи:	10 до 85% RH
Над. висина	Максимум од 2000 метри (6562 фити)	

Механички

Димензии	Височина:	390 мм (15,4 инчи)
	Широчина:	518 мм (20,4 инчи)
	Длабочина:	429 мм (16,9 инчи)
Тежина	Приближно 22,5 кг (околу 49,6 фунти) (Без потрошен материјал и опции)	

Електрика

			120 V	220-240 V
Препорачана волтажа			110 V-120 V	220 V-240 V
Препорачана фреквенција			50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Препорачана струја			12,5 A	6,0 A
Потрошувачка	При печатење	Просек	712 W	703 W
		МАКС.	1130 W	1150 W
	Во режим на подготвеност		86 W	88 W
	Во режим на мирување*		4 W или помалку	7 W или помалку

* Вредностите претставуваат потрошувачка на ел. енергија додека сите операции се целосно откажани. Потрошувачката на ел. енергија варира во зависност од работните услови и од тоа дали картичката за меѓуврска тип В е поставена или дали е вметната USB-меморија.

Стандард и одобренција

Европски модел:

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN 60950-1 EN 60825-1
Директива EMC 2004/108/EC	EN 55022 Класа B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Меѓуврски

Паралелна меѓуврска

Користете усогласен конектор за паралелна меѓуврска IEEE 1284-I.

ЕСР-режим/Режим на подреденост

USB-меѓуврска

USB 2.0 Режим на голема брзина

Забелешка:

- Само компјутерите опремени со USB-компјутер и кои извршуваат Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 или Server 2003 x64 поддржуваат USB-меѓуврска.
- Компјутерот мора да поддржува USB 2.0 за да може да користи USB 2.0 како меѓуврска за поврзување на компјутерот со печатачот.
- Бидејќи USB 2.0 е целосно компатибилен со USB 1.1, USB 1.1 може да се користи како меѓуврска.
- USB 2.0 може да се користи со оперативните системи Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000, Server 2003 или 2003 x64.

Меѓуврска преку етернет

Може да користите кабел IEEE 802.3 100BASE-TX10 BASE-T, обложен со извиткан пар, за меѓуврска со конектор RJ45.

Опции и потрошен материјал

Изборна единица со касета за хартија

Шифра на производот/ Модел:	C12C802542 / L571AC1*
Големина на хартија:	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL)
Тежина на хартија:	60 до 90 г/м ² (17 до 24 фунти)
Поддавање хартија:	Една поставена касета за хартија Автоматски систем за испорака при поддавање Капацитет на касета до 500 листа
Типови хартија:	Обична хартија
Ел. напојување:	DC 24 V / 1,7 A и DC 3,3 V / 0,1 A што ги обезбедува печатачот
Димензии и тежина:	
Височина:	143 мм (5,6 инчи)
Широчина:	505 мм (19,9 инчи)
Длабочина:	373 мм (14,7 инчи)
Тежина:	6,3 кг (13,9 фунти) вклучувајќи и касета

* Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

Двојна единица

Шифра на производот/ Модел:	C12C802552*
Големина на хартија:	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Legal (LGL), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4
Тежина на хартија:	60 до 157 г/м ² (16 до 42 фунти)
Поддавање хартија:	Автоматски систем за испорака при поддавање
Типови хартија:	Обична хартија
Ел. напојување:	DC 24 V / 1,6 A и DC 3,3 V / 0,1 A што ги обезбедува печатачот
Димензии и тежина:	
Височина:	233 мм (9,2 инчи)
Широчина:	435 мм (17,1 инчи)
Длабочина:	147 мм (5,8 инчи)
Тежина:	2,3 кг (5,1 фунта)

* Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

Модули за меморија

Проверете дали DIMM што ќе го купите е компатибилен со производите на EPSON. За детали, контактирајте со продавницата каде што сте го купиле печатачот или со квалификувана сервисна компанија на EPSON.

Големина на меморија:	16, 32, 64, 128 или 256 MB
-----------------------	----------------------------

Компактна флеш-меморија

Контактирајте со фирмата за продажба на EPSON за детални информации.

A4 одлагач

Код на производ:	C12C802562 / L571AST*
Излезен капацитет:	До 500 листови (при користење хартија од 80 г/м ²)
Големина на хартија:	A4, A5, B5, Letter (LT), Half Letter (HLT), Government Letter (GLT), Executive (EXE)
Тежина на хартија:	60 до 157 г/м ² (16 до 42 фунти)
Типови хартија:	Обична хартија, дебела хартија
Ел. напојување:	DC 24 V - 0,4 А што ги обезбедува печатачот
Потрошувачка на струја:	24 V / 1,5 А и 3,3 V / 0,2 А што ги обезбедува печатачот
Димензии и тежина:	
Височина:	212 мм (8,3 инчи)
Широчина:	501 мм (19,7 инчи)
Длабочина:	312 мм (12,3 инчи)
Тежина:	3,0 кг (6,6 фунти)

* Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

Касета за тонер/Половна касета за тонер

Шифра на производот/ Модел:	Касета за тонер	Половни касети за тонер* ²
	1188/1188* ¹	1189/1189* ¹
Температура на складирање:	0 до 35 ° C (32 до 95° F)	
Влажност на складирање:	15 до 85% RH	

*¹ Овој производ е усогласен со пазарните побарувања на ЕУ во согласност со Директивата на ЕУ 2004/108/ЕС.

*² Половните касети за тонер не се продаваат во некои области. Контакттирајте со локалниот добавувач/претставник на Epson за достапноста на шемата за половни касети за тонер.

Додаток В

Каде да добиете помош

Контакт со поддршка за клиенти

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот со помош на информациите за наоѓање и решавање проблеми во документацијата на производот, контактирајте со службата за поддршка на клиенти за помош. Ако поддршката за клиенти во вашата област не е наведена подолу, контактирајте со застапникот од каде што го купивте производот.

Поддршката за клиенти може да ви помогне многу побрзо ако им ги дадете следните информации:

- Серискиот број на производот
(Етикетата со серискиот број на производот е обично на задната страна на производот).
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About, Version Info**, или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на компјутерот
- Име на верзија на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што нормално ги користите со печатачот

Помош за корисници во Европа

Проверете го вашиот **Pan-European Warranty Document** за информации за тоа како да контактирате со поддршката за клиенти на Epson Customer.

Помош за корисници во Австралија

Ерсон Австралија сака да ви обезбеди високот ниво на услуги за потрошувачи. Ги обезбедуваме следните извори за здобивање со информации како дополние на документацијата на производот:

Застапник

Не заборавајте дека застапникот може да ви помогне да ги идентификувате и решите проблемите. Застапникот секогаш треба прв да го повикате за совет во однос на проблемите; тие честопати може да ги решат проблемите брзо и лесно, како и да ве советуваат за следниот чекор што треба да го преземете.

Интернет адреса <http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб-страниците на Epson Australia. Вреди да ја посетите и да сурфате овде повремено! Оваа веб страница ви дава можност за симнување драјвери, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Телефон за помош на Epson

Оперативниот центар на Epson е обезбеден како крајна поддршка за проверка дали нашите клиенти имаат пристап до совет. Операторите во Оперативниот центар може да ви помогнат при инсталирање, конфигурација и работа со производот на Epson. Нашите вработени во Предпродажниот оперативен центар обезбедуваат литература за новите производи на Epson, како и совети за локацијата на најблискиот застапник и сервисер. Многу видови прашања се одговорени тука.

Броевите на Оперативниот центар се:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Ви советуваме да ги имате сите неопходни информации при рака кога ќе посвоните. Колку повеќе информации подготвите, толку побрзо може да ви помогнеме да го решите проблемот. Овие информации опфаќаат документацијата за производот на Epson, типот компјутер, оперативниот систем, програмите со апликации и кои било други информации кои ќе ви се чинат неопходни.

Помош за корисници во Сингапур

Извори за информации, поддршка и услуги кои што се достапни од Epson Singapore се:

Интернет (<http://www.epson.com.sg>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, Најчесто поставувани прашања (FAQ) Прашања за продажба и техничка поддршка преку е-пошта.

Epson HelpDesk (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и е-пошта.

Директна врска со Epson (Телефон: (66)2685-9899)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Виетнам

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Оперативен центар на
Epson (телефон): 84-8-823-9239

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Помош за корисници во Индонезија

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.co.id>)

- Информации за спецификации за производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Оперативен центар на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервисен центар на Epson

Џакарта	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Телефон/Факс: (62) 21-62301104
Бандунг	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung Телефон/Факс: (62) 22-7303766
Сурабаја	Hitech Mall lt IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62)31-5477837
Јогјакарта	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Телефон: (62) 274-565478
Медан	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Макасар	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Телефон: (62)411-350147/411-350148

Помош за корисници во Хонг Конг

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Hong Kong Limited за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Почетна страница на Интернет

Epson Hong Kong воспостави локална почетна страница и на кинески и на англиски на Интернет за да им ги овозможи на корисниците следните информации:

- Информации за производи
- Одговори за најчесто поставувани прашања (FAQ)
- Најнови верзии на двигатели за производи на Epson

Корисниците може да пристапат до почетната страница на веб преку:

<http://www.epson.com.hk>

Оперативен центар за техничка поддршка

Може да контактирате и со техничкиот персонал на следните телефони и броеви на факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисници во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.com.my>)

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Претставништво.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Телефон за помош на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи (Инфолинија)

Телефон: 603-56288222

- Прашања за сервис за поправка и гаранција, употреба на производите и техничка поддршка (Теклинија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисници во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Интернет (<http://www.epson.co.in>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

Претставништво на Epson во Индија - Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Подрачни канцеларии на Epson India:

Место	Телефонски број	Факс-број
Мумбаи	022-28261515 /16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Шенаи	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хидерабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кокин	0484-2357950	0484-2357950
Кимбатор	0422-2380002	НИ
Пун	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ахмедабад	079-26407176 / 77	079-26407347

Контакт-центар

За сервис, информации околу производи или за да нарачат тонер - 18004250011 (09:00 - 21:00)
- Повикот е бесплатен.

За сервис (CDMA и мобилни корисници) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) код со префикс за локален STD

Помош за корисници во Филипини

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Philippines Corporation на телефон и по факс, како и на адреса на е-поштата подолу за да се здобијат со техничка поддршка, како и со слепопродажни услуги.

Главна линија: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија со
службата за
информации: (63-2) 706 2625

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Интернет (<http://www.epson.com.ph>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и прашања по е-пошта.

Бесплатен број 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Индекс

A		хардверски побарувања.....238
AUX-мени.....84		Двигател за печатачот PostScript
		Избор на печатач во мрежна средина за корисници на Mac OS X.....234
E		Инсталирање на двигател за печатачот PostScript за корисници на Mac OS X.....233
EPSON Status Monitor		хардверски побарувања за печатачот.....228
Инсталирање на EPSON Status Monitor (Windows).....215		Двигател на печатач
Информации за задачи (Windows).....221		Деинсталирање софтвер за печатачот (Windows).....226
Информации за замена на делови (Windows).....220		Пристап до двигателот на печатачот (Windows).....213
Мрежна нарачка.....225		Пристап до двигателот на печатачот PostScript (Windows).....233
Поставки за известувања (Windows).....223		Двигател на печатач PostScript
Пристап до EPSON Status Monitor (Windows).....217		Пристап до двигателот на печатачот PostScript (Macintosh).....237
Статус (Windows).....219		Двојна единица
ESCP2-мени.....88		како се вади.....127
		како се поставува.....125
F		спецификации.....250
FX-мени.....90		Двострано печатење.....49
		Достапна хартија.....242
P		
PCL-мени.....84		E
PS3-мени.....86		Етернет.....248
U		
USB.....248		З
USB-мени.....83		Заглавена хартија
		како се чисти.....163
B		Заглавена хартија В А (Капак В или А).....168
Воден жиг		Заглавена хартија С1 А, Заглавена хартија С2 А, Заглавена хартија С3 А, Заглавена хартија С4 А (Сите касети за хартија и капак А).....179
како се користи.....54		Заглавена хартија DM (капак на дуплекс единицата).....189
како се прави.....54		Заглавена хартија А (Капак А).....164
Д		Заглавена хартија MP А (MP-фиока или капак А).....175
Двигател за печатачот PCL за PCL-режимот.....238		Заглавија и подножја.....55
системски побарувања.....238		

Заглавување хартија STK (одлагач).....	190	етернет.....	248
И		Паралелно.....	247
Изборна единица со касета за хартија		Мени за брзо печатење задачи.....	80, 110
како се вади.....	124	Мени за доверливи задачи.....	80, 110
како се поставува.....	115	Мени за емулација.....	72
спецификации.....	249	Мени за информации.....	68
Извор на хартија		Мени за конфигурација на лозинка.....	94
изборна касета за хартија.....	38	Мени за маркери.....	96
MP-табака.....	30	Мени за мрежи.....	84
стандардна долна касета за хартија.....	33	Мени за паралелност.....	81
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript		Мени за печатење.....	72
за USB-меѓуврска (Windows).....	230	Мени за поставки.....	75
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript		Мени за ресетирање.....	79
за мрежна меѓуврска (Windows).....	231	Мени за фиоки.....	71
Инсталирање на двигателот за печатачот PostScript		Мени за часовник.....	81
за паралелна меѓуврска (Windows).....	229	Мени со системски информации.....	71
Инсталирање на двигателот на печатачот		Менија во контролен панел.....	68
PostScript (Macintosh).....	233	AUX.....	84
К		ESCP2.....	88
Како се регистрираат менија како маркери.....	67	FX.....	90
Картички за меѓуврска		I239X: I239X-мени.....	92
како се вади.....	147	PCL.....	84
како се поставува.....	146	PS3.....	86
Касета за тонер		USB.....	83
Спецификации.....	251	брзо печатење задачи.....	80, 110
Компактна флеш-меморија		доверлива задача.....	80, 110
како се вади.....	153	емулација.....	72
како се поставува.....	148	за.....	66
Контактирање со Epson.....	252	како се пристапува.....	66
Контролен панел.....	112	конфигурација на лозинка.....	94
преглед.....	25	мрежа.....	84
Л		паралелно.....	81
Лист со статус		печатење.....	72
како се печати.....	111, 191	поставка.....	75
М		поставки во панелот.....	66
Меѓуврски		ресетирање.....	79
USB.....	248	фиока.....	71
		часовник.....	81
		Менија на контролен панел	
		маркер.....	96
		податоци со резервирани задачи.....	109
		системски информации.....	71
		Модул за меморија	
		како се вади.....	145
		како се поставува.....	139

спецификации.....	250
MP-табака	
поддржана хартија.....	30
спецификации.....	30

Н

Наоѓање и решавање проблеми.....	111, 163, 191
опции.....	204
Откажување печатење.....	207
Пораки за статус и грешки.....	96
проблеми со USB.....	205
проблеми со квалитетот на печатењето.....	197
проблеми со меморија.....	202
проблеми со отпечатоците.....	195
проблеми со ракување со хартијата.....	203
работни проблеми.....	192
режим PCL6.....	211
Режим PostScript 3.....	207
Недостапна хартија.....	242

О

Одлагач.....	129
Одржување	
печатач.....	155
Печатач (ролер за подигнување).....	156
Опции	
спецификации (CompactFlash).....	250
спецификации (двојна единица).....	250
спецификации (изборна единица со касета за хартија).....	249
спецификации (модул за меморија).....	250
спецификации (одлагач).....	251
Опции за инсталирање	
вадење двојна единица.....	127
вадење изборна единица со касета за хартија.....	124
вадење картичка за меѓуврска.....	147
вадење Компактна флеш-меморија.....	153
вадење модул за меморија.....	145
поставување двојна единица.....	125
поставување изборна единица со касета за хартија.....	115
поставување картичка за меѓуврска.....	146
поставување Компактна флеш-меморија.....	148

поставување модул за меморија.....	139
Опции за поставување	
отстранување на одлагачот.....	134
поставување на одлагачот.....	129
Откажување печатење.....	112

П

Паралелна меѓуврска.....	247
Печатач	
делови (внатре).....	25
делови (заден изглед).....	24
делови (преден изглед).....	23
електрика.....	247
животна средина.....	246
изборни производи.....	26
механички.....	246
Општо.....	245
потрошен материјал.....	27
стандард и одобренија.....	247
транспорт.....	17
транспорт (големо растојание).....	160
транспорт (кратко растојание).....	161
чистење (ролер за подигнување).....	156
Печатач, чистење.....	155
Податоци за резервирани задачи.....	109
Помош	
Epson.....	252
Пораки за замена.....	154
Поставки за двигател на печатач PostScript	
Употреба на AppleTalk со Windows 2000.....	233
Поставки за двигателот на печатачот	
Правење изборни поставки (Windows).....	214
Правење проширени поставки (Windows).....	214
Поставки на двигателот на печатачот	
Бришење на податоци за форма за преклоп во склад.....	61
Двострано печатење.....	49
Задача за повторно печатење.....	64
Печатење документ заштитен од копирање.....	61
Печатење преклоп.....	58
Печатење со складирана форма за преклоп.....	60
Регистрирање на податоци за форма за преклоп во склад.....	59
Резервирана задача.....	63

Создавање на преклоп (Windows).....	57	T	
Создавање нов воден жиг.....	54	Тонер	
Употреба на заглавија и подножја.....	55	режим за зачувување на тонерот.....	48
Употреба на преклопување Преклопување: како се користи (Windows).....	56	Транспорт на печатачот (големо растојание).....	160
Употреба на складирана форма за преклоп.....	59	Транспорт на печатачот (кратко растојание).....	161
Поставки на драјверот за печатачот распоред на печатење.....	52	У	
Поставки на драјверот на печатачот		Упатства	
Поставки на излезот.....	50	Мрежна помош.....	28
Употреба на воден жиг.....	54	Мрежно упатство.....	28
Потрошен материјал		Упатство за корисникот.....	28
Замена, Безбедносни мерки: Замена на потрошен материјал.....	154	Упатство за фонтови.....	28
спецификација (касета за тонер).....	251	Упатство	
Преклопување		Упатство за поставување.....	28
како се печати (Windows).....	58	Ф	
како се создава (Windows).....	57	Функција за заштита од печатење (заштита од копирање)	
Преместување на печатачот.....	17	како се користи (Windows).....	61
Проблеми, решавање		Функција на Сокриен воден жиг (заштита од копирање).....	61
контактирање со Epson.....	252	Х	
P		Хартија	
Распоред на печатење		достапна хартија.....	242
Менување на распоредот за печатење.....	52	недостапна хартија.....	242
Режим за зачувување на тонерот.....	48	Област за печатање.....	244
C		поставување изборна касета за хартија.....	38
Сервис.....	252	поставување стандардна долна касета за хартија	33
Склад за форма за преклоп		специјален медиум.....	39
како се брише (Windows).....	61	ставање хартија на MP-табака.....	30
како се регистрира (Windows).....	59		
Складирана форма за преклоп			
како се користи (Windows).....	59		
како се печати (Windows).....	60		
Софтвер на печатачот (Windows)			
За.....	213		
Специјален медиум			
Вклучено печатење.....	39		
Спецификации на меморијата CompactFlash спецификации.....	250		